

**ПРЕДЛАГАЧ:**

-Владата на Република Северна Македонија

**PROPOZUES:**

-Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut

**ПРЕТСТАВНИЦИ:**

-Насер Нуредини, министер за животна средина и просторно планирање и  
-д-р Христина Охаклиеска, заменик на министерот за животна средина и просторно планирање

**PËRFAQËSUES:**

-Naser Nuredini, ministër për mjedis jetësor dhe planifikim hapsinorë dhe  
-d-r Hristina Ojhaklieska, zëvendës ministër për mjedis jetësor dhe planifikim hapsinorë

**ПОВЕРЕНЦИ:**

-Каја Шукова, државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање и  
-Тодор Ѓорѓовски, државен советник во Министерството за животна средина и просторно планирање

**TË BESUAR:**

-Kaja Shukova, sekretar shtetëror në Ministrinë për mjedis jetësor dhe planifikim hapsinorë dhe  
-Todor Gjorgovski, këshilltarë shtetëror në Ministrinë për mjedis jetësor dhe planifikim hapsinorë

**ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ДОПОЛНИТЕЛНИ ТЕКОВИ НА ОТПАД (\*)****PROPOZIM LIGJI PËR MENAXHIMIN E RRJEDHJEVE SHTESË TË MBETURINAVE (\*)**

Скопје, март 2021 година

Shkup, mars viti 2021

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО  
ДОПОЛНИТЕЛНИ ТЕКОВИ НА ОТПАД (\*)

PROPOZIM LIGJI PËR MENAXHIMIN E RRJEDHJEVE  
SHTESË TË MBETURINAVE (\*)

**ВОВЕД**

**I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА  
СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА  
ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ**

Прашањата за управување со отпадни масла, отпадни гуми и отпадни возила досега беше уредено со Законот за управување со отпадот (ЗУО) ("Службен весник на Република Македонија" бр. 68/04; 71/04; 107/07; 102/08; 143/08; 124/10; 51/11; 123/12; 147/13; 163/13; 51/15; 146/15; 156/15; 192/15; 39/16 и 63/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.31/20). Отпадниот текстил, иако изрично не е наведен во овој закон, сепак подлежи под одредбите на овој закон.

Посебно, прашањата за управување со отпадни масла, отпадни гуми и отпадни возила беа доурдени со подзаконски акти со кои се уредија некои специфични барања и услови за управување со овие текови на отпад.

Исто така, во Законот за управување со отпад вклучително и донесените подзаконските акти, беа транспортирани Директивата 75/442/EZ за отпад, која е, укината и заменета со Директивата 2006/12/EZ за отпад и обезбедија транспортирање само на мал дел од Директивата (2000/53/EZ) за отпадни возила којашто во период од 2000 до 2018 беше повеќе пати изменета и дополнета, посебно нејзините анекси и Директивата 75/439/EZ за отстранување на отпадни масла.

Со Шестата акциона програма на Заедницата за животната средина се наложи развивање или ревизија на законодавството за отпад.

Така беше донесена нова Рамковна Директива

**HYRJE**

**I. VLERSIMI I GJENDJES NË FUSHËN QË DUHET TË  
RREGULLOHET NGA KY LIGJ DHE ARSYET PËR  
MIRATIMIN E KËTIJ LIGJI**

Çështjet e menaxhimit të vajrave të përdorura, hedhjes së gomave të përdorura dhe automjetet e përdorura deri më tani janë rregulluar me Ligjin për Menaxhimin e Mbetjeve (LMM) ("Gazeta Zyrta e Republikës së Maqedonisë" Nr. 68/04; 71/04; 107/07; 102 / 08; 143/08; 123/08; 124/10/91/13; 163/13; 51/15; 146/15; 156/15; 192/15; 39/16 dhe 63/16 dhe "Gazeta Zyrta e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 31/20). Mbetjet e tekstileve, edhe pse nuk janë të shënuara në mënyrë të qartë në këtë ligj, megjithatë i nënshtrohen dispozitave të këtij ligji.

Në veçanti, çështjet e menaxhimit të vajrave të përdorura, hedhjes së gomave të përdorura dhe automjetet e përdorura u rregulluan më tej nga aktet nënligjore që rregullonin disa kërkesa specifike dhe kushtet për menaxhimin e këtyre rrjedhave të mbeturinave.

Gjithashtu, në Ligjin për Menaxhimin e Mbetjeve, përfshirë aktet nënligjore të miratuar, Direktiva 75/442/KBE mbi mbeturinat, e cila u shfuqizua dhe u zëvendësua nga Direktiva 2006/12/KE për mbeturinat dhe siguroi transpozimin e vetëm një pjese të vogël të Direktivës (2000/53/BE) për mbetjet e automjeteve e cila në periudhën 2000 - 2018 u ndryshua disa herë, në veçanti anekset e saj dhe Direktiva 75/439/KBE për asgjësimin e vajrave të përdorura.

Programi i Gjashtë i veprimit i komunitetit mjedisor kërkon zhvillimin ose rishikimin e legjislacionit për mbeturinat.

Kështu, u miratua një Direktivë Korrnizë e re

2008/98/ЕС за отпад и за укинување на одредени директиви. Со оваа директива се укина Директивата 2006/12/ЕС за отпад, Директивата 91/689/ЕЕС за опасен отпад и Директивата за отстранување на отпадни масла 75/439 / ЕЕС.

Исто така, со новата Рамковна директива се обезбеди општа рамка за барањата за управување со отпад и се поставија основните дефиниции за управување со отпад за ЕУ. Во рамките на оваа директива се регулирани и општите правила за управување со отпадните масла и нивното одделно собирање.

Покрај начелото „загадувачот плаќа“, во оваа директива се воведе и концептот на проширената одговорност за производителот на отпад.

Директивата 2000/53/EZ за искористени возила, поставува јасни квантфицирани цели за повторна употреба, рециклирање и преработка на отпадните возила и нивните делови. Исто така, ги поттикнува производителите да произведуваат нови возила без опасни супстанции (особено олово, жива, кадмиум и хексавалентен хром), со што се промовира повторната употреба, можноста за рециклирање и преработка на отпадните возила. Останатите специфични исклучоци за забраната за употреба на опасните супстанции во возилата се наведени во Анекс II од Директивата и се предмет на редовни ревизии според технички и научен напредок.

Во постојното законско решение во ЗУО е уредено дека производител којшто пушта на пазарот на Република Северна Македонија одредени производи одговорноста за постапување со отпадните производи ја упатува на секој од создавачите поодделно, со што постапувањето е фрагментирано и создавачите ја немаат можноста да ја искористат економијата на обем што го поскапува целиот синцир на активности во управувањето со овие текови отпад.

Постојното законодавство не поставува национални цели за собирање и цели за повторна употреба, рециклирање и преработка за овие отпадни производи, па се создава простор капацитетот на некои од учесниците во управувањето недоволно да биде искористен, што резултира и со загрозување на животната средина и човечкото здравје.

Производите кои се предмет на Предлог на Законот за управување со дополнителни текови на

2008/98/ЕС мbi mbeturinat dhe për shfuqizimin e direktivave të caktuara. Kjo Direktivë shfuqizon Direktivën 2006/12/EC mbi mbeturinat, Direktivën 91/689 / EEC mbi mbetjet e rrezikshme dhe Direktivën për asgjësimin e vajrave të përdorura 75/439 / KEE. Direktiva e re Kornizë gjithashtu siguroi një kornizë të përgjithshme për kërkesat e menaxhimit të mbeturinave dhe përcaktoi përkufizimet themelore të menaxhimit të mbeturinave për BE. Kjo direktivë rregullon gjithashtu rregullat e përgjithshme për menaxhimin e vajrave të përdorura dhe mbledhjen e tyre të veçantë.

Përveç parimit "ndotësi paguan", direktiva paraqet konceptin e përgjegjësisë së zgjerur ndaj prodhuesit të mbetjeve.

Direktiva 2000/53/BE për automjetet e përdorura përcakton objektiva të qarta sasiore për ripërdorimin, ripërpunimin dhe riciklimin e automjeteve të përdorura dhe pjesëve të tyre. Ai gjithashtu inkurajon prodhuesit të prodrojnë automjete të reja pa substanca të rrezikshme (veçanërisht plumbi, zhiva, kadmiumi dhe kromi gjashtëivalent), duke promovuar kështu ripërdorimin, ripërpunimin dhe riciklimin e automjeteve të përdorura. Përashtime të tjera specifike nga ndalimi i përdorimit të substancave të rrezikshme në automjete renditen në Aneksin II të Direktivës dhe i nënshtrohen rishikimeve të rregullta teknike dhe shkencore.

Zjidhja aktuale ligjore në LMM përcakton që një prodhues i cili hedh produkte të caktuara në tregun e Republikës së Maqedonisë së Veriut drejton përgjegjësinë për trajtimin e produkteve të mbetjeve secilit prej gjeneratorëve veç e veç, gjë që e fragmentoi veprimin dhe krijuesit nuk kanë mundësi për të përdorur ekonominë në masën që e bën më të shtrenjtë të gjithë zinxhirin e aktiviteteve në menaxhimin e këtyre rrjedhave të mbeturinave.

Legislacioni aktual nuk përcakton caqet kombëtare të grumbullimit dhe caqet për ripërdorimin, ripërpunimin dhe riciklimin e këtyre produkteve të mbetjeve, duke krijuar kështu hapësirë që kapaciteti i disa prej pjesëmarrësve të menaxhimit të mos shfrytëzohen, duke rezultuar në rrezik të mjedisit dhe shëndetit të njeriut.

Produktet që i nënshtrohen propozim ligjit për menaxhimin e rrjedhave shtesë të mbetjeve në

отпад во системот на одговорност на производителите (во понатамошиот текст: Закон за дополнителни текови на отпад), отпадни гуми, отпадни масла, отпаден текстил и отпадни возила ја оптоваруваат животната средина со значајното количество отпад кое се создава со нивното користење, а маслата и некои делови на возилата дополнително и со опасните својства на отпадот кој се создава по нивната употреба. Недоволната присутност на одделно собирање, оставање на отпадните производи како несортиран комунален отпад, непотполна примена на техничките услови при постапувањето, особено при селективното собирање и третманот, создава можност присуството на опасните супстанции да ги загадува почвите и водите и преку синцирот на исхрана, да го загрозуваат здравјето на луѓето, а при тоа и да се изгубат вредни ресурси.

Донесување на нов Закон за управување со дополнителни текови отпад во системот на одговорност на производителите (ЗДТО) целосно ја транспорнира Директивата 2000/53/EU за отпадни возила и го транспорнира делот за масла од Директивата 2008/98/EU за отпад.

## II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Предлог на Законот за управување со дополнителни текови на отпад (ЗДТО) ги вклопи четирите текови на отпад (отпаден текстил, отпадни гуми, отпадни масла и отпадни возила) во системот на проширена одговорност на производителот врз основа на веќе стекнатото позитивно искуство и значајни констатирани придобивки во управувањето со производите и отпадот од пакување, батерии и акумулатори и електрична и електронска опрема.

Предлог на Законот обезбедува остварување на следните цели:

- одржливо производство и потрошувачка преку, како прв приоритет, спречување на создавање на отпадни гуми, отпадни масла, отпаден текстил и отпадни возила (отпадни производи) со повторна употреба, рециклирање и други видови на преработка на отпадот за намалување на нивното отстранување, како и ефикасно користење на ресурсите и добивање на вредни секундарни сировини;
- обезбедување систем за собирање на отпадните производи, со цел постигнување на националните

sistemin e përgjegjësisë së prodhuesve (në tekstin e mëtejmë: Ligji për rrjedhat shtesë të mbetjeve), gomat e përdorura, vajrat e përdorura, mbeturinat e tekstilit dhe automjetet e përdorura rrezikojnë mjedisin me sasi të konsiderueshme të mbeturinave të gjeneruara nga përdorimi i tyre, dhe vajrat dhe disa pjesë të automjeteve përvëç veticë të rrezikshme të mbetjeve të krijuara pas përdorimit të tyre. Prania e pamjaftueshme e grumbullimit të veçantë, duke lënë produktet e mbetjeve si mbeturina të pa renditura komunale, zbatimi jo i plotë i kushteve teknike në trajtim, veçanërisht në mbledhjen dhe trajimin selektiv, krijon një mundësi për praninë e substancave të rrezikshme për të ndotur tokat dhe ujërat dhe përmes zinxhirit ushqimor, për të rrezikuar shëndetin e njeriut, dhe në të njëjtën kohë për të humbur burime të vlefshme.

Miratimi i një Ligji të ri mbi menaxhimin e rrjedhave shtesë të mbetjeve në sistemin e përgjegjësisë së prodhuesve (LMRRSHM) transpozon plotësisht Direktivën 2000/53/BE për automjetet e përdorura dhe transponon pjesën e naftës të Direktivës 2008/98/BE mbi mbeturinat.

## II.ОБЈЕКТИВАТ, ПАРИМЕТ ДИКТАТИВАТА И ТЕМЕЛОРЕ

Projektligji për menaxhimin e mbetjeve shtesë (LMMSH) përfshin katër rrjedhat e mbetjeve (mbetjeve nga teskilet, goma të përdorura, vajra të përdorura dhe automjete të përdorura) në sistemin e përgjegjësisë së zgjeruar të prodhuesit bazuar në përvojën pozitive të fituar tashmë dhe përfitimet e konsiderueshme në menaxhimin e produkteve dhe mbeturinat e paketimit, bateritë dhe akumulatorët dhe pajisjet elektrike dhe elektronike.

Ligji i propozuar siguron arritjen e qëllimeve të mëposhtme:

- prodhimi dhe konsumi i qëndrueshëm përmes, si një përparësi të parë, parandalimin e gomave të përdorura, vajra të përdorura, mbetjeve nga tekstili dhe automjete të përdorura (produkte të mbeturinave) duke ripërdorur, ricikluar dhe lloje të tjera të përpunimit të mbeturinave për të zvogëluar depozitimin e tyre, dhe përdorimin efikas të burimeve dhe fitimin elëndëve tëpara dytësore të vlefshme;

-- sigurimi i një sistemi për mbledhjen e produkteve të mbetjeve, në mënyrë që të arrihen qëllimet

цели кои во објективно прифатлив рок ќе обезбедат собирање, преработка и рециклирање до нивото кое е постигнато во најголемиот број земји на Европската Унија, преку самостојни или колективни постапувачи;

- минимизирање на отстранувањето на отпадните производи како несортиран комунален отпад
- обезбедување на еднакви услови за работа на производителите кои ги пласираат на пазарот овие производи со чија употреба се создаваат отпадни производи со цел да го реализираат својот удел во спроведувањето на одговорноста на производителот.

Со усвојување на Законот за управување со дополнителни текови на отпад во системот на одговорност на производителите и неговото спроведување ќе се обезбеди и заштита на животната средина и здравјето на луѓето како резултат на:

- забрана/ограничување за користење на опасни супстанции со што се елиминира можноста да се загадат водите и почвата и загадувачките супстанции да се вградат во синџирот на исхрана во случај да отпадните производи сепак завршат во природа или на други недозволени места за отстранување;
- стриктна примена на технички стандарди и на најдобри достапни техники и пракси за собирните места, инсталациите за третман, преработка и рециклирање.

### **III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА**

Со Предлог на законот не се уредуваат посебни обврски кои наметнуваат дополнителни средства за Буџетот на централната или локалната власт. Законот овозможува поефикасно искористување на средствата кои ќе се собираат од надоместокот за управување со отпадните производи, што ќе го плаќаат производителите, при што ја зајакнува обврската средствата собрани од овој надоместок да се трошат на проекти кои придонесуваат кон заштитата на животната средина и подобро управување со отпадот преку финансирање и спроведување на мерки и активности за управување со отпад утврдени со планските и стратешките документи од областа на отпадот, а

kombëtare që në një kohë të pranueshme objektivisht do të sigurojnë mbledhjen, përpunimin dhe riciklimin në nivelin e arritur në shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian, përmes operatorëve të pavarur ose kolektiv;

- minimizimi i asgjësimit të produkteve të mbetjeve si mbetje të pa renditura komunale
- Sigurimi i kushteve të barabarta të punës për prodhuesit që vendosin në treg këto produkte me përdorimin e tē cilave krijoen produkte mbeturinash në mënyrë që tē realizojnë pjesën e tyre në zbatimin e përgjegjësisë së prodhuesit.

Miratimi i Ligjit për menaxhimin e rrjedhjeve shtesë tē mbetjeve në sistemin e përgjegjësisë së prodhuesve dhe zbatimi i tij do tē sigurojë mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit tē njeriut si rezultat i:

-ndalimi / kufizimi i përdorimit tē substancave tē rrezikshme, i cili eliminon mundësinë e ndotjes së ujtit dhe tokës dhe substancave ndotëse që do tē përfshihen në zinxhirin ushqimor në rast se produktet e mbetura ende përfundojnë në natyrë ose në vendet tē tjera tē paligjshme për asgjësim;

-zbatimi i rreptë i standardeve teknike dhe teknikave dhe praktikave më tē mira në dispozicion për vendet e grumbullimit, instalimet e trajtimit, përpunimit dhe riciklimit.

### **III. VLERIMI I PASOJEVE FINANCIARE NGA PROJEKT LIGJI PËR BUXHETIN DHE MJETET E TJERA FINANCIARE PUBLIKE**

Propozim ligji nuk rregullon detyrimet e veçanta që imponojnë fonde shtesë në Buxhetin e qeverisë qendrore ose lokale. Ligji mundëson përdorimin më efikas tē fondeve që do tē mblidhen nga tarifa e menaxhimit tē mbetjeve, tē cilat do tē paguhen nga prodhuesit, pra Fondet e mbledhura nga kjo tarifë duhet tē shpenzohen për projekte që kontribuojnë në mbrojtjen e mjedisit dhe menaxhim më tē mirë tē mbetjeve duke financuar dhe zbatuar masa dhe aktivitete tē menaxhimit tē mbetjeve tē përcaktuara në dokumentet e planifikimit dhe strategjisë në fushën e mbetjeve, tē cilat synojnë në arritjen e objektivave tē këtij ligji në një mënyrë dhe procedurë tē përshkruar në përputhje me rregulloret për

кои се насочени кон постигнување на целите на овој закон на начин и постапка пропишана согласно прописите за проширена одговорност на производителот во управување со посебните текови на отпад.

përgjegjësi të zgjeruar të prodhuesit në menaxhimin e rrjedhave të veçanta të mbeturinave.

#### **IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗАТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ**

Со законот се воведува систем за определување на надоместок за управување со дополнителните текови. Средствата ќе се трошат за цели кои се директно поврзни со заштитата на животната средина и управувањето со отпадот, согласно прописите за проширена одговорност на производителот.

Трошоците на производителите на краток рок може да се зголемат како резултат на нивната обврска за финансирање на системите за управување со отпадните производи согласно обврските кои ги пропишува начелото на проширена одговорност на производителот.

#### **IV. VLERËSIMI I BURIMEVE FINANCIARE TË NEVOJSHME PËR ZBATIMIN E LIGJIT, MËNYRA E SIGURIMIT TË TYRE, TË DHËNAT PËR ATË SE ZBATIMI I LIGJIT A IMPONON DETYRIME MATERIALE PËR SUBJEKTE TË CAKTUARA**

Ligji paraqet një sistem për përcaktimin e tarifës për menaxhimin e flukseve shtesë. Fondet do të shpenzohen për qëllime që lidhen drejtpërdrejt me mbrojtjen e mjedisit dhe administrimin e mbeturinave, në përputhje me rregulloret përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit.

Kostot e prodhuesve mund të rriten në periudhën afatshkurtër si rezultat i detyrimit të tyre për të financuar sistemet e menaxhimit të mbetjeve në përputhje me detyrimet e përshkruara nga parimi i përgjegjësisë së zgjeruar të prodhuesit.

#### **V. ПРЕГЛЕД НА ПРОПИСИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ДОНЕСАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ**

Со цел воспоставување на препорачаниот систем за управување со дополнителни текови на отпад потребно е да се донесе Закон за проширена одговорност на производителот во управувањето со посебните текови на отпад, потребен за воспоставувањето на самостојни или колективни постапувачи за управување со дополнителни текови на отпад и Законот за управување со отпад во однос на детерминације на поимите и дефинициите кои се користат во овој закон.

За спроведување на Закон за управување со дополнителни текови на отпад во системот на проширена одговорност на производителите, потребно е донесување на следните подзаконски акти:

- 1) Правилник за листата на видовите на текстил, гуми и масла и возила;
- 2) Правилник за листата на материјалите и деловите кои се изземаат од забраната за употребување на опасни супстанции,

#### **V. PASQYRIMI I RREGULLAVE LIGJORE QË DUHET TË MIRATOHEN PËR ZBATIMIN E LIGJIT**

Në mënyrë që të vendoset sistemi i rekomanduar për menaxhimin e rrymave shtesë të mbeturinave, është e nevojshme të miratohet një Ligj mbi Përgjegjësinë e Zgjeruar të prodhuesit në menaxhimin e rrymave speciale të mbetjeve, i nevojshëm për krijimin e operatorëve të pavarur ose kolektivë për administrimin shtesë të rrjedhës së mbeturinave dhe Ligji për Menaxhimin e Mbeturinave në drejtim të përcaktimit të termave dhe përkufizimeve të përdorura në këtë ligj.

Për zbatimin e Ligjit për Menaxhimin e Rrjedhave Shtesë të Mbetjeve në Sistemin e Përgjegjësisë së Zgjeruar të Prodhuesve, është e nevojshme të miratohen aktet nënligjore në vijim:

- 1) Rregullorja për listën e llojeve të tekstileve, gomave dhe vajrave dhe automjeteve;
- 2) Rregullorja për listën e materialeve dhe pjesëve të përjashtuara nga ndalimi i përdorimit të substancave të rrezikshme, përqendrimet

максимално дозволените концентрации на опасните супстанции во материјали и делови кои се изземени од забраната, роковите за важноста на изземањата, како и деловите кои треба да бидат означени;

- 3) Правилник за стандардите за кодирање на деловите и материјалите на возилата;
- 4) Правилник за начинот на пресметување на целите за собирање како и, начинот на пресметување на целите за преработка;
- 5) Правилник за формата и содржината на образецот на евиденцијата, начинот на водење на евиденцијата за количеството на собраниите отпадни производи кои влегуваат во инсталацијата за преработка како и за начинот на управување, формата и содржината на обрасците на извештајот за преработени или извезени отпадни производи;
- 6) Правилник за формата и содржината на образецот за пресметување на надоместокот формата и содржината на образецот за поврат на надоместокот начинот и потребната документација за враќање на надоместокот;
- 7) Правилник за начинот за водење, одржување и чување на евиденцијата за пресметаниот и уплатен надоместок како и формата и содржината на образецот;
- 8) Правилник за методологијата за утврдување на правила за начинот на следење на националните цели за преработка и повторна употреба на отпадни возила;
- 9) Правилник за формата и содржината на потврдата за преземање на отпадното возило за уништување;
- 10) Правилник за минималните технички услови на местата за складирање и местата за третман на отпадни возила и, постапките на третман на отпадни возила како и начинот на складирање на деловите од отпадните возила;
- 11) Правилник за формата и содржината на образецот на евиденцијата за сите фази на третман на отпадните возила, начинот на водење на евиденција како и, формата и содржината на обрасците на извештајот за преработени или извезени отпадни возила;
- 12) Правилник за начинот на одвоено складирање и минималните технички услови за собирните maksimale të lejuara të substancave të rrezikshme në materiale dhe pjesët e përjashtuara nga ndalimi, afatet e vlefshmërisë së përjashtimeve, si dhe pjesët që do të shënohen;
- 3) Rregullorja për standartet për kodimin e pjesëve dhe materialeve të automjeteve;
- 4) Rregullorja për mënyrën e rilogaritjes së objektivave të mbledhjes si dhe mënyrën e llogaritjes së objektivave të përpunimit;
- 5) Rregullorja për formën dhe përmbajtjen e formularit të regjistrimit, mënyrën e mbajtjes së evidencës së sasisë së produkteve të grumbulluara të mbeturinave që hyjnë në impiantin e përpunimit, si dhe mënyrën e menaxhimit, formën dhe përmbajtjen e formularit të raportit për produktet e përpunuara ose të eksportuara të mbetjeve ;
- 6) Rregullorja për formën dhe përmbajtjen e formularit për llogaritjen e tarifës, formën dhe përmbajtjen e formularit për kthimin e tarifës, mënyrën dhe dokumentacionin e nevojshëm për kthimin e tarifës;
- 7) Rregullorja për mënyrën e mbajtjes, mirëmbajtjes dhe mbajtjes së evidencave të tarifës së llogaritur dhe të paguar, si dhe formën dhe përmbajtjen e formularit;
- 8) Rregullorja për metodologjinë për vendosjen e rregullave për mënyrën e monitorimit të synimeve kombëtare për përpunimin dhe ripërdorimin e automjeteve të përdorura;
- 9) Rregullorja për formën dhe përmbajtjen e certifikatës për marrjen në dorëzim të automjetit të përdorur për shkatërrim;
- 10) Rregullorja për kushtet minimale teknike të vendeve të magazinimit dhe vendeve të trajtimit të automjeteve të mbetura dhe procedurat e trajtimit të mbeturinave të automjeteve, si dhe mënyrën e ruajtjes së pjesëve të automjeteve të përdorura;
- 11) Rregullorja për formën dhe përmbajtjen e formularit të regjistrimit për të gjitha fazat e trajtimit të automjeteve të përdorura, mënyrën e mbajtjes së evidencave, si dhe formën dhe përmbajtjen e formularëve të raportit për automjetet e përdorura të përpunuara ose të eksportuara;
- 12) Rregullorja për mënyrën e ruajtjes së veçantë dhe kushtet minimale teknike për pikat e grumbullimit

- места за отпадни гуми;
- 13) Постапките и начинот на собирање и складирање на отпадните масла и начинот на транспортирање на отпадни масла и како и формата и содржината на образецот за известување;
- 14) Правилник за формата и содржината на образците за евиденцијата за количеството текстил, масла, гуми и возила кои што производителот за прв пат ги пуштил на пазарот во Република Северна Македонија во текот на една календарска година, формата и содржината на годишниот извештај за количини производи пуштени на пазарот;
- 15) Формата и содржината на евиденцијата на изречените опомена; и
- 16) Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.
- të gomave të përdorura;
- 13) Procedurat dhe mënyrën e grumbullimit dhe depozitimit të vajrave të përdorura dhe mënyrën e transportimit të vajrave të përdorura, si dhe formën dhe përmbajtjen e formularit të raportimit;
- 14) Rregullorja për formën dhe përmbajtjen e formularit për të dhënat për sasinë e tekstileve, vajrave, gomave dhe automjeteve që prodhuesi së pari lëshoi në treg në Republikën e Maqedonisë së Veriut gjatë një viti kalendarik, formën dhe përmbajtjen e raport vjetor për sasitë e produkteve të lëshuara në treg;
- 15) Forma dhe përmbajtja e regjistrave të vërejtjes së lëshuar; dhe
- 16) Rregullore për formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës për kundërvajtje.

## ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ДОПОЛНИТЕЛНИ ТЕКОВИ НА ОТПАД (\*)

### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

#### Член 1

##### Предмет на уредување

Со овој закон се уредуваат барањата за заштита на животната средина и здравјето на луѓето преку спречување или намалување на негативните влијанија од создавањето и постапувањето со отпаден текстил, гуми, масла и возила, што треба да се исполнат при производството на текстил, гуми, масла и возила и собирање, повторна употреба, третман, преработка и отстранување на отпадот кој се создава од нив во тек на нивниот животен век, како и другите прашања поврзани со постапувањето со отпаден текстил, гуми, масла и возила од страна на економските оператори и другите субјекти кои учествуваат во постапките на производство и постапувањето со истите.

#### Член 2

##### Супсидијарна примена на другите закони

(1) По прашањата кои се однесуваат на правилата

## PROJEKT LIGJI PËR MENAXHIMIN E RRJEDHJEVE SHTESË TË MBETURINAVE (\*)

### I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

#### Neni 1

##### Lënda e rregullimit

Ky ligj rregullon kërkesat për mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njeriut duke parandaluar ose zvogëluar ndikimet negative nga krijimi dhe trajtimi i mbeturinave të tekstileve, gomave, vajrave dhe automjeteve, të cilat duhet të plotësohen gjatë prodhimit të tekstileve, gomave, vajrave dhe automjeteve dhe mbledhjen, ripërdorimin, trajtimin, përpunimin dhe asgjësimin e mbetjeve të krijuara prej tyre gjatë jetës së tyre, si dhe çështje të tjera në lidhje me trajtimin e mbeturinave të tekstileve, gomave, vajrave dhe automjeteve nga operatorët ekonomikë dhe subjektet e tjera që marrin pjesë në prodhimin procedurat dhe trajtimi i tyre.

#### Neni 2

##### Zbatimi plotësues i ligjeve të tjera

(1) Dispozitat e Ligjit për Menaxhimin e Mbeturinave

(\*) Со овој закон се врши усогласување со Директивата на Европскиот Парламент и на Советот од 18 септември 2000 година (2000/53/E3) за отпадни возила (CELEX број 32000L053). / (\*) Ky Ligj po harmonizohet me Direktivën e Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të 18 Shtatorit 2000 (2000/53 / EC) për automjetet e mbetura (CELEX Nr. 32000L053).

и начинот на управување со отпадот од текстил, гуми, масла и возила кои не се регулирани со овој закон, соодветно ќе се применуваат одредбите на Законот за управување со отпадот.

(2) За регулирање на прашањата во врска со пристап до информации кои се однесуваат на животната средина, учеството на јавноста во донесување на одлуки и оцена на влијанието од определени стратегии, планови и програми врз животната средина доколку со овој закон не е поинаку уредено, соодветно ќе се применуваат одредбите на Законот за животната средина.

(3) За регулирање на прашањата во врска со текстилот, гумите, маслата и возилата, и отпадот од текстил, гуми, масла и возила и организирање на производителите во самостојни постапувачи или колективни постапувачи за спроведување на проширена одговорност на производителот за управувањето со отпадот од текстил, гуми, масла и возила соодветно ќе се применуваат одредбите на Законот за проширена одговорност на производителот во управување со посебните текови на отпад.

(4) На постапките утврдени со овој закон се применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка, доколку со овој закон поинаку не е уредено.

(5) Одредбите од овој закон не ја исклучуваат примената на одредбите од прописите за квалитет на воздух, заштита од бучава во животната средина и возила во делот на примената на прописите за стандардите на сигурност, регистрација на моторните возила, емисии во воздухот, заштита на почвата и водата, безбедност и здравје при работа како и за хигиена и санитарна заштита и прописите за хемикалии.

(6) Сите мерки, стандарди и цели кои се утврдени со овој закон се применуваат како минимални барања кои треба да се исполнат при управувањето со производите од текстил, гуми, масла и возила и отпадот кој се создава во тек на нивниот животен век.

(7) Доколку со друг закон се утврдени построги мерки и стандарди на животната средина, при управувањето со производите од текстилот, гумите, маслата и возилата или отпадот кој се создава од нив во тек на нивниот животен век, се применуваат построгите мерки и стандарди со цел

do tē zbatohen nē ményrë tē përshtatshme pér çështjet që lidhen me rregullat dhe ményrën e menaxhimit tē mbeturinave nga tekstilet, gomat, vajrat dhe automjetet që nuk janë tē rregulluara me këtë ligj.

(2) Pér tē rregulluar çështjet që kanë tē bëjnë me qasjen nē informacion nē lidhje me mjedisin, pjesëmarrjen e publikut nē vendimmarrje dhe vlerësimin e ndikimit tē strategjive, planeve dhe programeve tē caktuara nē mjedis, pérveç nëse rregullohet ndryshe me këtë ligj, dispozitat e Ligji pér Mjedisin do tē zbatohet nē përputhje me rrethanat.

(3) Tē rregullojë çështjet që lidhen me tekstilet, gomat, vajrat dhe automjetet, dhe mbetjet tekstile, gomat, vajrat dhe automjetet dhe tē organizojë prodhuesit nē operator tē pavarur ose operatorë kolektivë pér zbatimin e përgjegjësisë së zgjeruar tē prodhuesit pér mbetjet menaxhimi nga tekstilet, gomat, vajrat dhe automjetet, dispozitat e Ligjit pér Përgjegjësinë e Zgjeruar tē Prodhuesit nē menaxhimin e rrjedhave tē posaçme tē mbetjeve do tē zbatohen nē përputhje me rrethanat.

(4) Dispozitat e Ligjit pér Procedurën e Përgjithshme Administrative do tē zbatohen pér procedurat e përcaktuara me këtë Ligj, pérveç nëse rregullohet ndryshe me këtë Ligj.

(5) Dispozitat e këtij ligji nuk përashtojnë zbatimin e dispozitave tē rregulloreve pér cilësinë e ajrit, mbrojtjen nga zhurma mjedisore dhe automjetet nē pjesën e zbatimit tē rregulloreve pér standardet e sigurisë, regjistrimin e automjeteve motorike, emetimet e ajrit, mbrojtjen e tokës dhe ujit, sigurisë dhe shëndetit nē punë, si dhe pér higjienën dhe mbrojtjen sanitare dhe rregulloret pér kimikatet.

(6) Tē gjitha masat, standardet dhe objektivat e përcaktuara me këtë ligj do tē zbatohen si kërkesa minimale që duhen përbushur nē menaxhimin e produkteve tē tekstilit, gomave, vajrave dhe automjeteve dhe mbeturinave tē krijuara gjatë jetës së tyre.

(7) Nëse një ligj tjetër përcakton masa dhe standarde më tē repta tē mjedisit, nē menaxhimin e produkteve tē tekstilit, gomave, vajrave dhe automjeteve ose mbeturinave tē krijuara prej tyre gjatë jetës së tyre, do tē zbatohen masa dhe standarde më tē repta me qëllim pér tē mbrojtur mjedisin dhe arritjen e

за заштита на животната средина и постигнување qëllimeve mjedisore.  
на целите на животната средина.

### Член 3

#### Цели на Законот

(1) Основни цели на овој закон се:

1) намалување на негативното влијание од текстилот, гумите, маслата и возилата, и отпадот од текстил, гуми, масла и возила, врз животната средина и врз здравјето на луѓето;

2) унапредување на стандардите за заштита на животната средина од страна на економските оператори во текот на целиот животен циклус на производите, а особено при собирање, третман, повторната употреба, преработката и отстранувањето на отпадот од текстил, гуми, масла и возила.

(2) Покрај основните цели од ставот (1) од овој член, во согласност со начелата од членот (4) од овој закон, треба да се постигнат и следниве посебни цели:

- спречување на создавање на отпад од текстил, гуми, масла и возила;
- намалување на количеството на отпад од текстил, гуми, масла и возила;
- намалување и ограничување на употребата на опасни супстанции во текстилот, гумите, маслата и возилата;
- високо ниво на повторна употреба, рециклирање и други видови на преработка на отпадот од текстилот, гумите, маслата и возилата како и намалување на отстранувањето на отпад од текстил, гуми, масла и возила;
- поволни услови за воспоставување и развој на пазарот за повторна употреба, рециклирање и други начини на преработка на текстил, гуми, масла и возила;
- еднаква положба и конкурентност на пазарот на сите субјекти и избегнување и отстранување на трговските бариери кои можат да го нарушат пазарот со текстил, гуми, масла и возила;
- користење на најдобри достапни техники за третман, преработка и рециклирање и
- подобрување на мерките за заштита на животната средина, кои треба да ги исполнат економските оператори кои се вклучени во животниот циклус на текстилот, маслата, гумите и возилата, а посебно на операторите вклучени во системот за собирањето и третманот на отпадниот

### Neni 3

#### Qëllimet e Ligjit

(1) Qëllimet themelore të këtij ligji janë:

1) zvogëlimi i ndikimit negativ të tekstileve, gomave, vajrave dhe automjeteve dhe mbeturinave të tekstileve, gomave, vajrave dhe automjeteve, në mjedis dhe në shëndetin e njeriut;

2) përmirësimi i standardeve për mbrojtjen e mjedisit nga operatorët ekonomikë gjatë gjithë ciklit jetësor të produkteve, veçanërisht në grumbullimin, trajtimin, ripërdorimin, përpunimin dhe asgjësimin e mbetjeve nga tekstilet, gomat, vajrat dhe automjetet.

(2) Përveç qëllimeve themelore nga paragrafi (1) i këtij nenit, në përputhje me parimet nga neni (4) i këtij ligji, duhet të arrihen qëllimet e posaçme në vijim:

- parandalimi i gjenerimit të mbetjeve nga tekstilet, gomat, vajrat dhe automjetet;
- zvogëlimi i sasisë së mbeturinave nga tekstilet, gomat, vajrat dhe automjetet;
- zvogëlimi dhe kufizimi i përdorimit të substancave të rrezikshme në tekstile, goma, vajra dhe automjete;
- nivel i lartë i ripërdorimit, riciklimit dhe llojeve të tjera të përpunimit të mbetjeve të tekstilit, gomave, vajrave dhe automjeteve, si dhe zvogëlimi i asgjësimit të mbetjeve të tekstilit, gomave, vajrave dhe automjeteve;
- kushte të favorshme për krijimin dhe zhvillimin e tregut për ripërdorimin, riciklimin dhe mënyra të tjera të përpunimit të tekstileve, gomave, vajrave dhe automjeteve;
- pozitë dhe konkurrencë të barabartë në treg të gjitha subjekteve dhe shmangia dhe heqja e pengesave tregtarë që mund të prishin tregun me tekstile, goma, vajra dhe automjete;
- përdorimi i teknikave më të mira në dispozicion të trajtimit, përpunimit dhe riciklimit dhe
- Përmirësimi i masave për mbrojtjen e mjedisit, të cilat duhet të përbushen nga operatorët ekonomikë që janë përfshirë në ciklin jetësor të tekstilit, vajrave, gomave dhe automjeteve, dhe veçanërisht të operatorëve të përfshirë në sistemin për mbledhjen dhe trajtimin e mbetjeve të tekstileve, vajrave,

текстил, масла, гуми и возила.

gomave dhe automjeteve.

#### Член 4

##### Начела на Законот

(1) Во согласност со целите за долгорочна заштита на животната средина и постигнување на циркуларна економија, управувањето со текстил, гуми, масла и возила и отпадот од истите се заснова на следните начела:

1) „начело на одговорност на производителот“ - производителот, кој при вршење на својата дејност создава и придонесува кон создавање на отпад од текстил, гуми, масла и возила е одговорен за преземање на мерки за управување со тој отпад, со цел да се елиминира и намали негативното влијание врз животната средина, вклучувајќи и висок степен на одделно собирање, повторна употреба, рециклирање и друг начин на преработка на отпад од текстил, гуми, масла и возила, и

2) „начело на процена на животниот циклус на производот“ - производителот на текстил, гуми, масла и возила е должен да изврши процена на животниот циклус на производот на начин со кој ќе се подобрат еколошките перформанси на производот, ќе се исклучи или намали присуството на опасни супстанции во производот согласно со научно-техничките достигнувања, ќе се дизајнира на начин што ќе придонесе кон намалување на создавање на отпад од производите, со цел да се спречат негативните влијанија врз животната средина.

(2) Во управувањето со производите и отпадот од истите, покрај начелата од ставот (1) на овој член, соодветно се применуваат и начелата утврдени со Законот за животната средина, Законот за управување со отпадот и Законот за проширена одговорност на производителите во управување со посебните текови на отпад.

#### Neni 4

##### Parimet e Ligjit

(1) Në përputhje me objektivat për mbrojtjen afatgjatë të mjedisit dhe arritjen e ekonomisë qarkore, menaxhimi i tekstileve, gomave, vajrave dhe automjeteve dhe mbetjeve të tyre do të bazohet në parimet e mëposhtme:

1) "parimi i përgjegjësisë së prodhuesit" - prodhuesi, i cili gjatë kryerjes së veprimtarisë së tij krijon dhe kontribuon në gjenerimin e mbetjeve nga tekstilet, gomat, vajrat dhe automjetet është përgjegjës për marrjen e masave për administrimin e atyre mbetjeve, për të eliminuar dhe zvogëluar ndikimin negativ në mjedis, duke përfshirë nivele të larta të grumbullimit, ripërdorimit, riciklimit dhe përpunimit të veçantë të mbetjeve të tekstilit, gomave, vajrave dhe automjeteve, dhe

2) "Parimi i vlerësimit të ciklit jetësor të produktit" - prodhuesi i tekstileve, gomave, vajrave dhe automjeteve është i detyruar të vlerësojë ciklin jetësor të produktit në një mënyrë që të përmirësojë performancën mjedisore të produktit, të përashtojë ose zvogëlojë praninë e substancave të rrezikshme të produktit në përputhje me arritjet shkencore dhe teknike, do të projektohet në një mënyrë që të kontribuojë në zvogëlimin e gjenerimit të mbetjeve të produkteve, në mënyrë që të parandalohen ndikimet negative në mjedis.,,

(2) Në menaxhimin e produkteve dhe mbeturinave të tyre, përveç parimeve të përmendura në paragrafin (1) të këtij neni, parimet e përcaktuara me Ligjin për Mjedisin, Ligjin për Menaxhimin e Mbetjeve, Ligjin për Përgjegjësinë e Zgjeruar të Prodhuvesve në menaxhimin e rrjedhave të posaçme të mbetjeve.

#### Член 5

##### Примена на Законот

(1) Одредбите на овој закон се применуваат на следните производи:

- 1) текстил;
- 2) гуми;

#### Neni 5

##### Zbatimi i ligjit

(1) Dispozitat e këtij ligji do të zbatohen për produktet e mëposhtme:

- 1) tekstile;
- 2) goma;

- 3) масла;
- 4) возила, заедно со нивните вградени делови и материјали, како и вградените резервни и заменски делови, независно дали се вградуваат во возилото при техничка проверка, сервисирање или поправка, дали деловите се обезбедени од оригиналниот производител или од некој друг производител;
- 5) употребуваните производи од точките од 1), 2), 3) и 4) од овој став пуштени на пазарот во Република Северна Македонија и
- 6) отпад од производите од точките 1), 2), 3) и 4) од овој член.
- (2) Министерот кој раководи со органот за животна средина (во натамошниот текст: министерот) ја пропишува Листата на видовите на производи од ставот (1) од овој член.
- 3) vajra;
- 4) automjetet, се bashku me pjesët dhe materialet e tyre të integrara, si dhe pjesët e integrara të këmbimit dhe zëvendësimit, pavarësisht nëse ato janë instaluar në automjet gjatë kontrollit teknik, servisimit ose riparimit, nëse pjesët janë siguruar nga prodhues origjinal ose nga një prodhues tjetër;
- 5) produktet e përdorura nga pikat 1), 2), 3) dhe 4) të këtij paragrafi të vendosur në treg në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe
- 6) mbetjet nga produktet nga pikat 1), 2), 3) dhe 4) të këtij neni.
- (2) Ministri që udhëheq me organin për mjedisin jetësor (në tekstin e mëtejmë: Ministri) përshkruan Listën e llojeve të produkteve të referuara në paragrafin (1) të këtij neni.

## Член 6

### Исклучоци на примена на Законот

- (1) Одредбите од овој закон не се применуваат на:
- 1) облека која се користи за медицински или ортопедски намени;
  - 2) употребуван текстил кој се собира од хуманитарни организации во организирани акции за да биде користен како донација;
  - 3) чевли;
  - 4) авионски гуми;
  - 5) гуми за велосипеди;
  - 6) масла за ложење;
  - 7) масла од растително или животинско потекло со биолошка разградливост на производот од најмалку 60%, потврдено од акредитирана лабораторија согласно закон и
  - 8) „олдтајмери“ - возила од историско значење, возила со колекционерска вредност или возила наменети за музеи, кои се оддржувани цели или во делови, на начин прифатлив за животната средина и истите не се сметаат за отпадни возила согласно овој закон.
- (2) Одредбите од членовите 30, 35 и 37 од овој закон се применуваат на следните видови на возила:
- 1) возила изработени во мали серии;
  - 2) моторизирани трицикли, и
  - 3) возила за специјални намени, (на кои не се применува одредбата од членот 30 став (2) од овој закон).

## Neni 6

### Përjashtimet nga zbatimi i Ligjit

- (1) Dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen për:
- 1) veshje të përdorura për qëllime mjekësore ose ortopedike;
  - 2) tekstilet e përdorura që janë mbledhur nga organizatat humanitare në veprime të organizuara për t'u përdorur si donacion;
  - 3) këpucë;
  - 4) gomat e avionëve;
  - 5) goma bicikletash;
  - 6) vajra për ngrohje;
  - 7) vajra me origjinë bimore ose shtazore me biodegradueshmëri të produktit prej të paktën 60%, të konfirmuara nga një laborator i akredituar në përputhje me ligjin dhe
  - 8) "old-timers" - automjete me rëndësi historike, automjete me vlerë të mbledhshme ose automjete të destinuara për muze, të cilat mirëmbahen për qëllimin ose në pjesë, në një mënyrë të pranueshme mjedisore dhe ato nuk konsiderohen mbeturina të automjetve në përputhje me këtë ligj .
- (2) Dispozitat e neneve 30, 35 dhe 37 të këtij ligji zbatohen për llojet e mëposhtme të automjeteve:
- 1) automjete të bëra në seri të vogla;
  - 2) bicikleta me motor, dhe
  - 3) automjete për qëllime të veçanta (per të cilat nuk zbatohet dispozita e nenit 30 paragrafi (2) i këtij ligji).

**Член 7**  
**Дефиниции**

(1) Одделни изрази употребени во овој закон, го имаат следново значење:

- 1) „Текстил“ е производ изработен од влакна од какво било потекло (природни, вештачки, синтетски), по каква било технолошка постапка во конфекционирани производи, вклучително кожа и крзно, кои се користат како облека и текстилни предмети во домаќинството;
- 2) „Употребуван текстил“ е текстил кој според општата перцепција може да се смета како нов текстил или се користи како употребуван, за намената за која е произведен и не се смета за отпаден текстил;
- 3) „Отпаден текстил“ е отпад, кој крајниот корисник го исфрла, има намера да го исфрли или од него се бара да го исфрли;
- 4) „Повторна употреба на текстил“ е секоја активност со која се обезбедува повторно користење на парчето текстил во неговата целосна форма на територија на Република Северна Македонија или негов извоз како цело парче за повторна употреба во согласност со прописите за управување со отпад;
- 5) „Гума“ е пневматик за автомобил, мотор, комбе, камион, автобус, трактор, моторцикл и велосипед, земјоделска работна машина, градежни и други работни машини, и други видови возила согласно Законот за возила;
- 6) „Отпадна гума“ е гума чијашто употребна функција завршила и која крајниот корисник ја исфрла, има намера да ја исфрли или од него се бара да ја исфрли со исклучок на отпадот и остатоци од преработка на употребувани гуми со кои се постапува согласно прописите за управување со отпад;
- 7) „Протектирање на отпадни гуми“ е процес на рециклирање на отпадни гуми за нивно протектирање, при што надворешниот слој на гумата се заменува со нов слој со што, протектирани гуми се користат за истата намена за која што биле произведени и истите не се сметаат за отпад (во натамошниот текст: протектирани отпадни гуми);
- 8) „Масла“ се минерални, синтетички или индустриски масла, во течна или во полутечна состојба, маслата за менувачките кутии, како и маслата за турбини и хидрауличните масла;

**Neni 7**  
**Përkufizimet**

(1) Disa terma të përdorur në këtë ligj kanë këtë kuptim:

- 1) "Tekstil" është një produkt i bërë nga fibra të çdo origjine (natyrore, artificiale, sintetike), nga çdo procedurë teknologjike në produkte të gatshme, përfshirë lëkurën dhe gëzofin, të përdorura si veshje dhe tekstile në familje;
- 2) "Tekstil i përdorur" është një tekstil i cili sipas perceptimit të përgjithshëm mund të konsiderohet si tekstil i ri ose i përdorur si i përdorur, për qëllimin përtë cilin është prodhuar dhe nuk konsiderohet si tekstil i mbeturinave;
- 3) "Mbeturina tekstili" janë mbeturinat që përdoruesi përfundimtar hedh, synon të hedhë ose kërkohet të hedhë;
- 4) "Ripërdorimi i tekstileve" është çdo veprimtari që siguron ripërdorimin e copës së tekstitlit në formën e saj të plotë në territorin e Republikës së Maqedonisë Veriore ose eksportin e saj si një pjesë të tërë përipërdorim në përputhje me rregulloret e menaxhimit të mbeturinave; Одделни изрази употребени во овој закон, го имаат следново значење:
  - 5) "Goma" është një gomë për një makinë, motor, furgon, kamion, autobus, traktor, motor dhe bicikletë, makineri bujqësore, makineri ndërtimi dhe pajisje të tjera pune, dhe lloje të tjera të automjeteve në përputhje me Ligjin për Automjetet;
  - 6) "Mbetje gome" nënkuption një gomë, funksioni i shërbimit i të cilit ka skaduar dhe të cilin përdoruesi përfundimtar e hedh, synon ta hedhë ose i kërkohet të hedhë, me përjashtim të mbetjeve dhe pjesëve të mbetjeve nga përpunimi i gomave të përdorura të cilat trajtohen në përputhje me rregulloret për menaxhimin e mbeturinave;
  - 7) "Mbrojtja e gomave të mbeturinave" është procesi i riciklimit të gomave të mbetjeve për mbrojtjen e tyre, ku shtresa e jashtme e gomave zëvendësohet me një shtresë të re në mënyrë që gomat e mbrojtura të përdoren për të njëtin qëllim përtë cilin janë prodhuar dhe nuk konsiderohen përmbytje (në tekstin e mëtejmë: goma të mbrojtura të mbeturinave);
  - 8) "Vajra" janë vajra minerale, sintetike ose industriale, në gjendje të lëngët ose gjysëm të lëngshme, vajra të kutisë së shpejtësisë, si dhe vajra turbine dhe vajra hidraulikë;

- 9) „Отпадно масло“ е масло кое крајниот корисник го исфрла, има намера да го исфрли или од него се бара да го исфрли. Отпадните масла се сметаат за какви било полу-течни или користени течни производи целосно или делумно составени од минерално или синтетичко масло, вклучувајќи ги и мрсните остатоци од резервоари, смеси од масло и вода и емулзии;
- 10) „Преработка на отпадни масла“ е метод со кој се произведуваат базни масла од отпадни масла со примена на рафинериски процеси и со кои, особено, се отстрануваат загадувачите, производите на оксидација и адитивите содржани во овие масла
- 11) „Обновување на отпадни масла“ е секоја активност на рециклирање со која може да се создадат базни масла со рафинирање на отпадните масла, посебно со отстранување на нечистотии, производи на оксидација и адитиви содржани во овие масла;
- 12) „Производител“ е секое правно лице или физичко лице кое без оглед на начинот на кој врши продажба, вклучувајќи ја и продажбата со помош на комуникација на далечина која е уредена со прописите за заштита на потрошувачите:
- произведува производи од членот 5 став (1) од овој закон и за прв пат ги пушта на пазарот во Република Северна Македонија, или на професионална основа, заради вршење на својата дејност, увезува во Република Северна Македонија и прв пат ги пушта на пазарот производите од членот 5 став (1) на овој закон;
  - како краен корисник, за свои потреби, увезува производи од членот 5 став (1) од овој закон без посредник;
  - на професионална основа увезува употребувани производи од членот 5 став (1) од овој закон и за прв пат ги пушта на пазарот во Република Северна Македонија;
  - е основано во друга земја и продава со помош на комуникација на далечина директно на крајните корисници во Република Северна Македонија производи од членот 5 став (1) од овој закон, и
  - протектира отпадни гуми и ги пушта на пазарот во Република Северна Македонија.
- Производителот на возила не се смета за
- 9) "Vaj i ndotur" ёсhtë vaji që përdoruesi përfundimtar e hedh, synon ta hedhë ose kërkohet ta hedhë. Vajra të mbeturinave konsiderohen të jenë çdo produkt i lëngët gjysëm i lëngshëm ose i përdorur tërësisht ose pjesërisht i përbërë nga vaj mineral ose sintetik., Përfshirë vajin mbetjet nga rezervuarët, përzierjet e vajit dhe ujtit dhe emulsionet;
- 10) "Rafinimi i vajrave të ndotur" nënkupton çdo metodë me të cilën vajrat bazik prodhohen nga vajrat e ndotur me anë të proceseve të rafinimit dhe të cilat, në veçanti, heqin ndotësit, produktet e oksidimit dhe aditivët që përmbahen në këto vajra;
- 11) "Rikuperimi i vajrave të ndotur" ёshtë çdo aktivitet riciklimi që mund të përdoret për të krijuar vajra bazë duke rafinuar vajrat e ndotur, në veçanti duke hequr papastërtitë, produktet e oksidimit dhe aditivët e përfshirë në këto vajra;
- 12) "Prodhues" ёshtë çdo person juridik ose person fizik i cili, pavarësisht nga mënyra në të cilën shet, përfshirë shitjen me anë të komunikimit në distancë e cila rregullohet nga rregullloret për mbrojtjen e konsumatorit:
- prodhon produkte nga neni 5 paragrafi (1) i këtij ligji dhe i vendos ato në treg për herë të parë në Republikën e Maqedonisë Veriore, ose në bazë profesionale, me qëllim të kryerjes së veprimtarisë së saj, importon në Republikën e Maqedonisë Veriore dhe nxjerr në treg për herë të parë produktet nga neni 5 paragrafi (1) i këtij ligji;
  - si përdorues i fundit, për nevojat e veta, importon produkte nga neni 5 paragrafi (1) i këtij ligji pa ndërmjetës;
  - në bazë profesionale importon produkte të përdorura të përmendura në nenin 5 paragrafi (1) të këtij ligji dhe i vendos ato në treg për herë të parë në Republikën e Maqedonisë Veriore;
  - ёshtë i vendosur në një vend tjeter dhe shet me anë të komunikimit në distancë drejtpërdrejt me përdoruesit e fundit në Republikën e Maqedonisë Veriore produkte nga neni 5 paragrafi (1) i këtij ligji, dhe
  - mbron gomat e mbetura dhe i hedh ato në treg në Republikën e Maqedonisë Veriore.
- Prodhuesi i automjeteve nuk konsiderohet prodhues i

производител на гуми и масла, за гуми и масла кои се вградени во возилото, согласно овој закон.

13) „Мал производител“ е правно или физичко лице кое пушта на пазарот во Република Северна Македонија, произвodi наведени во членот 5 став (1) од овој закон, вклучувајќи го и производителот кој како краен корисник увезува производи во количество не поголемо од тоа кое е утврдено во членот 20 став (1) од овој закон, во текот на една календарска година;

14) „Трговец“ е секое правно или физичко лице кое во синџирот на снабдување ги прави текстилот, гумите, маслата и возилата достапни на пазарот во Република Северна Македонија. Трговец, може во исто време да биде и производител согласно точката 12) од овој член;

15) „Краен корисник“ е физичко или правно лице кое заради сопствени потреби, а не за продажба, се стекнува со производи од членот 5 став (1) од овој закон, кои по искористувањето настануваат отпадни производи;

16) „Краен корисник на возило“ е физичко или правно лице, кое како последен сопственик на возилото е запишан во регистарот на регистрирани возила во согласност со прописите за регистрација на возила и, кој го отфрла, има намера да го отфрли, или од него се бара да го отфрли возилото како отпад, кој настанал како резултат на сопствената активност, или со регистрираната дејноста;

17) „Пуштање на пазарот“ е снабдување или ставање на располагање секаков производ на пазарот во Република Северна Македонија преку производство или увоз на производ наменет за употреба за прв пат на пазарот на Република Северна Македонија;

18) „Спречување на создавање на отпад“ се мерки за намалување на количеството и штетноста на отпадните производи и отпадните возила, нивните материјали и супстанции, како и намалување на нивното штетно влијание врз животната средина;

19) „Возило“ е:

- секое моторно возило од категорија M1 (возила за превоз на патници со најмногу осум седишта, при што не е вклучено седиштето на возачот) во согласност со прописите за возила,
- секое моторно возило од категорија N1 (возила за превоз на стоки со најголема маса од 3,5 тони) во

gomave dhe vajrave, gomave dhe vajrave që janë instaluar në automjet, në përputhje me këtë ligj.

13) "Prodhues i vogël" është një person juridik ose fizik që vendos në treg në Republikën e Maqedonisë Veriore, produkte të renditura në nenin 5 paragrafi (1) të këtij ligji, përfshirë prodhuesin i cili si përdorues i fundit importon produkte në një sasi jo më të madhe se atë të specifikuar në nenin 20 paragrafi (1) të këtij ligji, gjatë një viti kalendarik;

14) "Tregtar" është çdo person juridik ose fizik i cili në zinxhirin e furnizimit vë tekstile, goma, vajra dhe automjete të disponueshme në treg në Republikën e Maqedonisë Veriore. Një tregtar në të njëjtën kohë mund të jetë prodhues në përputhje me pikën 12) të këtij neni;

15) "Përdorues i fundit" është personi fizik ose juridik i cili, për nevoja të tij, dhe jo për shitje, fiton produkte të përmendura në nenin 5 paragrafi (1) të këtij ligji, të cilat pas përdorimit bëhen produkte të mbeturinave;

16) "Përdorues i fundit i një automjeti" është një person fizik ose juridik, i cili si pronari i fundit i automjetit është regjistruar në regjistrin e automjeteve të regjistruara në përputhje me rregulloret për regjistrimin e automjeteve dhe, i cili e refuzon atë, synon të refuzojë ai, ose prej tij kërkohet tē disponojë automjetin si mbeturina të gjeneruar si rezultat i aktivitetit të tij, ose me aktivitetin e regjistruar;

17) "Vendosja në treg" është furnizimi ose vënia në dispozicion e çdo produkti në treg në Republikën e Maqedonisë Veriore përmes prodhimit ose importit të një produkti të destinuar për përdorim për herë të parë në tregun e Republikës së Maqedonisë Veriore ;

18) "Parandalimi i gjenerimit të mbetjeve" janë masat për tē zvogëluar sasinë dhe dëmshmërinë e produkteve të mbetjeve dhe automjeteve të mbetjeve, materialeve dhe substancave të tyre, si dhe për tē zvogëluar ndikimin e tyre të dëmshëm në mjedis;

19) "Automjet" është:

- çdo automjet i kategorisë N1 (automjete për transport udhëtarësh me maksimumi tetë vende, ku nuk përfshihet vendi i shoferit) në përputhje me rregulloret për automjete,
- çdo automjet i kategorisë N1 (automjete për transport mallrash me masë maksimale 3.5 tonë) në

согласност прописите за возила, и

- моторни возила со три тркала во согласност прописите за возила, со исклучок на моторни трицикли.

20) „Отпадно возило“ е возило чија што употребна функција престанала и кое крајниот корисник го исфрла, има намера да го исфрли или од него се бара да го исфрли вклучувајќи ги и сите негови составни делови и материјали кои во моментот на исфрлање преставуваат дел од отпадно возило;

21) „Маса на празно возило“ е масата на возилото наведена во сообраќајната дозвола по одземање на масата на признаената содржина на резервоарот со исполнетост од 90% и по одземање на масата на возачот (75 кг) и се користи при пресметка на целите за повторна употреба и преработка на отпадни возила;

22) „Третман на отпадно возило“ е секоја активност по предавање на отпадното возило во инсталација за вадење на опасните супстанции, расклопување, сечење, дробење, преработка или подготовкa за отстранување на издробениот отпад и секоја друга операција извршена заради преработка и/или отстранување на отпадно возило и неговите делови;

23) „Повторна употреба на отпадно возило“ е секоја операција во која деловите од отпадното возило се употребуваат за иста цел за која предходно биле наменети.

24) „Дробилка“ е секоја опрема која се употребува за дробење на отпадни возила на делови или ситни парчиња, вклучително и за добивање на метален отпад кој може директно повторно да се употреби;

25) „Информации за расклопување“ се информациите, кои се неопходни за правилен третман на отпадните возила, кој нема да биде штетен за животната средина. Производителите на возила како и на делови и материјали кои се користат во возилата ги прават достапни овие информации на инсталациите за третман, во форма на прирачници или преку електронски медиуми (пр. компакт диск, on-line сервиси);

26) „Економски оператори“ се правни или физички лица, односно сите производители кои пуштаат на пазар возила, трговци, оператори на инсталации за третман на возила, (вклучително расклопување, сечење и дробење на возила), а и други оператори за третман на отпадни возила, вклучително и

përputhje me rregulloret pér automjete, dhe

- automjete me tre rrota në pérputhje me rregulloret e automjeteve, me pérjashtim tē biçikletave motorike.

20) "Automjet i mbeturinave" është një automjet, funksioni i përdorimit i të cilat ka pushuar dhe që përdoruesi përfundimtar e hedh, synon ta flakë ose kërkohet tē hedhë, përfshirë tē gjithë përbërësit e tij dhe materialet tē cilat në kohën e asgjësimit janë pjesë e automjetit tē mbeturinave;

21) "Masë e zbrazët e automjetit" është masa e automjetit e deklaruar në licencën e trafikut pas zbritjes së masës së përbajtjes së njojur të rezervuarit me 90% plotësi dhe pas zbritjes së masës së drejtuesit (75 kg) dhe llogaritjes së qëllimeve pér përdorim tē ri është përdorur dhe përpunimi i automjeteve tē mbeturinave;

22) "Trajtim i automjetit tē mbeturinave" është çdo veprimtari pas dorëzimit tē automjetit tē mbeturinave në një instalim pér nxjerrjen e substancave të rrezikshme, çmontimin, prerjen, thërrmimin, përpunimin ose përgatitjen pér asgjësimin e mbetjeve tē grimcuara dhe çdo operacion tjetër tē kryer pér përpunimin dhe / ose asgjësimin tē automjetit tē mbeturinave dhe pjesëve tē tij;

23) "Ripërdorimi i automjetit tē mbeturinave" nënkupton çdo veprim në tē cilin përdoren pjesë tē një automjeti tē mbeturinave pér tē njëtin qëllim pér tē cilin ishin menduar më parë.

24) "Thërrmues" do tē thotë çdo pajisje e përdorur pér thërrmimin e automjeteve tē mbetjeve në pjesë ose copa tē vogla, përfshirë prodhimin e skrap metali që mund tē ripërdoren drejtpërdrejt;

25) "Informacion pér çmontimin" është informacioni që është i nevojshëm pér trajtimin e duhur tē mbetjeve tē automjeteve, tē cilat nuk do tē jenë tē dëmshme pér mjedisin. Prodhuesit e automjeteve, si dhe pjesët dhe materialet e përdorura në automjete e bëjnë këtë informacion tē disponueshëm në objektet e trajtimit, në formën e manualeve ose mediave elektronike (p.sh. disqe kompakte, shërbime on-line);

26) "Operatorë ekonomikë" janë personat juridikë ose fizikë, dmth. Të gjithë prodhuesit që vendosin në treg automjete, tregtarët, operatorët e instalimeve pér trajtimin e automjeteve (përfshirë çmontimin, prerjen dhe thërrmimin e automjeteve) dhe operatorë tē tjerë pér trajtimin e mbeturinave. , duke përfshirë

нивни делови и материјали;

27) „Собирач на отпадни возила“ е правно или физичко лице кое собира, времено чува и складира отпадни возила согласно овој закон и кое поседува соодветна дозвола согласно прописите за управување со отпад. Собирач може да биде и правно лице односно оператор кој управува со инсталација за третман на отпадни возила и кое презема, собира и времено чува и складира отпадни возила;

28) „Оператор на инсталација за третман на отпадни возила“ (во натамошниот текст: оператор на инсталација) е правно лице, кое согласно Законот за управување со отпад, има соодветна дозвола за третман и преработка на отпадни возила, вклучувајќи и третман на деловите и материјалите во возилото;

29) „Инсталација за третман на отпадни возила“ може да биде и одвоена инсталација, во која се вршат операции за вадење на опасните супстанции од отпадното возило, расклопување на отпадното возило, сечење, дробење, преработка или подготовка за отстранување на издробениот отпад, како и секоја друга операција извршена заради преработка и/или отстранување на отпадното возило и неговите делови;

30) „Собирач на отпадни производи“ е правно или физичко лице кое собира, времено чува и складира отпадни производи согласно овој закон и кој поседува соодветна дозвола согласно прописите за управување со отпад. Собирачот може да биде и правно лице, оператор кој управува со инсталација за повторна употреба и преработка на отпадни производи и кој презема, собира и времено чува и складира отпадни производи;

31) „Оператор на инсталација за преработка“ е правно лице кое спроведува активности за повторна употреба, третман, рециклирање и други видови на преработка на отпадни производи и кое поседува соодветна дозвола согласно прописите за управување со отпад;

32) „Место за преземање“ е место во објект или простор во објект или друго место што го користи тровецот, производителот или во негово име трето лице, преку самостоен или колективен постапувач уреден за повратен прием на отпаден текстил или отпадни гуми заради нивно преземање и

pjesët dhe materialet e tyre;

27) "Grumbullues i mbeturinave" єshtë personi juridik ose fizik që mbledh, ruan përkohësish dhe ruan automjete të mbetura në përputhje me këtë ligj dhe që posedon licencë të përshtatshme në përputhje me rregulloret për administrimin e mbeturinave. Një koleksionist mund të jetë gjithashtu një person juridik, dmth një operator që menaxhon një instalim pë trajtimin e mbeturinave të automjeteve dhe i cili ndërmerr, mbledh dhe ruan përkohësish dhe ruan automjetet e mbetura;

28) "Operatori i instalimit për trajtimin e automjeteve të mbeturinave" (këtu e tutje: operator i instalimit) єshtë një person juridik që, në përputhje me Ligjin për Menaxhimin e Mbeturinave, ka një licencë të përshtatshme për trajtimin dhe përpunimin e automjeteve të mbetjeve, përfshirë trajtimin e pjesëve dhe materialeve në automjetin;

29) "Instalim për trajtimin e mbetjeve të automjeteve" mund të jetë një instalim i veçantë, në të cilin kryhen operacione për heqjen e substancave të rezikshme nga automjeti i mbeturinave, çmontimin e automjetit të mbeturinave, prerjen, dërrmimin, përpunimin ose përgatitjen për asgjësimin e mbetjeve të grimcuara, si dhe çdo operacion tjetër i kryer për përpunimin dhe / ose asgjësimin e mbeturinave të automjetit dhe pjesëve të tij;

30) "Grumbullues i mbeturinave" єshtë një person juridik ose fizik që mbledh, ruan përkohësish dhe ruan produkte të mbeturinave në përputhje me këtë ligj dhe që ka një licencë të përshtatshme në përputhje me rregulloret e menaxhimit të mbeturinave. Grumbulluesi mund të jetë gjithashtu një person juridik, operator i cili menaxhon instalimin pë ripërdorimin dhe përpunimin e produkteve të mbetjeve dhe i cili pranon, mbledh dhe ruan përkohësish dhe ruan produktet e mbetjeve;

31) "Оператор на инсталација за преработка" е правно лице кое спроведува активности за повторна употреба, третман, рециклирање и други видови на преработка на отпадни производи и кој поседува соодветна дозвола согласно прописите за управување со отпад;

32) „Место за преземање“ е место во објект или простор во објект или друго место што го користи тровецот, производителот или во негово име трето лице, прекусамостоен или колективен постапувач уреден за повратен прием на отпаден текстил или отпадни гуми заради нивно преземање и

- транспортирање до собирно место или инсталации за преработка повторна употреба и рециклирање; 33) „Собирно место за отпаден текстил“ е место уредено за собирање, времено чување и складирање како и сортирање на отпадниот текстил заради негово предавање во инсталација за преработка, повторна употреба или рециклирање;
- 34) „Собирно место за отпадни гуми“ е место уредено за собирање, времено чување и складирање на отпадни гуми заради нивно предавање во инсталација за преработка;
- 35) „Место за собирање на отпадни масла“ е место каде се лоцирани еден или повеќе садови на местото за собирање на отпадните масла (автомеханичарски сервиси при промена на масла, или работилници за поправка на машини и опрема и слични работилници како резултат на работата на машините и опремата како и посебните делови на местата на кои се вршат активности со отпадни масла), кое служи за собирање на отпадните масла и нивно предавање на собирач или оператор во инсталација за преработка на отпадни масла;
- 36) „Собирно место за отпадни масла“ е објект или дел од објект уреден со потребна опрема за собирање, времено чување и складирање, како и сортирање на собрите отпадни масла и нивно предавање во инсталација за рециклирање и преработка;
- 37) „Собирно место за отпадни возила“ е објект или дел од објект уреден за примање и времено чување и складирање на отпадните возила, пред нивно предавање во инсталацијата за третман на отпадните возила;
- 38) „Собирен центар“ е објект или дел од објект, организиран од единиците на локалната самоуправа за собирање на одделни фракции на комунален отпад и други текови на отпад, каде отпадните производи од домаќинствта, можат бесплатно да се оставаат;
- 39) „Отпадни производи“ се отпаден текстил, отпадни гуми и отпадни масла;
- 40) „Заостанати отпадни производи“ се одговорност за животната средина која е предизвикана со создавање на отпадни производи и отпадни возила кои биле пуштени на пазарот пред 1 јануари 2020 година;
- транспортирање до собирно место или инсталации за преработка повторна употреба и рециклирање; 33) "Vend grumbullimi për mbetjeve e tekstilet "është një vend i rregulluar për grumbullimin, ruajtjen e përkohshme, magazinimin dhe klasifikimin e mbetjeve të tekstileve për transferimin e tyre në një instalim përpunim, ripërdorim ose riciklim;
- 34) "Pika e grumbullimit të gomave të mbeturinave" është një vend i rregulluar për grumbullimin, kohën dhe ruajtjen e gomave të mbetjeve për transferimin e tyre në një instalim përpunues;
- 35) "Pika e grumbullimit të vajrave të mbetjeve" është një vend ku një ose më shumë anije janë të vendosura në pikën e grumbullimit të vajrave të mbetjeve (shërbime automekanike gjatë ndërrimit të vajrave, ose punëtori përi riparimin e makinerive dhe pajisjeve dhe punëtori të ngjashme si rezultat i punës së makineritë dhe pajisjet, si dhe pjesë të veçanta të vendeve ku kryhen aktivitete me vajra të përdorur), që shërben përi mbledhjen e vajrave të përdorura dhe transferimin e tyre te një koleksionist ose operator në një instalim të përpunimit të vajrave të mbetjeve;
- 36) "Pika e grumbullimit të vajrave të mbeturinave" është një objekt ose pjesë e një objekti të rregulluar me pajisjet e nevojshme përi mbledhjen, kohën dhe magazinimin, si dhe klasifikimin e vajrave të mbeturinave të mbledhura dhe transferimin e tyre në një instalim riciklimi dhe përpunimi;
- 37) "Vend grumbullimi për automjetet e mbetjeve" është një objekt ose pjesë e një objekti të rregulluar përi marrjen dhe magazinimin e përkohshëm të mbetjeve të automjeteve, para transferimit të tyre në instalimin përi trajtimin e mbeturinave të automjeteve;
- 38) "Qendra e grumbullimit" është një objekt ose pjesë e një objekti, të organizuar nga njësitet e vetëqeverisjes lokale përi mbledhjen e fraksioneve të caktuara të mbetjeve komunale dhe rrjedhave të tjera të mbeturinave, ku mbetjet shtëpiake mund të lihen falas;
- 39) "Produkte të mbeturinave" janë tekstilet e mbetjeve, gomat e mbetura dhe vajrat e mbeturinave;
- 40) "Produkte të mbeturinave" është një përgjegjësi mjedisore e shkaktuar nga gjenerimi i produkteve të mbetjeve dhe automjeteve të mbetjeve që ishin vendosur në treg përpara 1 janarit 2020;

41) „Овластен застапник“ на производителот на возила може да биде физичко или правно лице, со седиште во Република Северна Македонија, кој е овластен од страна на производителот во писмена форма да го застапува пред пред органите надлежни за оценување на сообразност на возилата и кој делува во име на производителот како и е овластен да презема мерки во негово име согласно со одредбите на овој закон.

Податоците за овластениот застапник се запишуваат во Регистарот на хомологизирани моторни возила во согласност со прописите за возила, како и во Регистарот на производители од член 19 од овој закон;

42) „Опасна материја“ е секоја супстанца која се смета за опасна согласно прописите за хемикалии;

43) „Идентификациони и транспортни формулари“ се придружни документи кои се предаваат на лицата кои вршат собирање и транспорт и предавање на отпадот, согласно прописите за управување со отпад;

44) „Стручен орган“ е Управата за животна средина, орган во состав на Министерството за животна средина и просторно планирање (во натамошниот текст: стручен орган) формиран согласно Законот за животната средина;

45) „Орган за животна средина“ е органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина, односно Министерството за животна средина и просторно планирање;

46) „Поседувач“ е правно или физичко лице кое со вршењето на својата регистрирана дејност привремено создава или поседува отпаден текстил, отпадни гуми и отпадни масла (како на пример автомеханичарски сервиси при промена на масла и гуми поправка на возила, или работилници за поправка на машини и опрема и други места каде се создава отпаден текстил). Како поседувач, во смисла на овој закон не се сметаат граѓаните или домаќинствата;

47) „Самостоен постапувач со отпадни производи“ е правно лице, производител, кое поседува дозвола за самостојно исполнување на обврските за управување со отпаден текстил или отпадни гуми или отпадни возила или отпадни масла, согласно овој закон и кој дозволата ја добил, согласно прописите за проширена одговорност на

41) "Përfaqësues i autorizuar" i prodhuesit të automjetit mund të jetë një person fizik ose juridik, i vendosur në Republikën e Maqedonisë Veriore, i cili është i autorizuar nga prodhuesi ta përfaqësojë atë me shkrim përrpara organeve përgjegjëse për vlerësimin e konformitetit të automjeteve dhe i cili vepron në në emër të prodhuesit dhe është i autorizuar të marrë masa në emër të tij në përputhje me dispozitat e këtij ligji.

Të dhënat për përfaqësuesin e autorizuar regjistrohen në Registrin e automjeteve të homologuara në përputhje me rregulloret për automjete, si dhe në Registrin e prodhuesve nga neni 19 i këtij ligji;

42) "Substancë e rrezikshme" është çdo substancë që konsiderohet e rrezikshme sipas rregullave për kimikatet;

43) "Formularët e identifikimit të transportit" janë dokumentet shoqëruese që u dorëzohen personave që kryejnë mbledhjen dhe transportimin dhe dorëzimin e mbeturinave, në përputhje me rregulloret për administrimin e mbeturinave;

44) "Organ ekspert" është Drejtoria e Mjedisit, organ brenda Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (në tekstin e mëtejmë: organ ekspert) i themeluar në përputhje me Ligjin për Mjedisin;

45) "Organ mjedisor" është organi i administratës shtetërore përgjegjës për kryerjen e veprimtarive në fushën e mjedisit, përkatësisht Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor;

46) "Pronar" është një person juridik ose fizik i cili, duke kryer veprimtarinë e tij të regjistruar, krijon ose posedon përkohësisht tekstile të mbetjeve, goma të mbetjeve dhe vajra të mbeturinave (të tillë si shërbime automekanike gjatë ndërrimit të vajrave dhe gomave, riparimin e automjeteve ose punëtoritë për riparimi i makinerive dhe pajisjeve dhe vendeve të tjera ku gjenerohen tekstilet e mbetjeve). Qytetarët ose familjet nuk konsiderohen si pronarë në kuptimin e këtij ligji;

47) "Operator i pavarur i produkteve të mbeturinave" është një person juridik, prodhues, i cili ka licencë për përbushjen e pavarur të detyrimeve për administrimin e tekstileve të mbeturinave ose gomave të mbetjeve ose automjeteve të mbetjeve ose vajrave të mbeturinave, në përputhje me këtë ligj dhe që ka marrë licencë në përputhje me rregulloret për

производителот во управување со посебни текови на отпадот (во понатамошниот текст: самостоен постапувач);

48) „Колективен постапувач со отпадни производи“ е правно лице кое е основан и поседува дозвола за колективен постапувач за управување со отпадни гуми, отпадни масла, отпадни возила и отпаден текстил, согласно прописите за проширена одговорност на производителот (во натамошниот текст: колективен постапувач);

49) „Доброволен договор“ е формален договор кој има извршни клаузули склучен меѓу организациите кои застапуваат одредени интереси на економски оператори и групи на економски оператори опфатени со овој закон од една страна, и органот за животна средина или Владата на Република Северна Македонија од друга страна, со цел да се постигнат повисоки цели од целите пропишани во овој закон, кој е отворен за пристапување за сите правни и физички лица кои сакаат да ги исполнат условите утврдени во договорот.

(2) За потребите на овој закон, соодветно ќе се применуваат дефинициите од Законот за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад, а кои се однесуваат на изразите за проширена одговорност на производителот, колективен постапувач и самостоен постапувач.

(3) За потребите на овој закон, соодветно ќе се применуваат дефинициите од Законот за управување со отпадот за изразите употребени во овој закон, а кои се однесуваат на отпад, опасен отпад, управување со отпад, собирање, одделно собирање, складирање, превенција, повторна употреба, третман, преработка, подготвка за повторна употреба, рециклирање, отстранување и увоз.

përgjegjësi të zgjeruar të prodhuesit në menaxhimin e rrymave të ndara të mbeturinave (këtu e tutje: operator i pavarur);

48) "Trajtes kolektiv i produkteve të mbetjeve" është një person juridik që është themeluar dhe mban një licencë për trajtimin kolektiv të gomave të mbeturinave, vajrave të mbeturinave, automjeteve të mbetjeve dhe tekstileve, në përputhje me rregulloret për përgjegjësi të zgjatur të prodhuesit (në tekstin e mëtejmë: kolektiv mbajtës)

49) "Marrëveshje vullnetare" është një marrëveshje zyrtare që ka klauzola ekzekutive të lidhura ndërmjet organizatave që përfaqësojnë interesa të caktuar të operatorëve ekonomikë dhe grupeve të operatorëve ekonomikë të mbuluar nga ky ligj nga njëra anë dhe autoritetit mjedisor ose Qeveria e Republikës së Maqedonisë Veriore nga ana tjetër, për të arritur qëllime më të larta se sa qëllimet e përshkruara në këtë ligj, i cili është i hapur për aderim për të gjithë personat juridikë dhe individë që dëshirojnë të plotësojnë kushtet e përcaktuara në kontratë.

(2) Për qëllimet e këtij ligji, do të zbatohen në mënyrë të përshtatshme përkufizimet e Ligjit për Përgjegjësi të Zgjeruar të Prodhuesit për Menaxhimin e Rrjedhave të Veçanta të Mbetjeve, të cilat i referohen shprehjeve për përgjegjësi të zgjeruar të prodhuesit, operatorit kolektiv dhe operatorit të pavarur.

(3) Për qëllimet e këtij Ligji, përkufizimet e Ligjit për Menaxhimin e Mbeturinave do të zbatohen në mënyrë të përshtatshme për termat e përdorur në këtë Ligj, të cilat kanë të bëjnë me mbeturinat, mbetjet e rrezikshme, menaxhimin e mbeturinave, mbledhjen, grumbullimin e veçantë, magazinimin, parandalimin, ripërdorimi, përdorimi, trajtimi, përpunimi, përgatitja e ripërdorimit, riciklimi, asgjësimi dhe importi.

## Член 8 Забрани

Се забранува:

- 1) горење на отпаден текстил, отпадни гуми и отпадни масла на локации или инсталации што не се наменети за таа цел, вклучително и природа и јавни површини;
- 2) оставање, фрлање или напуштање на отпадни гуми и текстил во природа и на

## Neni 8 Ndalesat

Ndalohet:

- 1) djegia e mbeturinave të tekstileve, gomave të mbeturinave dhe vajrave të mbeturinave në vendet ose instalimet që nuk janë të destinuara për atë qëllim, duke përfshirë natyrën dhe vendet publike;
- 2) lënia, hedhja ose braktisja e mbeturinave të gomave dhe tekstileve në natyrë dhe në

- јавни површини;
- 3) истурање или фрлање на отпадни масла и остатоци од нивна преработка покрај/во површински и подземни води, во канализација и во почва;
  - 4) мешање на отпадни масла со масла кои имаат различни физички, хемиски или опасни својства, со други видови отпад, супстанции или материјали со што се спречува или отежнува преработката на отпадните масла;
  - 5) оставање на отпадно возило во природа и јавни површини, како и расклопување и изведба на други зафати на отпадното возило, надвор од инсталации за наменети за таа цел.
- sipërfaqet publike;
- 3) derdhja ose hedhja e mbeturinave të vajrave dhe mbetjeve nga përpunimi i tyre përgjatë / në ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore, ujërat e zeza dhe tokën;
  - 4) përzierja e vajrave të mbeturinave me vajra që kanë veti të ndryshme fizike, kimiike ose të rrezikshme, me lloje të tjera të mbeturinave, substancave ose materialeve që parandalojnë ose komplikojnë përpunimin e vajrave të përdorura;
  - 5) lënia e një automjeti të mbeturinave në natyrë dhe zonat publike, si dhe çmontimi dhe kryerja e ndërhyrjeve të tjera në automjetin e mbeturinave, instalimet e jashtme të destinuara për atë qëllim.

## **II. ОБВРСКИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ**

### **Член 9**

#### **Дизајнирање на производите**

(1) Производителот на материјали и делови за возила, е должен да ги дизајнира и произведува истите на начин со кој се постигнува:

- 1) намалување на создавање на отпадни возила и отпадни делови и материјали за возилата;
- 2) олеснето расклопување и одделување на составните делови, повторна употреба, рециклирање и други видови на преработка на отпадните производи и отпадни возила, онаму каде е применливо, вклучувајќи ги и неговите составни делови и материјали, и
- 3) ограничување на употреба на опасни супстанции за да се спречи нивното испуштање во животната средина, со цел да се олесни рециклирањето и да се избегне потребата од отстранување на опасен отпад.

(2) Производителот на возила, заедно со производителот на материјали и опрема за возила, треба да ја зголемат употребата на рециклиран материјал во производството на возилата и други производи, за да се развијат што е можно повеќе пазарите за рециклирани материјали.

(3) Производителот не смее со посебен дизајн или со производни процеси да спречи повторна употреба на производот или неговите составни делови, освен доколку дизајнот или производните

## **II. DETYRIMET E PRODHUESIT**

### **Nnei 9**

#### **Dizajni i produktit**

(1) Prodhuesi i materialeve dhe pjesëve për automjete është i detyruar t'i projektojë dhe prodrojë ato në një mënyrë që të arrijë:

- 1) zvogëlimi i gjenerimit të mbetjeve të automjeteve dhe pjesëve të mbetjeve dhe materialeve për automjete;
- 2) lehtesoj çmontimin dhe ndarjen e përbërësve, ripërdorimin, riciklimin dhe llojet e tjera të përpunimit të produkteve të mbeturinave dhe automjeteve të mbetjeve, kur është e zbatueshme, duke përfshirë përbërësit dhe materialet e tij, dhe
- 3) kufizimin e përdorimit të substancave të rrezikshme për të parandaluar lëshimin e tyre në mjedis, në mënyrë që të lehtesojë riciklimin dhe për të shmangur nevojën për asgjësimin e mbetjeve të rrezikshme.

(2) Prodhuesi i automjeteve, së bashku me prodhuesin e materialeve dhe pajisjeve për automjete, duhet të rrisin përdorimin e materialit të ricikluar në prodhimin e automjeteve dhe produkteve të tjera, në mënyrë që të zhvillojnë sa më shumë të jetë e mundur tregjet për materiale të ricikluara.

(3) Prodhuesi nuk duhet të parandalojë ri-përdorimin e produktit ose përbërësve të tij me një model të veçantë ose procese prodhimi, përvèç nëse proceset e projektimit ose prodhimit sjellin një avantazh të

процеси донесуваат значителна предност за rëndësishëm për mbrojtjen e mjedisit ose përdorimin заштита на животната средина или за безбедно e sigurt të produktit. (користење на производот.

### Член 10

#### Забрана за користење на опасни супстанци во возилата

- (1) Се забранува пуштање на пазарот во Република Северна Македонија материјали и делови за возилата кои содржат олово (Pb), жива (Hg), кадмиум (Cd) и шествалентен хром (Cr+6).
- (2) Листата на материјали или делови кои се изземаат од забраната од ставот (1) на овој член, максимално дозволените концентрации на опасните супстанции во материјалите и деловите кои се изземени од забраната, роковите за важноста на изземањата како и деловите кои треба да бидат означени ги пропишува министерот кој раководи со органот за животна средина.
- (3) Материјалите и составните делови од ставот (2) од овој член мора да бидат јасно означени со ознаки дека содржат опасни супстанции кои мора да се одвојат пред третманот.

### Член 11

#### Стандарди за кодирање на материјали и делови на возила

Производителот, заедно со производителите на делови и материјали за возила, е должен да користи меѓународни и европски стандарди за кодирање на материјалите и деловите за да се олесни препознавањето на материјалите и деловите кои се погодни повторно да се употребат или преработат.

### Член 12

#### Информации за расклопување на возила

- (1) Производителот на возила е должен да подготви информација за расклопување на возилото за секој нов тип на возило во рок од шест месеци од денот на неговото пуштање на пазарот.
- (2) Во информацијата од ставот (1) на овој член, мора да бидат наведени податоци за составните делови и материјали кои се користени, како и местата на сите опасни супстанции во возилото, со што ќе се олесни постигнувањето на целите за повторна употреба и преработка од членот 30 став (2) на овој закон.
- (3) Производителот на возила и производителот на

### Neni 10

#### Ndalimi i përdorimit të substancave të rrezikshme në automjete

- (1) Ndalohet vendosja në treg në Republikën e Maqedonisë Veriore e materialeve dhe pjesëve për automjete që përbajnë plumb (Pb), zhivë (Hg), kadmium (Cd) dhe krom gjashtëivalent (Cr + 6).
- (2) Lista e materialeve ose pjesëve që përjashtohen nga ndalimi nga paragrafi (1) i këtij neni, përqendrimet maksimale të lejuara të substancave të rrezikshme në materialet dhe pjesët që përjashtohen nga ndalimi, afatet e vlefshmërisë së përjashtimet dhe pjesët që duhet të shënohen përcaktohen nga Ministri që drejton organin e mjedisit.
- (3) Materialet dhe përbërësit e përmendur në paragrafin (2) të këtij neni duhet të shënohen qartë me tregues se ato përbajnë substanca të rrezikshme që duhet të ndahen para trajtimit.

### Neni 11

#### Standardet për kodimin e materialeve dhe pjesëve të automjeteve

Prodhuesit, së bashku me prodhuesit e pjesëve dhe materialeve të automjeteve, u kërkohet të përdorin standarde ndërkombëtare dhe evropiane për kodimin e materialeve dhe pjesëve për të lehtësuar identifikimin e materialeve dhe pjesëve që janë të përshtatshme për ri-përdorim ose ripunim.

### Neni 12

#### Informacioni i çmontimit të automjeti

- (1) Prodhuesi i automjetit është i detyruar të përgatisë informacione për çmontimin e automjetit për secilin lloj të ri të automjetit brenda gjashtë muajve nga dita e vendosjes së tij në treg.
- (2) Informacioni i përmendur në paragrafin (1) të këtij neni duhet të përbajë të dhëna për përbërësit dhe materialet e përdorura, si dhe vendndodhjet e të gjitha substancave të rrezikshme në automjet, të cilat do të lehtësojnë arritjen e objektivave për ripërdorim dhe përpunim referuar në nenin 30 paragafi (2) të këtij ligji.
- (3) Prodhuesi i automjetit dhe prodhuesi i pjesëve të

делови кои се користат во возилата е должен, на барање на операторот на инсталацијата за третман, да ги стави на располагање потребните информации за расклопување, складирање и тестирање на деловите кои можат повторно да се употребуваат, освен доколку тие податоци претставуваат индустриска тајна и се поврзани со правата на интелектуална сопственост.

### Член 13

#### Обврски за информирање на производителот на возила

(1) Производителот кој пушта на пазарот нови возила е должен во соработка со релевантните економски оператори во печатен или електронски облик да објави информации за:

- 1) дизајнот на возилото и неговите делови во поглед на можностите за преработка и рециклирање,
- 2) третман на отпадни возила кој не е штетен за животната средина, посебно при отстранувањето на сите течности и расклопувањето,
- 3) развојот и оптимизацијата на постапките за повторна употреба, рециклирање и преработка на отпадни возила и нивните делови и
- 4) напредокот кој е постигнат кај операциите за преработка и рециклирање со цел да се намали отпадот што се отстранува и да се зголеми степенот на преработка и рециклирање.

(2) Производителот е должен да овозможи информациите од ставот (1) на овој член:

- 1) да бидат достапни за идните купувачи на возила од неговата трговска марка, и
- 2) да бидат во промотивната литература, која се користи при пуштање на пазар на ново возило.

(3) Обврската од овој член, производителот не смее да ја пренесе на друго лице.

### Член 14

#### Информации за крајните корисници

(1) Производителот е должен да ги информира крајните корисници на производите од членот 5 став (1) од овој закон за:

- забраната за оставање на отпадните производи и делови и материјали од

përdorura në automjete janë të detyruar, me kërkesë të operatorit të instalimit të trajtimit, të bëjnë të disponueshme informacionin e nevojshëm për çmontimin, ruajtjen dhe testimин e pjesëve që mund të ripërdoren, përveç nëse ato të dhëna janë sekret industrial dhe kanë të bëjnë me të drejtat e pronësise intelektuale.

### Neni 13

#### Detyrimet për të informuar prodhuesin e automjetit

(1) Prodhuesi i cili vendos automjete të reja në treg është i detyruar që në bashkëpunim me operatorët ekonomikë përkatës të publikojë informacione në formë të shtypur ose elektronike në:

- 1) dizajni i automjetit dhe pjesëve të tij për sa i përket mundësive të përpunimit dhe riciklimit,
- 2) trajtimi i mbeturinave të automjeteve që nuk janë të dëmshëm për mjedisin, veçanërisht kur hiqni të gjitha lëngjet,
- 3) zhvillimi dhe optimizimi i procedurave përiplëndorimin, riciklimin dhe përpunimin e automjeteve të mbetjeve dhe pjesëve të tyre
- 4) progresin e bërë në operacionet e përpunimit dhe riciklimit me qëllim të zvogëlimit të mbetjeve që hidhen dhe përtëritur shkallën e përpunimit dhe riciklimit.

(2) Prodhuesi është i detyruar të sigurojë informacionin e përmendur në paragrafin (1) të këtij nenii:

- 1) të jetë në dispozicion për blerësit e ardhshëm të automjeteve me markën e tij tregtare, dhe
- 2) të jetë në literaturën promovuese, e cila përdoret kur lëshohet një automjet i ri në treg.

(3) Detyrimin nga ky nen, prodhuesi nuk duhet t'ia transferojë një personi tjetër.

### Neni 14

#### Informacioni i përdoruesit përfundimtar

(1) Prodhuesi është i detyruar të informojë përdoruesit e fundit të produkteve të referuara në nenin 5 paragrafi (1) të këtij ligji për:

- ndalimi përlënien e mbetjeve dhe pjesëve dhe materialeve të mbeturinave nga automjetet e

- отпадните возила како неселектиран комунален отпад и обврската на крајниот корисник за одделно собирање на отпадните производи и делови и материјали од отпадните возила;
- воспоставените системи за повратен прием и собирање на отпадните производи;
  - во случај на одбивање на преземањето на отпадните производи за најблиското место за нивно предавање;
  - начинот како може да придонесат за повторна употреба, рециклирање и другите начини за преработка;
  - можноите негативни влијанија и последици врз здравјето на луѓето и животната средина како резултат на присуството на опасни супстанции во отпадните производи и делови и материјали од отпадните возила и
  - прописите за управување со отпадните производи и отпадните возила.

(2) Информациите од ставот (1) од овој член се објавуваат на веб страната на производителот, на местото на продажба, во печатени или во онлајн реклами материјали, на веб страните за онлајн продажба кои ги користи производителот, на едноставен, видлив и јасно достапен начин, или преку јавни кампањи за подигање на јавната свест.

(3) Производителот е должен на соодветен начин да ги информира сите дистрибутери во ланецот на испорака на производите, а посебно трговецот кој продава односно испорачува производи на крајниот корисник, за начинот на преземање на отпадот од производите од крајните корисници.

(4) Информацијата од ставот (3) на овој член, треба да е составен дел на пропратната документација при испораката на производите.

(5) Обврските на производителот кои произлегуваат од овој член не можат да се пренесат на друго правно лице.

- mbeturinave si mbeturina t  pazgjedhura komunale dhe detyrimi i p rdoruesit p rfundimtar p  mbledhjen e ve ant  t  produkteve t  mbetjeve dhe pjes ve dhe materialeve nga mbetjet e automjeteve;
- sisteme t  krijuara p r kthimin dhe grumbullimin e produkteve t  mbetjeve;
  - n  rast t  refuzimit t  marrjes s  produkteve t  mbetjeve n  vendin m  t  af rt p r shp rndarjen e tyre;
  - si mund t  kontribuojn  n  rip rdorimin, riciklimin dhe p rpunime t  tjera;
  - ndikimet dhe pasojat e mundshme negative n  sh ndetin e njeriut dhe mjedisit si rezultat i pranis  s  substancave t  rrezikshme n  produktet e mbetjeve dhe pjes ve dhe materialeve nga automjetet e mbetjeve, dhe
  - rregulloret p r menaxhimin e produkteve t  mbetjeve dhe automjeteve t  mbetura.

(2) Informacioni i p rmendur n  paragrafin (1) t  k tij neni do t  publikohet n  faqen e internetit t  prodhuesit, n  pik n e shitjes, n  materiale reklamuese t  shtypura ose n  internet, n  faqet e internetit t  shitjeve n  internet t  p rdorura nga prodhuesi, n  nj  m nyr  t  thjesht , m nyr  e dukshme dhe e qart  n  dispozicion, ose p rimes fushatave t  nd rgjegj simit t  publikut.

(3) Prodhuesi  sht  i detyruar t  informoj  t  gjith  shp rndar s t n  zinxhirin e shp rndarjes s  produkteve n  nj  m nyr  t  p rshtatshme, dhe ve an risht tregtarin q  sh t ose i d rgon produkte p rdoruesit p rfundimtar, p r m nyr n e marrjes s  mbeturinave nga produktet nga p rdoruesit p rfundimtar .

(4) Informacioni i p rmendur n  paragrafin (3) t  k tij neni duhet t  jet  pjes  integrale e dokumentacionit shoq rues gjat  dor zimit t  produkteve.

(5) Detyrimet e prodhuesit q  rrjedhin nga ky nen nuk mund t  transferohen nj  personi tjet r juridik.

## Член 15

### Повратен прием на отпаден текстил и отпадни гуми

(1) Производителот е должен да преземе мерки со кои ќе обезбеди и организира систем за повратен прием и собирање на отпаден текстил и отпадни гуми од трговецот, кои настанале од производите

## Neni 15

### Kthimi i pranimit t  mbeturinave t  tekstileve dhe mbeturinave t  gomave

(1) Prodhuesi  sht  i detyruar t  nd rmarr  masa q  do t  sigurojn  dhe organizojn  nj  sistem p r kthimin dhe grumbullimin e mbeturinave t  tekstileve dhe gomave t  mbeturinave nga tregtari, t  cilat jan 

кои ги пушта на пазарот во Република Северна Македонија.

(2) Производителот е должен да соработува со трговецот во чии простории се достапни производи кои тој ги пушта на пазарот заради преземање на мерки за обезбедување на повратен прием и собирање од крајните корисници на отпаден текстил и отпадни гуми, како и да обезбеди нивно одделно собирање повторна употреба, преработка и рециклирање, самостојно или преку колективен постапувач.

(3) Трговецот е должен, при продажба на текстил на крајниот корисник, да го прими назад отпадниот текстил бесплатно, доколку крајниот корисник сака да го врати и доколку спаѓа во производите од членот 5 став (1) од овој закон исто како продадениот текстил, а бројот на парчиња од отпадниот текстил е барем еднаков со бројот на парчиња од продадениот текстил (систем еден на еден).

(4) Трговецот е должен, при продажба на гуми на крајниот корисник, да ги прими назад отпадните гуми бесплатно, доколку крајниот корисник сака да ги врати и доколку истите припаѓаат на производите од членот 5 став (1) од овој закон, а бројот на парчиња од отпадните гуми е еднаков со барем бројот на парчиња од продадените гуми (систем еден на еден).

(5) Трговецот може да одбие повратен прием на отпадниот текстил или отпадните гуми од крајниот корисник на местото за преземање во малопродажната продавница доколку отпадниот производ е толку оштетен или загаден што може да ја загрозува животната средина и здравјето на луѓето, но е должен да го извести крајниот корисник за местата каде може да ги предаде.

(6) За преземениот отпаден текстил или отпадни гуми, трговецот води евидентија, согласно прописите за управување со отпад.

(7) Отпадниот текстил и отпадните гуми кои се преземени од трговецот се засметуваат во националните цели за собирање од членот 17 од овој закон.

(8) Трговецот самостојно или во договор со производителот може да преземе најразлични активности со цел охрабрување на крајниот корисник да ги враќа отпадните производи преку нудење попуст на цените за купување на нови

krijuar nga produktet që janë lëshuar në treg në Republikën e Maqedonisë Veriore.

(2) Prodhuesi është i detyruar të bashkëpunojë me tregtarin, në ambientet e të cilit janë në dispozicion produkte që ai vendos në treg në mënyrë që të marrë masa për të siguruar marrjen e kthimit dhe mbledhjen nga përdoruesit përfundimtarë të tekstileve të mbeturinave dhe gomave të mbeturinave, si dhe të sigurojë përsëri mbledhjen e tyre të veçantë, përdorimin, përpunimin dhe riciklimin, vetëm ose përmes një veprimi kolektiv.

(3) Tregtari është i detyruar, kur të shesë tekstile tek përdoruesi përfundimtar, të marrë përsëri mbeturinat e tekstileve pa pagesë, nëse përdoruesi përfundimtar dëshiron t'i kthejë ato dhe nëse ato i përkasin produkteve të përmendura në nenin 5 paragrafi (1) të këtij ligji ashtu si tekstilet e shitura, dhe numri i copave të tekstit të mbeturinave është të paktën i barabartë me numrin e copave të tekstit të shitur (sistemi një-për-një).

(4) Tregtari është i detyruar që gjatë shitjes së gomave përdoruesit përfundimtar, të marrë mbrapa gomat e mbeturinave pa pagesë, nëse përdoruesi përfundimtar dëshiron t'i kthejë ato dhe nëse ato i përkasin produkteve nga neni 5 paragrafi (1) i këtij ligji, dhe numri i pjesëve të gomave të mbeturinave është i barabartë me të paktën numrin e pjesëve të gomave të shitura (sistemi një mbi një).

(5) Tregtari mund të refuzojë kthimin e mbetjeve të tekstit të ose gomave të mbetjeve nga përdoruesi përfundimtar në vendin e grumbullimit në dyqanin me pakicë nëse produkti i mbeturinave është aq i dëmtuar ose i ndotur sa mund të rrezikojë mjedisin dhe shëndetin e njeriut, por është i detyruar të informojë përdoruesin përfundimtar përvendet ku mund t'i dorëzojë ato.

(6) Për mbeturinat e tekstileve ose gomave të mbeturinave, tregtari mban regjistra, në përputhje me rregulloret përmenaxhimin e mbeturinave.

(7) Tekstilet e mbetjeve dhe gomat e mbetjeve të marra nga tregtari do të llogariten në caqet kombëtare të grumbullimit të përmendura në nenin 17 të këtij ligji.

(8) Tregtari vetëm ose në marrëveshje me prodhuesin mund të ndërmarrë aktivitete të ndryshme në mënyrë që të inkurajojë përdoruesin përfundimtar të kthejë produktet e mbetjeve duke ofruar një zbritje në çmimet përblerjen e produkteve të reja ose masa të tjera stimuluese.

производи или со други поттикнувачки мерки.

(9) Трговецот од ставот (1) на овој член од производителот од кој го набавува производот и за кој има намера да продава производи треба да поседува писмена изјава дека е самостоен постапувач или дека има склучено договор со колективен постапувач за управување со отпадните производи, односно дека го плаќа надоместокот од членот 23 од овој закон.

(10) Трговецот на возила и масла нема обврска за повратен прием на отпадни возила и отпадни масла на продажните места.

(9) Tregtari nga paragrafi (1) i këtij neni nga prodhuesi nga i cili e furnizon produktin dhe për të cilin synon të shesë produktet duhet të ketë një deklaratë me shkrim se ai është një operator i pavarur ose se ka lidhur një marrëveshje me një operator kolektiv për menaxhimin e mbeturinave, domethënë se paguan tarifën e përmendur në nenin 23 të këtij ligji.

(10) Tregtari i automjeteve dhe vajrave nuk ka asnë detyrim për rimbursimin e automjeteve të mbeturinave dhe vajrave të mbeturinave në pikat e shitjes.

### Член 16

#### Преземање на отпаден текстил и отпадни гуми од трговец

(1) Трговецот може, во договор со производителот, да овозможи повратниот прием на отпаден текстил и отпадни гуми да се врши на места кои ги обезбедува производителот, самостојно или преку колективен постапувач. Расположливоста на таквите места за нивно преземање не влијае врз обврските на трговецот од членот 15 од овој закон.

(2) Трговецот на текстил или гуми, кој има малопродажна продавница со површина од  $400\text{ m}^2$  или повеќе, е должен да организира место за превземање на отпадниот текстил и обезбеди садови за одвоено собирање во продажниот простор или во негова непосредна близина, за отпадни гуми или отпаден текстил, како и јасно да истакне знаци за неговата местоположба, без обврска за купување на нов производ.

(3) Трговецот е должен собраниот отпаден текстил или отпадни гуми, без да ги модифицира, да ги предаде со идентификациони и транспортни формулари на собирач или оператор на инсталација за преработка кој претставува дел од системот на самостоен или колективен постапувач.

(4) Трговецот за исполнување на обврските од ставовите (1) и (2) од овој член и членот 15 од овој закон, склучува договор со самостоен или колективен постапувач во времетраење од најмалку една календарска година во кој се уредуваат меѓусебните права и обврски за предавање и преземање на отпаден текстил или отпадни гуми.

(5) Трговецот не треба да поседува дозвола за местата за повратен прием или за собраниот

### Neni 16

#### Marrja e mbeturinave të tekstileve dhe gomave nga një tregtar

(1) Tregtari mund, në marrëveshje me prodhuesin, të lejojë kthimin e tekstileve të mbeturinave dhe mbeturinave të gomave që të kryhen në vendet e siguruara nga prodhuesi, në mënyrë të pavarur ose përmes një operatori kolektiv. Disponueshmëria e vendeve të tilla për marrjen e tyre në pushtet nuk ndikon në detyrimet e tregtarit të përmendur në nenin 15 të këtij ligji.

(2) Tregtari i tekstileve ose gomave, i cili ka një dyqan me pakicë me një sipërfaqe prej  $400\text{ m}^2$  ose më shumë, është i detyruar të organizojë një vend për marrjen e mbeturinave të tekstileve dhe të sigurojë kontejnerë për grumbullim të veçantë në zonën e shitjes ose në afërsi të tij të menjëhershme, për mbetjet e gomave e ose mbetjet e tekstileve, si dhe për të treguar qartë shenjat e vendndodhjes së tyre, pa detyrimin për të blerë një produkt të ri.

(3) Tregtari është i detyruar t'i dorëzojë mbeturinat e grumbulluara të tekstilit ose mbeturinave të gomave, pa i modifikuar ato, me formularë identifikimi dhe transporti mbledhësit ose operatorit të instalimit të përpunimit, i cili është pjesë e sistemit të operatorit të pavarur ose kolektiv.

(4) Tregtari për përbushjen e detyrimeve nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni dhe neni 15 i këtij ligji, lidh marrëveshje me një operator të pavarur ose kolektiv për një periudhë prej të paktën një viti kalendarik në të cilin të drejtat dhe detyrimet përdorëzimin dhe marrjen në dorëzim të tekstileve ose mbeturinave të gomave.

(5) Tregtari nuk duhet të ketë leje për vendet për pritje të kthimit ose për tekstilet e grumbulluara të

отпаден текстил и отпадни гуми од крајните корисници во своите деловни простории, во согласност со прописите за управување со отпад.

### Член 17

#### Национални цели за собирање

(1) Националните цели на Република Северна Македонија за собирање, на отпадни производи и отпадни возила од количеството на производите и возилата пуштени на пазарот во предходната година се:

-за 2025 година: отпаден текстил - 15%, отпадни гуми - 40%, отпадни масла - 15%, отпадни возила 15%,

-за 2026 година: отпаден текстил - 20%, отпадни гуми - 45%, отпадни масла - 20%, отпадни возила 20%,

-за 2027 година: отпаден текстил - 25%, отпадни гуми - 50%, отпадни масла - 25%, отпадни возила 25%,

-за 2028 година: отпаден текстил - 30%, отпадни гуми - 55% отпадни масла - 30%, отпадни возила 30%,

-за 2029 година: отпаден текстил - 35%, отпадни гуми - 60%, отпадни масла - 35%, отпадни возила 35%,

-за 2030 година: отпаден текстил - 40%, отпадни гуми - 65%, отпадни масла - 40%, отпадни возила 40%,

-за 2031 година: отпаден текстил - 45%, отпадни гуми - 70%, отпадни масла - 45%, отпадни возила 45%.

(2) Количество на производи и возила од ставот (1) од овој член, што се пуштени на пазарот во Република Северна Македонија во предходната години од страна на сите производители, заради одредување на количеството за собирање на отпадни производи и отпадни возила, се утврдува од страна на стручниот орган согласно прописите за проширена одговорност за управување со посебни текови на отпад.

(3) Количеството на отпадни производи изразено во килограми за отпаден текстил и отпадно масло, и во парче за отпадни гуми и отпадни возила што секој производител е должен да го собере во дадена година, е најмалку еднакво на процентот од ставот (1) од овој член врз основа на годишното количество на производи и возила пуштени на пазарот во Република Северна Македонија во

mbeturinave dhe gomave тѣ mbeturinave nga përdoruesit përfundimtarë në mjeshter e tyre tѣ biznesit, në përputhje me rregulloret për menaxhimin e mbeturinave.

### Neni 17

#### Qëllimet kombëtare tѣ mbledhjes

(1) Qëllimet nacionale tѣ Republikës së Maqedonisë Veriore për mbledhjen e produkteve tѣ mbetjeve dhe automjeteve tѣ mbetura nga sasia e produkteve dhe automjeteve tѣ lëshuara në treg vitin e kaluar janë:

-për vitin 2025: mbeturina tѣ tekstileve - 15%, goma tѣ mbetjeve - 40%, vajra tѣ mbeturinave - 15%, mbeturina tѣ automjeteve 15%,

-për vitin 2026: mbeturina tѣ tekstileve - 20%, goma tѣ mbetura - 45%, vajra tѣ mbeturinave - 20%, mbeturina tѣ automjeteve 20%,

-për vitin 2027: mbetje tekstili - 25%, goma mbeturinash - 50%, vajra mbeturina - 25%, mbeturina automjetesh 25%,

-për vitin 2028: mbeturina tѣ tekstileve - 30%, goma tѣ mbetjeve - 55% vajra tѣ mbeturinave - 30%, mbeturina tѣ automjeteve 30%,

-për vitin 2029: mbeturina tѣ tekstileve -35%, goma tѣ mbetura - 60%, vajra tѣ mbeturinave - 35%, mbeturina tѣ automjeteve 35%,

-për vitin 2030: mbeturina tѣ tekstileve -40%, goma tѣ mbetura - 65%, vajra tѣ mbeturinave - 40%, mbeturina tѣ automjeteve 40%,

-për vitin 2031: mbetje tekstili-45%, mbeturina gomash -70%, vajra mbeturinash- 45%, mbeturina automjetesh 45%.

(2) Sasia e produkteve dhe automjeteve nga paragrafi (1) i këtij neni, tѣ cilat janë vendosur në treg në Republikën e Maqedonisë Veriore në vitet paraprake

nga tѣ gjithë prodhuesit, me qëllim tѣ përcaktimit tѣ sasisë për grumbullimin e mbeturinave produktet dhe automjetet e mbetjeve, përcaktohen nga organi ekspert në përputhje me rregulloret përgjegjësi tѣ zgjeruar për menaxhimin e rrjedhave tѣ posaçme tѣ mbetjeve.

(3) Sasia e produkteve tѣ mbetjeve e shprehur në kilogram për mbeturinat e tekstileve dhe vajit tѣ mbeturinave, dhe në një copë për mbeturinat e gomave dhe automjeteve tѣ mbeturinave që secili prodhues është i detyruar tѣ mbledhë në një vit tѣ caktuar, është tѣ paktën e barabartë me përqindjen nga paragrafi (1) nga kjo bazuar në sasinë vjetore tѣ produkteve dhe automjeteve tѣ lëshuara në treg në

претходната година од страна на производителот. (4) Производителот е должен своите годишни цели за собирање на отпаден текстил и отпадни масла во килограми и отпадни гуми и отпадни возила во парче за дадената година, да ги утврдува секоја година до 31 март во согласност со ставот (3) од овој член.

(5) Органот за животна средина, целите од ставот (1) од овој член може да ги ревидира согласно состојбите на пазарот во согласност со планските документи усвоени согласно прописите за управување со отпад.

Republikën e Maqedonisë Veriore në vitin paraprak nga prodhuesi.

(4) Prodhuesi ёштë i detyruar të përcaktojë caqet e tij vjetore për grumbullimin e tekstileve të mbeturinave dhe vajrave të mbeturinave në kilogram dhe gomave të mbeturinave dhe automjeteve të mbetjeve në një copë për vitin e caktuar, çdo vit deri më 31 mars në përputhje me paragrafin (3) të këtij neni.

(5) Organi i mjedisit mund të rishikojë objektivat e përmendura në paragrafin (1) të këtij neni në përputhje me kushtet e tregut në përputhje me dokumentet e planifikimit të miratuara në përputhje me rregulloret për menaxhimin e mbeturinave.

### Член 18

#### Национални цели за повторна употреба, рециклирање и други видови преработка

(1) Од 1 јануари 2031 година производителот е должен за одделно собраниоте отпадни производи согласно членот 17 став (1) од овој закон, да ги постигне најмалку следниве национални цели за повторна употреба, рециклирање и преработка за отпаден текстил, отпадни гуми и отпадни масла и тоа:

1) отпаден текстил - 98% повторна употреба и преработка;

2) отпадни гуми - 98% преработка и

3) отпадни масла - 70% преработка и 30% сокорување.

(2) Заради постепено постигнување на целите од ставот (1) од овој член, министерот кој раководи со органот за животна средина утврдува годишни цели за повторна употреба, рециклирање и преработка за период од три години во согласност со планските документи усвоени согласно со прописите за управување со отпад, најдоцна до 15 декември во тековната година за наредната година и ги објавува на интернет страницата на органот за животна средина.

(3) Целите од ставот (1) на овој член, се минимални годишни барања и се пресметуваат врз основа на видот на производ, имајќи ги предвид минималните цели за собирање од членот 17 од овој закон.

(4) Производителот е должен секоја година до 31 март, да ги утврдува своите годишни цели за повторна употреба, рециклирање и преработка според отпаден производ изразени во килограми и парче за отпадни гуми за тековната година.

### Neni 18

#### Qëllimet kombëtare për ripërdorimin, riciklimin dhe llojet e tjera të përpunimit

(1) Nga 1 janari 2031 prodhuesi ёштë i detyruar që produktet e grumbulluara veçmas të mbeturinave në përputhje me nenin 17 paragrafi (1) të këtij ligji, të arrijnë së paku qëllimet e mëposhtme kombëtare të ripërdorimit, riciklimit dhe përpunimit të mbeturinave goma dhe vajra të mbeturinave dhe që:

1) mbeturina tekstili - 98% ripërdorim dhe përpunim;

2) goma të mbetjeve - përpunimi 98% dhe

3) vajra të mbeturinave - përpunim 70% dhe djegie 30%.

(2) Në mënyrë që të arrihen gradualisht objektivat e përmendura në paragrafin (1) të këtij neni, Ministri që administron organin e mjedisit përcakton caqet vjetore për ripërdorimin, riciklimin dhe përpunimin për një periudhë tre vjeçare në përputhje me dokumentet e planifikimit të miratuara në përputhje me rregulloret për administrimin e mbetjeve, jo më vonë se 15 dhjetori i vitit aktual për vitin vijues dhe t'i publikojë ato në faqen e internetit të autoritetit mjedisor.

(3) Objektivat nga paragrafi (1) i këtij neni janë kërkesat minimale vjetore dhe llogariten në bazë të llojit të produktit, duke marrë parasysh objektivat minimale të grumbullimit të përmendura në nenin 17 të këtij ligji.

(4) Prodhuesi ёштë i detyruar çdo vit deri më 31 mars, të përcaktojë qëllimet e tij vjetore për ripërdorim, riciklim dhe përpunim në përputhje me produktin e mbeturinave të shprehur në kilogram dhe një pjesë të gomave të mbeturinave për vitin aktual.

(5) Mënyra e llogaritjes së qëllimeve të grumbullimit të përmendura në nenin 17 të këtij ligji si mënyra e

- (5) Начинот на пресметување на целите за собирање од членот 17 од овој закон како и начинот на пресметување на целите за преработка ставот (1) од овој член, ги пропишува министерот кој раководи со органот за животна средина.
- (6) При пресметување на целите од ставот (1) од овој член, се зема предвид и количеството собрани отпадни производи кои се извезени од Република Северна Македонија, само доколку извозникот има докази дека преработката односно рециклирањето биле извршени без никаква опасност за животната средина, животот и здравјето на луѓето, согласно закон.
- (7) За пресметување на целите од ставот (1) на овој член, операторот на инсталацијата за преработка води евиденција за количеството на собраните отпадни производи кои влегуваат во инсталацијата за преработка како и за начинот на управување со истите на посебен образец.
- (8) Евиденцијата од ставот (7) од овој член, се води поединечно за отпадните производи за производителот односно колективен или самостоен постапувач, со кои има склучено договор за вршење на работите за повторна употреба, рециклирање и други видови на преработка и отстранување.
- (9) Врз основа на податоците од евиденцијата од ставот (7) на овој член, операторот на инсталацијата од ставот (7) од овој член подготвува и доставува извештај, до самостојниот или до колективниот постапувач на посебен образец.
- (10) Отпадните производи се извезуваат согласно прописите за управување со отпад.
- (11) Извозникот е должен да достави извештај за количеството на извезените отпадни производи до самостоен постапувач или до колективен постапувач за кои ги врши работите за извоз на посебен образец.
- (12) Формата и содржината на евиденцијата и образецот од ставот (7) на овој член, начинот на водење на евиденцијата како и формата и содржината на обрасците од ставовите (9) и (11) од овој член, ги пропишува министерот кој раководи со органот за животна средина.
- (13) Составен дел на извештајот од ставовите (9) и (11) од овој член се и идентификационите и транспортните формулари согласно прописите за управување со отпадот.
- (14) Рокот и начинот за доставување на извештаите llogaritjes së shënjestrave të përpunimit paragrafi (1) i këtij neni përcaktohet nga Ministri që administron organin e mjedisit.
- (6) Gjatë llogaritjes së objektivave nga paragrafi (1) i këtij neni, sasia e produkteve të grumbulluara të mbetjeve të eksportuara nga Republika e Maqedonisë Veriore do të merret parasysh, vetëm nëse eksportuesi ka dëshmi se përpunimi ose riciklimi është kryer pa ndonjë rrezik për mjedisin. jetën dhe shëndetin e njeriut, në përputhje me ligjin.
- (7) Me qëllim të llogaritjes së objektivave të përmendura në paragrafin (1) të këtij neni, operatori i instalimit përpunues duhet të mbajë evidencë për sasinë e produkteve të grumbulluara të mbetjeve që hyjnë në impiantin e përpunimit, si dhe mënyrën e menaxhimit të tyre në një formë e veçantë.
- (8) Regjistrat nga paragrafi (7) i këtij neni mbahen individualisht për produktet e mbetjeve për prodhuesin, përkatësisht operatorin kolektiv ose të pavarur, me të cilin ka lidhur një marrëveshje për kryerjen e punëve për ripërdorim, riciklim dhe të tjera. Ilojet e përpunimit dhe asgjësimit.
- (9) Bazuar në të dhënrat nga regjistrat e përmendur në paragrafin (7) të këtij neni, operatori i instalimit nga paragrafi (7) i këtij neni përgatit dhe paraqet një raport te operatori i pavarur ose kolektiv i një forme të veçantë .
- (10) Produktet e mbetjeve eksportohen në përputhje me rregulloret për menaxhimin e mbeturinave.
- (11) Eksportuesi është i detyruar të paraqesë një raport mbi sasinë e produkteve të eksportuara të mbetjeve një operatori të pavarur ose një operatori kolektiv për të cilin kryen aktivitetet për eksport në një formë të veçantë.
- (12) Forma dhe përbajtja e regjistrave dhe formulari i referuar në paragrafin (7) të këtij neni, mënyra e mbajtjes së regjistrave, si dhe forma dhe përbajtja e formave të përmendura në paragrafët (9) dhe (11) ) të këtij neni, përcaktohet nga Ministri, i cili administron autoritetin mjedisor.
- (13) Një pjesë integrale e raportit të përmendur në paragrafët (9) dhe (11) të këtij neni janë format e identifikimit dhe transportit në përputhje me rregulloret për menaxhimin e mbeturinave.
- (14) Afati dhe mënyra e dorëzimit të raporteve të përmendura në paragrafët (9) dhe (11) të këtij neni

од ставовите (9) и (11) од овој член, се уредува со договор склучен меѓу колективниот постапувач или самостојниот постапувач со отпадни производи и операторот на инсталацијата за управување со отпадните производи, како и договорот со извозникот, кој ќе овозможи почитување на обврските за доставување на извештаи од самостојниот постапувач или колективниот постапувач утврдени со овој закон и прописите за проширена одговорност на производителот кој управува со посебните текови на отпад.

(15) Органот за животна средина, целите од ставот (1) од овој член може да ги ревидира согласно состојбите на пазарот, во согласност со планските документи усвоени согласно прописите за управување со отпад.

### Член 19

#### Регистар на производители

Производителот кој за прв пат како краен корисник се стекнува со гуми, масла, текстил и возила во Република Северна Македонија, се регистрира во Регистарот на производители кој го води стручниот орган на начин и постапка утврдени со прописите за проширена одговорност на производителот кој управува со посебните текови на отпад.

### Член 20

#### Обврски на малите производители

(1) Мал производител е производителот кој на пазарот во Република Северна Македонија, годишно пушта производи во количини исти или помали од:

- текстил 10 кг или помалку,
- гуми 10 парчиња или помалку,
- масла 100 кг или помалку или
- три возила.

(2) Производителот од ставот (1) од овој член е должен да се регистрира во согласност со членот 19 од овој закон, како и да води евидентија и да доставува извештај согласно членот 54 од овој закон.

(3) Производителот од ставот (1) од овој член, до 15 јануари секоја година, поднесува барање до стручниот орган за добивање на решение за мал производител во кое се наведува и количеството на производ или производи кое производителот

rregullohen me një marrëveshje të lidhur ndërmjet operatorit kollektiv ose mbajtësit të pavarur të mbeturinave dhe operatorit të instalimit të menaxhimit të mbeturinave, si dhe kontratën me eksportuesin, i cili do të mundësojë respektimin e detyimeve për paraqitjen e raporteve nga operatori i pavarur ose operatori kollektiv i përcaktuar me këtë ligj dhe rregulloret për përgjegjësi të zgjatur të prodhuesit i cili menaxhon rrjedhat speciale të mbeturinave.

(15) Organi i mjedisit mund të rishikojë objektivat e përmendura në paragrafin (1) të këtij neni në përputhje me kushtet e tregut, në përputhje me dokumentet e planifikimit të miratuara në përputhje me rregulloret për menaxhimin e mbeturinave.

### Neni 19

#### Registri i prodhuesve

Prodhuesi i cili për herë të parë si përdorues i fundit merr goma, vajra, tekstile dhe automjete në Republikën e Maqedonisë Veriore, është regjistruar në Regjistrin e Prodhuesve i cili mbahet nga organi ekspert në një mënyrë dhe procedurë të përcaktuar me rregulloret për zgjatjen e prodhuesi i përgjegjësisë i cili menaxhon flukse të veçanta të mbeturinave.

### Neni 20

#### Detyrimet e prodhuesve të vegjël

(1) Një prodhues i vogël është një prodhues i cili lëshon në treg në Republikën e Maqedonisë Veriore, çdo vit në sasi të barabarta ose më të vogla se:

- tekstile 10 kg ose më pak,
- gomave 10 copë ose më pak,
- vajra 100 kg ose më pak
- tre automjete.

(2) Prodhuesi nga paragrafi (1) i këtij neni është i detyruar të regjistrohet në pajtim me nenin 19 të këtij ligji, si dhe të mbajë regjistra dhe të paraqesë një raport në pajtim me nenin 54 të këtij ligji.

(3) Prodhuesi i referuar në paragrafin (1) të këtij neni, brenda datës 15 janar të çdo viti, paraqet një kërkesë tek organi ekspert për marrjen e një vendimi për një prodhues të vogël duke deklaruar sasinë e produktit ose produkteve që prodhuesi synon të vendosë në treg, në Republikën e Maqedonisë Veriore në vitin aktual.

(4) Organi ekspert brenda 30 ditëve nga dita e

има намера да ги пушти на пазарот во Република Северна Македонија во тековната година.

(4) Стручниот орган во рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето од ставот (3) на овој член, утврдува дали производителот ги исполнува условите за мал производител и му издава решение за мал производител.

(5) Стручниот орган во Регистарот согласно прописите за проширена одговорност на производителот одделно води евиденција за производителите на производите за кои издал решение за мал производител.

(6) Малиот производител од ставот (1) на овој член, не е должен да обезбеди управување со отпадните производи и отпадните возила доколку количината на производи пуштени на пазарот во Република Северна Македонија не ги надминува количините на годишно ниво утврдени во ставот (1) на овој член, но е должен да го плати годишниот паушален надоместок од членот 21 став (2) од овој закон.

## Член 21

### Обврска на производителот за финансирање на управувањето со отпадни производи и отпадни возила

(1) Производителот е должен да обезбеди целосна покриеност на трошоците за следните активности:

- повратен прием на отпаден текстил и отпадни гуми;
- одделно собирање, времено чување и складирање на отпадни производи и отпадни возила за количествата на минималните цели за собирање од членот 17 од овој закон;
- транспортот, третманот, преработката и повторната употреба или рециклирањето и отстранувањето на остатокот од преработката на отпадните производи за количествата најмалку на минималните цели за одделно собраните отпадни производи, согласно членот 18 од овој закон и членот 30 став (2) од овој закон, за отпадни возила;
- трошоци за јавна комуникација и размена на информации, проширена одговорност на производителот, инвестирање во инфраструктура за одделно собирање согласно прописите за проширена

paraqitjes се керkeses nga paragrafi (3) i këtij neni, përcakton nese prodhuesi i plotëson kérkesat pér një prodhues tē vogël dhe do tē lëshojë një vendim pér një prodhues tē vogël.

(5) Organi ekspert nē Regjistér, nē pérputhje me rregulloret pér përgjegjësi tē zgjatur tē prodhuesit, duhet tē mbajë veçmas regjistra tē prodhuesve tē produkteve pér tē cilat ka lëshuar një vendim pér një prodhues tē vogël.

(6) Prodhuesi i vogël nga paragrafi (1) i këtij neni nuk eshtë i detyruar tē sigurojë menaxhim tē mbetjeve dhe automjeteve tē mbeturave nē sasia e produkteve tē lëshuara nē treg nē Republikën e Maqedonisë Veriore nuk i kalon sasitë vjetore. tē përcaktuara nē paragrin (1) tē këtij neni, por eshtë i detyruar tē paguajë tarifën vjetore tē shumës, tē referuar nē nenin 21 paragrafi (2) tē këtij ligji.

## Neni 21

### Detyrimi i prodhuesit pér tē financuar menaxhimin e produkteve tē mbeturinave dhe mbeturinave tē automjeteve

(1) Prodhuesi eshtë i detyruar tē sigurojë mbulim tē plotë tē kostove pér aktivitetet e mëposhtme:

- kthimi i mbeturinave tē tekstileve dhe gomave tē përdorura;
- grumbullimi, ruajtja dhe depozitimi i përkohshëm i mbeturinave dhe mbeturinave tē automjeteve pér sasitë e objektivave minimale tē grumbullimit tē përmendura nē nenin 17 tē këtij ligji;
- transportin, trajtimin, përpunimin dhe ripërdorimin ose riciklimin dhe asgjësimin e pjesës tjetër tē përpunimit tē mbeturinave tē produkteve pér sasitë dhe tē paktën caqeve minimale pér mbeturinat e produkteve tē grumbulluara veçmas, nē pérputhje me nenin 18 tē këtij ligji dhe neni 30 paragrafi (2) i këtij ligji, mbeturinat e automjeteve;
- kostot pér komunikimin publik dhe shkëmbimin e informacionit, përgjegjësinë e zgjeruar tē prodhuesit, investimin nē infrastrukturë pér mbledhje tē veçantë nē pérputhje me rregulloret pér përgjegjësinë e zgjeruar tē prodhuesit;

- одговорност на производителот;
- трошоци за финансиска гаранција и
- исполнување на други обврски што се утврдени за производителот со одредбите од овој закон.

(2) Исклучок од ставот (1) од овој член е малиот производител од членот 20 од овој закон кој е должен на посебна сметка на органот за животната средина да уплати паушален надоместок во износ од 6.000 MKD на годишно ниво најдоцна до 15 февруари во тековната година.

(3) Првиот надоместок од ставот (2) од овој член, малиот производител го плаќа при регистрацијата од членот 19 од овој закон.

(4) Трошоците што ги сноси производителот за управување со отпадните производи и отпадни возила од ставот (1) од овој член, не се прикажуваат одделно при продажбата на нови производи.

(5) Трошоците за управување со заостанатите отпадни производи и отпадни возила од членот 7 точка 40) од овој закон пропорционално ги покриваат сите производители во однос на годишната количина на производ што секој производител го пуштил на пазарот во Република Северна Македонија.

- kostot e garancisë financiare dhe
- përmbushjen e detyrimeve të tjera të përcaktuara pér prodhuesin nga dispozitat e këtij ligji.

(2) Përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni është prodhuesi i vogël nga neni 20 i këtij ligji i cili është i detyruar të paguajë kompenzim paushall me vlerë prej 6,000 MKD në nivel vjetor në një llogari të veçantë të organit mjedisor më së vonti deri më 15 shkurt të vitit aktual.

(3) Tarifa e parë nga paragrafi (2) i këtij neni paguhet nga prodhuesi i vogël me regjistrimin sipas nenit 19 të këtij ligji.

(4) Shpenzimet e bëra nga prodhuesi pér menaxhimin e produkteve të mbeturinave dhe mbeturinave të automjeteve nga paragrafi (1) i këtij neni, nuk paraqiten veçmas kur shesin produkte të reja.

(5) Shpenzimet pér menaxhimin e mbeturinave të mbetura dhe mbeturinave të automjeteve të përmendura në nenin 7 pika 40) ee këtij ligji do të mbulohen proporcionalisht nga të gjithë prodhuesit në lidhje me sasinë vjetore të produktit që secili prodhues ka vendosur në treg në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

## Член 22

### Овластен застапник

(1) Производителот кој не е регистриран во Република Северна Македонија, а кој пушта производи од членот 5 став (1) од овој закон, преку комуникација од далечина (е-трговија), обврските кои произлегуваат од овој закон ги извршува преку назначување на овластен застапник во согласност со начинот и постапката утврдени со прописите за проширина одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад.

(2) Преку назначувањето на овластениот застапник, обврските кои произлегуваат од овој закон за производителот од ставот (1) од овој член, за производите кои се пуштаат на пазарот на Република Северна Македонија, целосно се пренесени на овластениот застапник.

## Neni 22

### Përfaqësuesi i autorizuar

(1) Prodhuesi që nuk është i regjistruar në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe i cili lëshon produkte nga neni 5 paragrafi (1) i këtij ligji, përmes komunikimit në distancë (tregtia elektronike), kryen detyrimet që rrjedhin nga ky ligj nga caktimi i një përfaqësuesi të autorizuar në përputhje me mënyrën dhe procedurën e përcaktuar me rregulloret pér përgjegjësinë e zgjatur të prodhuesit pér menaxhimin e rrymave speciale të mbeturinave.

(2) Përmes emërimit të përfaqësuesit të autorizuar, detyrimet që rrjedhin nga ky ligj pér prodhuesit nga paragrafi (1) i këtij neni, pér produktet e vendosura në treg të Republikës së Maqedonisë së Veriut, do të transferohen plotësisht te përfaqësuesi i autorizuar.

## Член 23

### Надоместок

(1) Производителот кој пушта на пазарот во

## Neni 23

### Kompensimi

(1) Prodhuesi i cili vendos në treg në Republikën e

Република Северна Македонија производи од членот 5 став (1) од овој закон, е должен да плати надоместок за управување со отпадни производи и отпадни возила (во натамошниот текст: надоместок).

(2) Надоместокот од ставот (1) на овој член, изнесува:

1) 150 мкд/кг за масла;

2) за гуми:

- 50 мкд/парче за автомобилски и од мотори;

- 75 мкд/парче за комбе;

- 100 мкд/парче за камионски и автобуски;

- 30 мкд/парче за моторцикли;

- 100 мкд/парче за тракторски и од други земјоделски работни машини;

- 100/мкд/парче од градежни и други работни машини.

3) 10 000 мкд/парче за возила и

4) за текстил :

- 1 мкд/парче за сите видови детска облека;

- 1,5 мкд/парче за облека од големина S;

- 2,5 мкд/парче за облека од големина M/L;

- 3,5 мкд/парче за облека од големина XL и поголема;

- 1,5 мкд/парче за метражка која не е поголема од 20 см во која било димензија;

- 2,5 мкд/парче за метражка која не е поголема од 20 см – 1 метар во која било димензија;

- 3,5 мкд/парче за метражка која е поголема од 1 метар во која било димензија и

- 5,0 мкд/м<sup>2</sup> за таписи, килими.

(3) Надоместокот се пресметува врз основа на нето

- тежината за масла во килограми, по единица парче за производ во случајот на возила и за секој вид гуми и текстил во килограми, кои се пуштени на пазарот, за што се подготвува квартална пресметка на посебен образец, дури и кога производителот не пуштил производи на пазарот во текот на тој квартал.

(4) Надоместокот од ставот (2) точка 3) од овој член, ги опфаќа сите делови кои се вградени во возилото во времето на продажбата, вклучувајќи ги и производите согласно прописите за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема, прописите за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори, како и обврските кои се однесуваат на маслата согласно со овој закон и за овие делови

Maqedonisë së Veriut produkte nga nenii 5 paragrafi (1) i këtij ligji, është i detyruar të paguajë një tarifë për menaxhimin e produkteve të mbeturinave dhe automjeteve të mbetur (në tekstin e mëtejmë: tarifë).

(2) Kompensimi nga paragrafi (1) i këtij nenii është:

1) 150 den / kg për vajra;

2) për gomat:

- 50 den / copë për automobila dhe motorë;

- 75 den / copë për furgonin;

- 100 denarë / copë për kamion dhe autobus;

- 30 den / copë për motoçikleta;

- 100 denarë / copë për traktor dhe makineri të tjera bujqësore të punës;

- 100 / den / copë e makinerive të ndërtimit dhe të tjera të punës.

3) 10 000 den / copë për automjete dhe

4) për tekstilet:

- 1 denar / copë për të gjitha llojet e veshjeve për fëmijë;

- 1,5 den / copë për rroba të madhësisë S;

- 2,5 den / copë për rroba me madhësi M / L;

- 3,5 den / copë për rroba me madhësi XL dhe më të mëdha;

- 1.5 den / copë për një njehsor që nuk i kalon 20 cm në asnjë dimension;

- 2.5 den / copë për një metër jo më të madh se 20 cm - 1 metër në çdo dimension;

- 3.5 den / copë për një metër që është më e madhe se 1 metër në çdo dimension dhe

- 5.0 den / m<sup>2</sup> për tepika, qilima.

(3) Kompensimi llogaritet në bazë të peshës neto për vajrat në kilogram, për njësi të copës së produktit në rastin e automjeteve dhe për secilin lloj të gomave dhe tekstileve në kilogram, të cilat janë hedhur në treg, për të cilat llogaritja tremujore e një forme të veçantë, edhe kur prodhuesi nuk lëshoi produkte në treg gjatë këtij tremujorë.

(4) Kompensimi i përmendur në paragrafin (2) pika 3) të këtij nenii, përfshin të gjitha pjesët që janë instaluar në automjet në kohën e shitjes, përfshirë produktet në përputhje me rregulloret për menaxhimin e pajisjeve električne dhe elektronike dhe mbeturinat e pajisjeve električne dhe elektronike, rregulloret për menaxhimin e baterive dhe akumulatorëve dhe baterive dhe akumulatorëve të mbeturinave, si dhe detyrimet në lidhje me vajrat në përputhje me këtë ligj dhe për këto pjesë prodhuesi nuk paguan tarifë të veçantë të përcaktuar në to.

производителот не плаќа одделен надоместок утврден во истите.

(5) Обврската за пресметување на надоместокот за производителот настанува од моментот кога производите од ставот (1) од овој член, соодветно, за прв пат ги пушта на пазарот на Република Северна Македонија.

(6) Обврската за пресметување на надоместокот за производителот кој како краен корисник увезува во Република Северна Македонија, производи со чиешто користење се создаваат отпадни производи и отпадни возила, настанува во моментот кога започнува нивното користење односно употреба.

(7) Производителот е должен да го плати утврдениот надоместок од ставот (2) од овој член, секој 15-ти ден од тековниот квартал за сите пресметани надоместоци за претходниот квартал.

(8) Средствата од надоместокот од ставот (2) од овој член, се приход на органот за животната средина и се уплаќаат на посебна уплатна сметка.

(9) Надоместокот не се плаќа доколку производот се извезува или уништува во тековната година, за што производителот доставува доказ.

(10) Во случајот од ставот (9) од овој член, производителот е должен да обезбеди извозна електронска царинска декларација како доказ дека количеството на производи за кои не е пресметан надоместокот се извезени надвор од земјата или да обезбеди документ од кој е видливо дека производите се уништени.

(11) Во случаите кога е платен надоместокот за извоз или уништување на производите, производителот, има право на поврат на платениот надоместок за извезената или уништената количина на производи доколку истата повторно се извезе во рок од пет години од датумот на плаќањето на надоместокот.

(12) За поврат на надоместокот од ставот (11) од овој член, производителот до стручниот орган на посебен образец поднесува барање за поврат на надоместокот заедно со кварталната пресметка од ставот (3) на овој член за наредниот квартал, во кој ќе се наведат причините за поврат на надоместокот.

(13) Поврат на надоместокот се врши со решение на стручниот орган по испитување на доставената документација и проверка дали се исполнети условите за враќање на исплатениот надоместок

(5) Detyrimi për llogaritjen e kompensimit për prodhuesin lind nga momenti kur produktet nga paragrafi (1) i këtij neni, përkatësisht, lëshohen për herë të parë në tregun e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

(6) Detyrimi për të llogaritur kompensimin për prodhuesin i cili si përdorues i fundit importon në Republikën e Maqedonisë së Veriut, produkte me përdorimin e të cilave krijoen produkte të mbeturinave dhe mbeturina të automjeteve, lind në momentin kur fillon shfrytëzimi ose përdorimi i tyre.

(7) Prodhuesi është i detyruar të paguajë tarifën e përcaktuar nga paragrafi (2) i këtij neni, çdo ditë të 15 të tremujorit aktual për të gjitha tarifat e llogaritura përtremujorin paraardhës.

(8) Mjetet nga kompensimi nga paragrafi (2) i këtij neni do të jenë të ardhura të organit mjedisor dhe do të paguhen në një llogari të veçantë pagese.

(9) Tarifa nuk paguhet nëse produkti eksportohet ose shkatërrohet në vitin aktual, për të cilin prodhuesi paraqet provë.

(10) Në rastin e përmendur në paragafin (9) të këtij neni, prodhuesi është i detyruar të sigurojë një deklaratë doganore elektronike të eksportit si provë se sasia e produkteve për të cilat nuk është llogaritur tarifa është eksportuar jashtë vendit ose të sigurojë një dokument nga i cili është e dukshme që produktet janë shkatërruar.

(11) Në rastet kur është paguar tarifa për eksport ose shkatërrim të produkteve, prodhuesi ka të drejtë të rimbursojë tarifën e paguar për sasinë e eksportuar ose të shkatërruar të produkteve nëse rieksportohet brenda pesë viteve nga data e pagesës së tarifës.

(12) Për rimbursimin e tarifës nga paragrafi (11) i këtij neni, prodhuesi duhet të paraqesë kërkesë për rimbursim të tarifës organit ekspert në një formë të veçantë së bashku me llogaritjen tremujore të përmendur në paragafin (3) të këtij neni përtremujorin vijues, i cili do të tregojë arsyet e rimbursimit.

(13) Rimburimi i tarifës bëhet me vendim të organit ekspert pas shqyrtimit të dokumentacionit të paraqitur dhe kontrollollës nëse plotësohen kushtet për kthimin e tarifës së paguar në përputhje me paragafin (12) të këtij neni.

во согласност со ставот (12) од овој член.

(14) Решението на стручниот орган од ставот (13) од овој член се донесува најдоцна во рок од 60 дена по приемот на барањето за поврат на надоместокот од ставот (12) од овој член.

(15) Против решението од ставот (13) од овој член може да се поднесе жалба согласно прописите за општа управна постапка.

(16) По правосилноста на решението од ставот (13) на овој член, органот за животна средина врши поврат на надоместокот.

(17) Министерот кој раководи со органот за животната средина во согласност со министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на финансите, ја пропишува формата и содржината на образецот од ставот (3) од овој член, начинот и потребната документација за поврат на надоместокот како и формата и содржината на образецот од ставот (12) од овој член.

(14) Vendimi i trupit ekspert nga paragrafi (13) i këtij nenii do të miratohet jo më vonë se 60 ditë pas marrjes së kërkesës për rimbursim të tarifës nga paragrafi (12) i këtij nenii.

(15) Kundër vendimit nga paragrafi (13) i këtij nenii mund të bëhet ankesë në pajtim me rregulloren për procedurën e përgjithshme administrative.

(16) Pas hyrjes në fuqi të vendimit nga paragrafi (13) i këtij nenii, organi i mjedisit do të rimbursojë kompensimin.

(17) Ministri që administron organin për mjedisin jetësor në pajtim me ministrin që udhëheq organin e administratës shtetërore përgjegjës për kryerjen e veprimtarive në fushën e financave, përshkruan formën dhe përbajtjen e formularit nga paragrafi (3) i këtij nenii, mënyrën dhe dokumentacionin e nevojshëm për kthimin e tarifës, si dhe formën dhe përbajtjen e formularit të përmendur në paragrin (12) të këtij nenii.

## Член 24

### Обврска за начинот на пресметување, уплатување како и за водење на евиденција за пресметаниот и уплатениот надоместок

(1) Производителот од членот 23 од овој закон (во натамошниот текст: обврзник) согласно одредбите на овој закон е должен навремено и правилно да го пресметува и уплатува надоместокот, како и да води, одржува и чува уредна и точна евиденција за пресметаниот и уплатен надоместок.

(2) Врз основа на евиденцијата од ставот (1) од овој член, обврзникот составува и на секои три месеци доставува до стручниот орган пресметка за уплатениот надоместок на посебен образец, дури и кога производителот не пуштил производи на пазарот во текот на тој квартал.

(3) Стручниот орган е должен да изврши проверка на пресметките за уплатениот надоместок од став (2) од овој член и доколку утврди несоодветно плаќање на надоместокот, му доставува на обврзникот решение со точната пресметка на надоместокот.

(4) Против решението од ставот (3) од овој член може да се поднесе жалба согласно прописите за општа управна постапка.

(5) Министерот кој раководи со органот за животната средина во согласност со министерот

## Neni 24

### Detyrimi për mënyrën e llogaritjes, pagesës si dhe përbajtjen e evidencës së tarifës së llogaritur dhe të paguar

(1) Prodhuesi i përmendur në nenin 23 të këtij ligji (në tekstin e mëtejmë: obliguese) në përputhje me dispozitat e këtij ligji është i detyruar të llogarisë dhe paguajë tarifën në kohë dhe në mënyrë korrekte, si dhe të udhëheq, mirëmbajë dhe rruaj evidencë të rregullt dhe regjistrime të sakta të tarifës së llogaritur dhe të paguar.

(2) Bazuar në evidencat e përmendur në paragrin (1) të këtij nenii, obliguesi përpilon dhe i paraqet organit ekspert çdo tre muaj llogaritjen e tarifës së paguar në një formë të veçantë, edhe kur prodhuesi nuk ka lëshuar produkte në treg gjatë këtij tremujori.

(3) Organi ekspert është i detyruar t'i kontrollojë llogaritjet për tarifën e paguar nga paragrafi (2) i këtij nenii dhe nëse përcakton pagesa të papërshtatshme të tarifës, ai i paraqet një vendim tobliguesit me llogaritjen e saktë të tarifës.

(4) Kundër vendimit nga paragrafi (3) i këtij nenii mund të bëhet ankesë në pajtim me rregulloren e procedurës së përgjithshme administrative.

(5) Ministri që administron organin për mjedisin jetësor, në pajtim me ministrin që udhëheq organin e administratës shtetërore përgjegjës për kryerjen e

кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на финансите го пропишува начинот за водење, одржување и чување на евиденцијата од ставот (1) од овој член, како и формата и содржината на образецот од ставот (2) од овој член.

### Член 25

#### Ослободување од плаќање на надоместокот

Од плаќање на надоместокот од членот 23 став (1) од овој закон се ослободени следниве субјекти:

- 1) производителот кој склучил договор за преземање на обврски за постапување со отпадни производи и отпадни возила со колективен постапувач, кој поседува дозвола согласно прописите за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад;
- 2) производителот кој поседува дозвола како самостоен постапувач согласно прописите за проширена одговорност на производителот во управување со посебни текови на отпад;
- 3) производителот определен како мал производител согласно членот 20 од овој закон.

### Член 26

#### Користење на надоместокот

Средствата собрани од надоместокот од членот 23 од овој закон, се користат за финасирање и спроведување на мерки и активности за управување со отпад утврдени со планските и стратешките документи од областа на отпадот, а кои се насочени кон постигнување на целите на овој закон на начин и постапка пропишана согласно прописите за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад.

### Член 27

#### Финансиска гаранција

(1) Производителот е должен да обезбеди финансиска гаранција за покривање на трошоците за одделно собирање, повторна употреба, третман, преработка, рециклирање и отстранување на целокупното количество на отпадни производи и отпадни возила.

(2) Финансиската гаранција се обезбедува за секоја календарска година, согласно прописите за

veprimtarive нë fushën e financave, përshkruan mënyrën e udhëheqjes, mirëmbajtjes dhe rruajtjes së evidencave nga paragrafi (1) ) të këtij neni, si dhe formën dhe përmbajtjen e formularit të përmendur në paragrafin (2) të këtij neni.

### Neni 25

#### Lirimi nga pagesa e tarifës

Subjektet e mëposhtme përjashtohen nga pagesa e tarifës referuar në nenin 23 paragrafi (1) të këtij ligji:

- 1) prodhuesi i cili ka lidhur një marrëveshje për ndërmarrjen e detyrimeve për trajtimin e produkteve të mbeturinave dhe automjeteve të mbetura me një mbajtës kolektiv, i cili ka një licencë në përputhje me rregulloret përgjegjësi të zgjatur të prodhuesit për menaxhimin e rrymave speciale të mbeturinave;
- 2) prodhuesi i cili mban një licencë si një operator i pavarur në përputhje me rregulloret përgjegjësinë e zgjatur të prodhuesit në menaxhimin e rrymave speciale të mbeturinave;
- 3) prodhuesi i përcaktuar si prodhues i vogël në përputhje me nenin 20 të këtij ligji.

### Neni 26

#### Shfrytëzimi i kompensimit

Fondet e mbledhura nga pagesa e përmendur në nenin 23 të këtij ligji do të përdoren për financimin dhe zbatimin e masave dhe aktiviteteve për administrimin e mbeturinave të përcaktuara nga dokumentet e planifikimit dhe strategjike në fushën e mbeturinave, të cilat synojnë arritjen e objektivave të këtij Ligji në një mënyrë dhe procedurë të përshkruar në përputhje me rregulloret përgjegjësinë e zgjatur të prodhuesit për menaxhimin e rrymave speciale të mbeturinave.

### Neni 27

#### Garancia finanziare

(1) Prodhuesi është i detyruar të sigurojë një garanci finanziare për të mbuluar shpenzimet për grumbullim, ripërdorim, trajtim, përpunim, riciklim dhe asgjësim të të gjithë sasisë së produkteve të mbeurinave dhe automjeteve të mbetura.

(2) Garancia finanziare duhet të sigurohet për çdo vit kalendarik, në përputhje me rregulloret përgjegjësinë e zgjatur të prodhuesit për menaxhimin

прошириена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад.

### Член 28

#### Увоз на производи и употребувани производи

(1) Царинскиот орган нема да дозволи увоз на производи од членот 5 од овој закон, без производителот да достави потврда за регистрација и регистрациски број добиени согласно Законот за прошириена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад.

(2) Доколку производителот увезува употребувани производи од членот 5 од овој закон во Република Северна Македонија, на увозот на употребувани производи се применуваат одредбите од овој закон, како да станува збор за увоз на нови производи.

### Член 29

#### Преземање на обврските на производителот

(1) Производителот е должен на свој трошок да обезбеди исполнување на обврските и целите од овој закон, преку повратен прием и преземање, одделено собирање, повторна употреба, третман рециклирање и преработка на отпадните производи и отпадни возила кои се создаваат од пуштањето на производите од членот 5 од овој закон на пазарот во Република Северна Македонија.

(2) За исполнување на обврската од ставот (1) од овој член, производителот може да воспостави и/или да се приклучи кон систем, кој ќе обезбеди:

- редовно преземање и одделно собирање на отпадни производи и отпадни возила од крајните корисници и други места согласно овој закон, како дел од системот за управување со отпадни производи и отпадни возила, и

- повторна употреба, третман, рециклирање и преработка на собраниите отпадни производи и отпадни возила.

(3) Производителот исполнувањето на обврските од ставовите (1) и (2) на овој член, може да ги остварува самостојно, со добивање на дозвола за самостоен постапувач согласно прописите за прошириена одговорност на производителот за управување со посебни текови на отпад или со склучување на договор за превземање на обврските за управување со отпадни производи и

### Neni 28

#### Importi i produkteve dhe produkteve të përdorura

(1) Autoriteti doganor nuk lejon importimin e produkteve të referuara në Nenin 5 të këtij Ligji, pa prodhuesi të paraqesë një certifikatë regjistrimi dhe numrin e regjistrimit të marrë në përputhje me Ligjin për Përgjegjësinë e Zgjatur të Prodhuesit për Menaxhimin e Rrjedhave të Veçanta të Mbeturinave.

(2) Nëse prodhuesi importon produkte të përdorura të përmendura në nenin 5 të këtij ligji në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dispozitat e këtij ligji do të zbatohen për importin e produkteve të përdorura, sikur të ishte import i produkteve të reja.

### Neni 29

#### Ndërmarrja e detyrimeve të prodhuesit

(1) Prodhuesi është i detyruar që me shpenzimet e tij të sigurojë përbushjen e detyrimeve dhe qëllimeve të këtij ligji, përmes marrjes së kthimit dhe marrjes në dorëzim, mbledhjes së veçantë, ripërdorimit, trajtimit, riciklimit dhe përpunimit të mbeturinave dhe automjeteve të mbetura të krijuara nga lëshimi i produkteve nga neni 5 i këtij ligji për tregun në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

(2) Për të përbushur detyrimin nga paragrafi (1) i këtij neni, prodhuesi mund të krijojë dhe / ose të lidhet me një sistem, i cili do të sigurojë:

- marrjen e rregullt dhe mbledhje të ndarë të produkteve të mbeturinave dhe automjeteve të mbetura nga përdoruesit përfundimtarë dhe vendet e tjera në përputhje me këtë ligj, si pjesë e sistemit të menaxhimit të mbeturinave dhe automjeteve të mbetura,
- ripërdorimin, trajtimin, riciklimin dhe përpunimin e produkteve të grumbulluara të mbeturinave dhe automjeteve të mbetura.

(3) Prodhuesi mund të përbushë detyrimet e përmendura në paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni në mënyrë të pavarur, duke marrë një licencë për operator të pavarur në përputhje me rregulloret për përgjegjësinë e zgjatur të prodhuesit për menaxhimin e rrjave speciale të mbeturinave ose duke lidhur një marrëveshje për ndërmarrjen e detyrimeve për menaxhimin e produkteve të mbeturinave dhe

отпадни возила со колективен постапувач кој е основан и поседува дозвола согласно прописите за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад кој управува со отпадни производи или отпадни возила.

automjeteve të mbetura me një operator kolektiv që është themeluar dhe ka një licencë në përputhje me rregulloret përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit përmenaxhimin e rrymave të veçanta të mbeturinave që menaxhon produktet e mbeturinave ose mbeturina automjetesh.

### **III. ПОСЕБНИ ОБВРСКИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНИ ВОЗИЛА**

#### **Член 30**

##### **Национални цели за повторна употреба и преработка на отпадни возила**

(1) Националните цели за повторна употреба и преработка на сите собрани отпадни возила се следните:

- до 1 јануари 2027 година, за сите собрани отпадни возила, повторната употреба и преработката на годишно ниво да се зголемат за најмалку 75 % од просечната маса на празно возило, а повторната употреба и рециклирањето да се зголемат за најмалку 70 % од просечната маса на празно возило;

-до 1 јануари 2031 година за сите собрани отпадни возила, повторната употреба и преработка, на годишно ниво, да се зголемат за најмалку 95 % од просечната маса на празно возило, а повторната употреба и рециклирањето да се зголемат за најмалку 85 % од просечната маса по празно возило.

(2) При исполнување на целите од ставот (1) на овој член повторната употреба има предност пред преработката на деловите кои не можат да бидат повторно употребени. Рециклирањето доколку е еколошки исплатливо, има предност пред другите видови преработка при што постапано се води сметка за исполнетост на барањата во однос на безбедноста на производите и барањата за заштита на животната средина, како што се емисиите во воздухот, водите и почвата, контрола на бучавата и миризбата, како и заштита на природата и културното наследство.

(3) Органот за животна средина, целите од ставот (2) од овој член може да ги ревидира согласно состојбите на пазарот, во согласност со планските документи усвоени согласно прописите за управување со отпад.

### **III. OBLIGIMET E VEÇANTA TË PRODHUESIT PËR MENAXHIMIN E MJETURINAVE TË AUTOMJETEVE**

#### **Neni 30**

##### **Synimet kombëtare për ripërdorimin dhe riciklimin e mbeturinave të automjeteve**

(1) Synimet kombëtare për ripërdorimin dhe përpunimin e të gjitha automjeteve të grumbulluara të mbeturinave janë si më poshtë:

- deri më 1 janar 2027, për të gjitha mbeturiant e automjeteve të grumbulluara, ripërdorimi dhe riciklimi në baza vjetore të rritet me të paktën 75% të masës mesatare të automjetit bosh, dhe ripërdorimi dhe riciklimi të rritet me të paktën 70% të masës mesatare të automjetit bosh;

- deri në 1 Janar 2031 për të gjitha automjetet e mbledhura të mbeturinave, ripërdorimin dhe riciklimin, në nivel vjetor, të rriten me të paktën 95% të masës mesatare të automjetit bosh, dhe ripërdorimin dhe riciklimin për të rritur me të paktën 85% të masës mesatare për automjet bosh.

(2) Gjatë përbushjes së objektivave të përmendura në paragrafin (1) të këtij neni, ripërdorimi do të ketë një avantazh ndaj përpunimit të pjesëve që nuk mund të përdoren përsëri. Riciklimi, nëse është ekologjikisht i paguar, ka një avantazh ndaj llojeve të tjera të riciklimit dhe vazhdimisht merr parasysh plotësimin e sigurisë së produktit dhe kërkesave mjedisore, të tillë si emetimet e ajrit, ujit dhe tokës, kontrollin e zhurmës dhe erës, si dhe mbrojtjen e natyrës dhe trashëgimit kulturore.

(3) Organi i mjedisit mund të rishikojë objektivat e përmendura në paragrafin (2) të këtij neni në përputhje me kushtet e tregut, në përputhje me dokumentet e planifikimit të miratuara në përputhje me rregulloret e menaxhimit të mbeturinave.

### **Член 31**

#### **Обврски на производителот**

(1) За остварување на целите од член 30 ставот (2) од овој закон, производителот на возила, согласно начелото на одговорност на производителот, е должен да обезбеди и организира систем за собирање на отпадни возила и доколку е технички изводливо на нивните делови и материјали, без оглед на нивниот оригинален производител, доколку крајниот корисник е подготвен да го предаде отпадното возило, како и да обезбеди преземање на мерки кои ги опфаќаат постапките за собирање и времено складирање, транспорт, третман, како и отстранување на настанатиот отпад по третманот на отпадното возило.

(2) Производителот секоја година до 31 март, ги утврдуваат своите годишни цели за повторна употреба, рециклирање и преработка изразени во килограми за тековната година, врз основа на минималните цели за собирање на отпадни возила од членот 17 од овој закон.

(3) За производителот на возила не се применуваат одредбите од прописите за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема, прописите за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори, како и обврските пропишани согласно одредбите на овој закон кои се однесуваат на управувањето со отпадни масла и отпадни гуми.

(4) Остварувањето на обврските од ставот (1) од овој член производителот ги остварува согласно овој закон и прописите за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад.

### **Член 32**

#### **Утврдување и пресметка на националните цели за преработка и повторна употреба на отпадни возила**

(1) Утврдувањето на исполнувањето на целите од членот 30 став (2) од овој закон, се врши на годишно ниво, врз основа на просечната маса по празно возило кое се предава во инсталација за третман.

(2) Министерот кој раководи со органот за животна средина го пропишува начинот на следење на националните цели за преработка и повторна

### **Neni 31**

#### **Obligimet e prodhuesit**

(1) Për të arritur objektivat e përmendura në nenin 30 paragrafin (2) të këtij ligji, prodhuesi i automjetit, në përputhje me parimin e përgjegjësisë së prodhuesit, është i detyruar të sigurojë dhe organizojë një sistem për mbledhjen e mbeturinave dhe nëse teknikisht e realizueshme në pjesët dhe materialet e tyre, pavarësisht nga prodhuesi i tyre original, nëse përdoruesi përfundimtar është i gatshëm të dorëzojë mbeturinat e automjetit, si dhe për të siguruar që janë marrë masa që përfshijnë procedurat për mbledhjen dhe ruajtjen e përkohshme, transportin, trajtimin dhe asgjësimin e mbeturinave pas trajtimit të mbeturinave të automjetit.

(2) Çdo vit deri më 31 mars, prodhuesi përcakton caqet vjetore të tij për ripërdorimin, riciklimin dhe përpunimin e shprehur në kilogram për vitin aktual, bazuar në caqet minimale për mbledhjen e mbeturinave nga neni 17 i këtij ligji.

(3) për prodhuesit e automjeteve nuk zbatohen dispozitat e rregulloreve për menaxhimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike dhe mbeturinave të pajisjeve elektrike dhe elektronike, rregulloreve për menaxhimin e baterive dhe akumulatorëve dhe baterive dhe akumulatorëve të mbeturinave, si dhe detyrimet e përcaktuara në përputhje me dispozitat e këtij ligji qëkanë të bëjnë me menaxhimin të vajrave të mbeturinave dhe mbeturinave të gomave.

(4) Realizimi i detyrimeve nga paragrafi (1) i këtij nen i kryhet nga prodhuesi në përputhje me këtë ligj dhe rregulloret për përgjegjësi të zgjatur të prodhuesit për menaxhimin e rrymave speciale të mbeturinave.

### **Neni 32**

#### **Përcaktimi dhe llogaritja e synimeve kombëtare për riciklimin dhe ripërdorimin e mbeturinave të automjeteve**

(1) Përcaktimi i përbushjes së qëllimeve nga neni 30 paragrafi (2) i këtij ligji kryhet në baza vjetore, bazuar në masën mesatare për automjet të zbrazët që dorëzohet në instalim të trajtimit.

(2) Ministri që administron organin e mjedisit përshkruan mënyrën e monitorimit të synimeve kombëtare për përpunimin dhe ripërdorimin e mbeturinave të automjeteve.

употреба на отпадните возила.

### Член 33

#### Преземање и предавање на отпадни возила од крајни корисници

- (1) Крајниот корисник може да го предаде отпадното возило на собирач на отпадни возила во собирно место или во инсталација за третман.
- (2) Предавањето на отпадното возило е бесплатно, дури и кога возилото нема никаква или има негативна пазарна вредност.
- (3) Трошоците за предавањето на отпадното возило во целост или делумно ги покрива производителот.
- (4) По исклучок од ставот (2) на овој член, преземањето на отпадното возило ќе биде наплатено ако отпадното возило:
- не ги содржи битните делови на возилото, особено погонскиот механизам и шасијата;
  - не го содржи катализаторот и електронските делови за управување со функциите на возилото, или
  - содржи друг вид отпад освен составните делови и материјали на возилото.

### Neni 33

#### Marrja dhe dorëzimi i mbeturinave të automjeteve nga përdoruesit përfundimtarë

- (1) Përdoruesi përfundimtar mund të dorëzojë mbeturinat e automjetit në një koleksionist të mbeturinave të automjeteve në një pikë grumbullimi ose në një impiant pastrimi.
- (2) Dorëzimi i mbeturinave të automjetit është falas, edhe kur automjeti nuk ka ose ka një vlerë negative të tregut.
- (3) Shpenzimet për transferimin e mbeturinave të automjetit duhet të mbulohen plotësisht ose pjesërisht nga prodhuesi.
- (4) Me përjashtim të paragrafit (2) të këtij nenit, marrja e mbeturinave të automjetit do të faturohet nëse automjeti i mbeturinave:
  - nuk përmban pjesë thelbësore të automjetit, veçanërisht mekanizmin e drejtimit dhe shasinë;
  - nuk përmban konverterin katalitik dhe përbërësit elektronikë për menaxhimin e funksioneve të automjetit, ose
  - përmban lloj tjeter të mbeturinave përvëç përbërësve dhe materialeve të automjetit.

### Член 34

#### Потврда за преземање на отпадното возило за уништување

- (1) Операторот на инсталацијата за третман за секое применено отпадно возило издава потврда за преземање на отпадното возило за уништување, со која се потврдува преземањето на отпадното возило и се гарантира дека тоа возило ќе биде третирано и преработено согласно одредбите од овој закон.
- (2) Потврдата од ставот (1) на овој член може да ја издава и собирачот на отпадни возила од името на операторот за инсталацијата за третман врз основа на склучен договор за предавањето на отпадните возила во инсталацијата за третман.
- (3) Операторот од ставот (1) од овој член и собирачот од ставот (2) на овој член се должни да водат електронска евиденција за издадените потврди и издадените потврди да ги внесат во евиденцијата истовремено кога ја издаваат потврдата.
- (4) На крајниот корисник потврдата од ставовите

### Neni 34

#### Vërtetimi për marrjen e mbeturinave të automjetit për shkatërrim

- (1) Operatori i instalimit të trajtimit për secilën mbeturinë të automjeteve të marra do të lëshoje një certifikatë për marrjen në dorëzim të mbeturinave të automjetit për shkatërrim, e cila konfirmon marrjen e mbeturinave të automjetit dhe garanton se ai automjet do të trajtohet dhe përpunohet në përputhje me dispozitat e këtij ligji.
- (2) Certifikata nga paragrafi (1) i këtij nenit mund të lëshohet edhe nga mbledhësi i mbeturinave të automjeteve në emër të operatorit për instalimin e trajtimit në bazë të një kontrate të lidhur për dorëzimin e mbeturinave të automjeteve në trajtim instalimi.
- (3) Operatori nga paragrafi (1) i këtij nenit dhe koleksionisti nga paragrafi (2) i këtij nenit janë të detyruar të mbajnë regjistra elektronikë të certifikatave të lëshuara dhe t'i fusin certifikatat e lëshuara në regjistrat në njëkohësht me lëshimin e certifikatës.

- (1) и (2) од овој член му се издава бесплатно.
- (5) Формата и содржината на потврдата од ставот (1) од овој член, ја пропишува министерот кој раководи со органот за животна средина во согласност со министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите за внатрешни работи.
- (6) Стручниот орган води електронска евиденција за ажурирање на податоците од потврдите за секое собирно место и/или инсталација за третман.
- (7) Увид во информативниот дел на електронската евиденција од ставот (6) од овој член може да имаат и самостојните односно колективните постапувачи.
- (8) За напуштените регистрирани моторни возила потврдата од ставот (1) од овој член ја издава само операторот на инсталацијата за третман, пополнувајќи ги податоците за возилото што се познати.
- (9) Крајниот корисник е должен во рок од 30 дена од денот на издавањето на потврдата од ставот (2) од овој член, од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на внатрешни работи да побара бришење од евиденција на регистрираното возило.
- (4) Certifikata nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni do t'i lëshohet përdoruesit përfundimtar falas.
- (5) Forma dhe përbajtja e certifikatës nga paragrafi (1) i këtij neni përcaktohet nga Ministri që udhëheq organin e mjedisit në përputhje me Ministrin që menaxhon organin e administratës shtetërore përgjegjës për kryerjen e punëve të brendshme.
- (6) Organi ekspert mban shënim elektronike për azhurnimin e të dhënave nga certifikatat për se cilën pikë grumbullimi dhe / ose instalim për trajtim.
- (7) Operatorët e pavarur ose kolektivë gjithashtu mund të kenë njohuri në pjesën e informacionit të regjistrave elektronikë të përmendur në paragrafin (6) të këtij neni.
- (8) Për automjetet e regjistruara të braktisura, certifikata nga paragrafi (1) i këtij neni lëshohet vetëm nga operatori i instalimit të trajtimit, duke plotësuar të dhënët për automjetin që dihen.
- (9) Përdoruesi i fundit është i detyruar që brenda 30 ditëve nga dita e lëshimit të certifikatës nga paragrafi (2) i këtij neni, nga organi i administratës shtetërore përgjegjës për kryerjen e veprimtarive në fushën e punëve të brendshme të kërkojë fshirje nga regjistrat e automjetit të regjistruar.

### Член 35

#### Собирање на отпадни возила

- (1) Собирачот на отпадни возила е должен на ниво на плански регион согласно прописите за рамномерен регионален развој, да обезбеди најмалку едно собирно место за управување со отпад согласно Законот за управување со отпад, достапно за преземање на отпадните возила кое е поврзано со јавен пат и ги исполнува условите пропишани во членот 37 став (9) од овој закон.
- (2) Собирачот на отпадни возила е должен да ја утврди поединечната маса на секое отпадно возило кое го презема, како и масата на деловите и материјалите настанати од возилото кое го собира и тие податоците да ги внесе во евиденцијата од членот 36 од овој закон.
- (3) Доколку собирачот на отпадни возила склучил договор со самостоен постапувач или со колективен постапувач согласно прописите за проширина одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад, должен е собраните отпадни возила да ги предаде во

### Neni 35

#### Grumbullimi i mbeturinave të automjeteve

- (1) Grumbulluesi i mbeturinave të automjeteve është i detyruar në nivelin e rajonit të planifikimit në përputhje me rregulloret për zhvillim rajonal të ekuilibruar, të sigurojë të paktën një pikë grumbullimi për menaxhimin e mbeturinave në përputhje me Ligjin për Menaxhimin e Mbeturinave, në dispozicion përmarrjen në dorëzim mbeturinat e automjeteve të lidhura në rrugë publike dhe plotëson kushtet e përshkruara në nenin 37 paragrafi (9) të këtij ligji.
- (2) Grumbulluesi i mbeturinave të automjeteve është i detyruar të përcaktojë masën individuale të se cilës mbeturin të automjeteve që merr përsipër, si dhe masën e pjesëve dhe materialeve të bëra nga automjeti që ai mbledh dhe t'i fus ato të dhëna në regjistrat e përmendura në Nenin 36 të këtij ligji.
- (3) Nëse grumbulluesi i mbeturinave të automjeteve ka lidhur marrëveshje me operatorin e pavarur ose me operatorin kolektiv në përputhje me rregulloret përgjegjësi të zgjeruar të prodhuesit për menaxhimin e rrymave të veçanta të mbeturinave, ai

инсталација за третман, придружени со идентификациони и транспортни формулари, која е дел од систем на колективен или самостоен постапувач.

është i detyruar тë dorëzojë mbeturinat e automjeteve тë grumbulluara тë në një impiant trajtimi, shoqëruar me forma identifikimi dhe transporti, i cili është pjesë e një sistemi veprimi kolektiv ose тë pavarur.

### Член 36

#### **Водење евиденција и известување на собирач на отпадни возила**

(1) Собирачот на отпадни возила е должен да води евиденција за собраните отпадни возила и тоа за следните податоци:

- број на собрани отпадни возила и вкупна маса изразена во килограми, за секое собирно место посебно;
- број на отпадни возила и вкупна маса изразена во килограми, предадени во инсталација за третман, за секоја инсталација посебно и масата на деловите и материјалите;
- масата на деловите и материјалите настанати од возилото кое го собира и
- издадените потврди за уништување на отпадните возила, доколку издава такви потврди согласно членот 34 од овој закон.

(2) Собирачот на отпадни возила, евиденцијата од ставот (1) од овој член, ја води на начин пропишан во прописите за управување со отпад.

(3) Во евиденцијата од ставот (1) од овој член, собирачот на отпадни возила, е должен посебно да ги евидентира деловите и материјалите собрани во систем на колективен или самостоен постапувач, за секој самостоен постапувач или за секој колективен постапувач.

(4) Начинот и рокот за доставување на податоците од ставот (3) од овој член заедно со идентификациони и транспортни формулари како и други прашања од заеднички интерес, се уредуваат со договорот склучен помеѓу производителот односно, самостојниот постапувач односно договорот со колективен постапувач и собирачот на отпадни возила, кој ќе овозможи почитување на обврските од овој закон и прописите за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад.

(5) Собирачот на отпадни возила е должен да воспостави електронска база на податоците од ставовите (1) и (3) од овој член.

### Neni 36

#### **Mbajtja e shënimeve dhe raportimi te mbledhësi i mbeturinave**

(1) Grumbulluesi i mbeturinave тë automjetit është i detyruar тë mbajë evidencë për mbeturinat e automjeteve тë grumbulluara тë për të dhënët vijuese:

- numri i mbeturinave тë automjeteve тë grumbulluara dhe masave totale тë shprehur në kilogram, për secilën pikë grumbullimi veçmas;
- numri i mbeturinave тë automjeteve dhe masa totale e shprehur në kilogramë, тë dërguara në një impiant trajtimi, për secilin instalim veç e veç dhe masën e pjesëve dhe materialeve;
- masa e pjesëve dhe materialeve тë bëra nga automjeti që montohet dhe
- certifikatat e lëshuara për shkatërrimin e mbeturinave тë automjeteve, nëse lëshon certifikata тë tilla në përputhje me nenin 34 тë këtij ligji.

(2) Grumbulluesi i mbeturinave тë automjeteve duhet тë mbajë evidencat nga paragrafi (1) i këtij neni në një mënyrë тë përkruar në rregulloret për menaxhimin e mbeturinave.

(3) Në regjistrat e përmendur në paragafin (1) тë këtij neni, mbledhësi i mbeturinave тë automjeteve është i detyruar тë regjistrojë veçmas pjesët dhe materialet e mbledhura në një sistem тë operatorit kolektiv ose тë pavarur, për secilin operator тë pavarur ose për secilin operator kolektiv

(4) Mënyra dhe afati për dorëzimin e тë dhënave nga paragrafi (3) i këtij neni, сë bashku me formularët e identifikimit dhe transportit, si dhe çështje тë tjera me interes тë përbashkët, rregullohen me marrëveshjen e lidhur ndërmjet prodhuesit, dmth. operatorit тë pavarur, përkatesisht operatorit kolektiv dhe grumbulluesit тë mbeturinave тë automjeteve, i cili do тë mundësojë respektimin e detyrimeve тë këtij ligji dhe rregulloreve për përgjegjësi тë zgjatur тë prodhuesit për menaxhimin e rrymave speciale тë mbeturinave.

(5) Grumbulluesi i mbeturinave тë automjeteve është i detyruar тë krijojë një bazë elektronike тë тë dhënave

nga paragrafët (1) dhe (3) të këtij neni.

### Член 37

#### Третман на отпадни возила

(1) Складирањето, дури и кога е времено како и третманот на отпадните возила се спроведува според хиерархијата за управување со отпадот согласно Законот за управување со отпад.

(2) Операторот на инсталација за третман на отпадни возила, при третман и складирање постапува согласно информациите на производителот за нивно расклопување и можностите за повторна употреба.

(3) Отпадните возила се расклопуваат пред да се предадат за третман во понатамошните фази, за да се намали негативното влијание врз животната средина.

(4) При расколопување од ставот (3) од овој член, селективното извлекување на опасните материји и делови треба да се изведе веднаш штом расклопувањето тоа го овозможи за да не го контаминираат отпадот од подоцнежната фаза надробење на отпадни возило. Со извлечените опасни материји се постапува согласно прописите за управување со отпад.

(5) Деловите или материјалите на отпадното возило добиени при расклопувањето, кои се означени или идентификувани на друг начин, исто така се извлекуваат пред понатамошниот третман на искористеното возило.

(6) Третманот со операциите на расклопување и складирање на издвоените материјали и делови од ставот (5) на овој член, се извршуваат на начин со кој ќе се даде предност на повторна употреба во однос на преработка.

(7) Третманот на отпадните возила се врши на начин што овозможува нивните составни делови да можат повторно да се употребат или да се преработат доколку не можат повторно да се употребат.

(8) Отпадот и остатоците од отпадните возила, добиени по третманот, односно оние кои не можат да се поправат за повторна употреба или да се рециклираат, се отстрануваат на начин утврден согласно прописите за управување со отпад.

(9) Министерот кој раководи со органот за животна средина ги пропишува минималните технички услови на местата за складирање и местата за

### Neni 37

#### Trajtimi i mbeturinave të automjeteve

(1) Magazinimi, edhe kur është i përkohshëm, si dhe trajtimi i mbeturinave të automjeteve kryhet sipas hierarkisë për menaxhimin e mbeturinave në përputhje me Ligjin për Menaxhimin e Mbeturinave.

(2) Operatori i instalimit për trajtimin e mbeturinave të automjeteve, gjatë trajtimit dhe magazinimit duhet të veprojë në përputhje me informacionin e prodhuesit për çmontimin e tyre dhe mundësitetë përipërdorim.

(3) mbeturinat e automjeteve çmontohen para se të dorëzohen për trajtim në fazat e mëvonshme, në mënyrë që të zvogëlohet ndikimi negativ në mjedis.

(4) Gjatë çmontimit të përmendur në paragrafin (3) të këtij neni, nxjerra selektive e substancave dhe pjesëve të rrezikshme duhet të kryhet sa më shpejt që lejon çmontimi në mënyrë që të mos ndoten mbeturinat nga faza e mëvonshme e thërrmimit të mbeturinave automjetit. Substancat e rrezikshme të nxjerra trajtohen në përputhje me rregulloret e menaxhimit të mbeturinave.

(5) Pjesët ose materialet e mbeturinave të automjetit të marra gjatë çmontimit, të cilat janë shënuar ose identifikuar në një mënyrë tjetër, gjithashtu nxirren para trajtimit të mëtejshëm të automjetit të përdorur.

(6) Trajtimi me operacionet e çmontimit dhe ruajtjes së materialeve dhe pjesëve të ndara nga parografi (5) i këtij neni, kryhet në një mënyrë që do t'i japë përparësi ripërdorimit në lidhje me përpunimin.

(7) Trajtimi i mbeturinave të automjeteve do të kryhet në një mënyrë që të lejojë përbërësit e tyre të ripërdoren ose ripunohen nëse ato nuk mund të ripërdoren.

(8) Mbeturinat dhe mbeturinat e automjeteve, të marra pas trajtimit, dmth ato që nuk mund të riparohen përi ripërdorim ose riciklohen, asgjësohen në një mënyrë të përcaktuar në përputhje me rregulloret për menaxhimin e mbeturinave.

(9) Ministri që administron organin e mjedisit përcakton kushtet minimale teknike të vendeve për deponim dhe vendeve për trajtimin e mbeturinave të automjeteve, mënyrën e trajtimit të mbeturinave të automjeteve, si dhe mënyrën e depozitimit të pjesëve të mbeturinave të automjeteve.

третман на отпадни возила, начинот на третман на отпадни возила како и начинот на складирање на деловите од отпадните возила.

### Член 38

#### Водење на евиденција и известување за повторна употреба, рециклирање и други видови преработка на отпадни возила

(1) За следење на исполнување на националните цели од членот 30 од овој закон, операторот на инсталација за третман е должен да води евиденција за сите фази на третман на отпадното возило.

(2) Евиденцијата од ставот (1) од овој член се однесува на податоците за отпадни возила, делови и материјали собрани од систем на колективен постапувач или самостоен постапувач, за секој самостоен постапувач или колективен постапувач поодделно.

(3) Во случаите кога операторот на инсталацијата за третман нема договор со колективен или самостоен постапувач известува согласно прописите за управување со отпад.

(4) Врз основа на податоците од евиденцијата од ставот (1) од овој член, операторот на инсталацијата подготвува и доставува извештај на посебен образец до самостојниот постапувач или до колективниот постапувач.

(5) Доколку, отпадните возила се извезуваат, тогаш нивното количеството се зема предвид при пресметување на националните цели од членот 30 од овој закон, доколку извозникот има докази дека преработката или рециклирањето биле извршени на начин и под услови што не и штетат на животната средина, согласно закон.

(6) Извозникот кој ги врши работите за извоз, до самостојниот постапувач или колективниот постапувач е должен на посебен образец да доставува извештај за извезеното количество на отпадни возила.

(7) Начинот на водење и содржината на евиденцијата од ставот (1) од овој член, како и формата и содржината на обрасците од ставовите (4) и (6) од овој член, ги пропишува министерот кој раководи со органот за животна средина.

(8) Составен дел на извештаите од ставовите (4) и (6) од овој член се и идентификационите и транспортни формулари, односно формуларите за прекугранично движење на отпадот согласно

### Neni 38

#### Mbajtja e evidencës dhe raportimi mbi ripërdorimin, riciklimin dhe llojet e tjera të përpunimit të mbeturinave të automjeteve

(1) Për të monitoruar përbushjen e objektivave kombëtar të përmendura në nenin 30 të këtij ligji, operatori i instalimit të trajtimit është i detyruar të mbajë evidencë për të gjitha fazat e trajtimit të mbeturinave të automjetit.

(2) Regjistrimet e përmendura në paragrafin (1) të këtij neni u referohen të dhënave për mbeturinat e automjeteve, pjesëve dhe materialeve të mbledhura nga një sistem i operatorit kolektiv ose operatorit të pavarur, për secilin moperatör të pavarur ose operator kolektiv veç e veç .

(3) Në rastet kur operatori i instalimit të trajtimit nuk ka marrëveshje me një operator kolektiv ose të pavarur, ai duhet të informojë në përputhje me rregulloret për menaxhimin e mbeturinave.

(4) Bazuar në të dhënat nga regjistrat e përmendorur në paragrafin (1) të këtij neni, operatori i instalimit përgatit dhe paraqet një raport për një formë të veçantë tek operatori i pavarur ose tek operatori kolektiv.

(5) Nëse mbeturinat e automjeteve eksportohen, atëherë sasia e tyre do të merret parasysh gjatë llogaritjes së synimeve kombëtare të referuara në nenin 30 të këtij ligji, nëse eksportuesi ka prova që përpunimi ose riciklimi është kryer në një mënyrë dhe në kushte që nuk janë të dëmshëme për mjedisin, në përputhje me ligjin.

(6) Eksportuesi që kryen aktivitetet e eksportit është i detyruar të paraqesë një raport mbi sasinë e eksportuar të mbeturinave të automjeteve operatorit të pavarur ose operatorit kolektiv në një formë të veçantë.

(7) Mënyra e mbajtjes dhe përbajtja e registrave nga paragrafti (1) i këtij neni, si dhe forma dhe përbajtja e formularit nga paragrafët (4) dhe (6) të këtij neni, përcaktohet nga Ministri që drejton organin e mjedisit.

(8) Një pjesë integrale e raporteve të përmendura në paragrafët (4) dhe (6) të këtij neni janë format e

прописите за управување со отпадот.

(9) Рокот и начинот за доставување на извештајот од ставовите (4) и (6) на овој член, се уредува со договор склучен меѓу колективниот или самостојниот постапувач на отпадни возила и операторот на инсталацијата за третман, односно извозникот, кој ќе овозможи почитување на обврските согласно овој закон и прописите за прошириена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад.

identifikimt dhe transportit, përkatësish format e lëvizjes ndërkufitare të mbeturinave në përputhje me rregulloret për menaxhimin e mbeturinave.

(9) Afati dhe mënyra e dorëzimit të raportit të përmendur në paragrafët (4) dhe (6) të këtij nenii rregullohen me një marrëveshje të lidhur ndërmjet operatorit kolektiv ose të pavarur të mbeturinave të automjeteve dhe operatorit të impiantit të trajtimit, përkatësish eksportuesit, i cili do të mundësojë respektimin e detyrimeve sipas këtij ligji dhe rregulloreve për përgjegjësi të zgjeruar të prodhuesit për menaxhimin e rrymave speciale të mbeturinave.

### Член 39

#### Дозвола за третман на отпадни возила

(1) Третман на отпадните возила се врши во посебна инсталација за третман, која ги исполнува условите за третман на отпадните возила согласно членот 37 став (9) од овој закон и за која е издадена соодветна дозвола за управување со отпад согласно Законот за управување со отпад.

(2) Операторот на инсталацијата од став (1) на овој член треба да води електронска евиденција согласно членовите 34 став (3) и 38 од овој закон.

(3) При избор на инсталација за третман, се дава предност на инсталација која е вклучена во сертифицирани системи за заштита на животната средина.

(4) Третманот на отпадни возила се врши со примена на најдобри достапни техники.

### Neni 39

#### Leje për trajtimin e mbeturinave të automjeteve

(1) Trajtimi i mbeturinave të automjeteve kryhet në një instalim të veçantë për trajtim, i cili plotëson kushtet për trajtimin e mbeturinave të automjeteve në përputhje me nenin 37 paragrafin (9) të këtij ligji dhe për të cilin lëshohet leje e përshtatshme për menaxhimin e mbeturinave në përputhje me Ligji për Menaxhimin e Mbeturinave.

(2) Operatori i instalimit nga parografi (1) i këtij nenii do të mbajë regjistra elektronikë në përputhje me nenet 34 paragrafi (3) dhe 38 të këtij ligji.

(3) gjatë zgjedhjes së instalimit të trajtimit, preferenca i jepet instalimit që përfshihet në sistemet e certifikuara të mbrojtjes së mjedisit.

(4) Trajtimi i mbeturinave të automjeteve kryhet duke zbatuar teknikat më të mira në dispozicion.

### Член 40

#### Обврски кои се однесуваат на напуштени или отпадните возила

Општината, општините во градот Скопје и градот Скопје на чијашто територија се наоѓа напуштено возило или отпадно возило е одговорна за организирање на собирањето и третманот на напуштеното возило или отпадното возило, вклучувајќи ја и испораката до собирно место или инсталацијата за третман согласно закон.

### IV. ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНИ ГУМИ, ОТПАДНИ МАСЛА И ОТПАДЕН ТЕКСТИЛ

#### Член 41

#### Обврски на производителот и собирање на

### Neni 40

#### Detyrimet në lidhje me automjetet e braktisura ose mbeturinet e autmojeteve

Komuna, komunat në Qytetin e Shkupit dhe Qytetin e Shkupit në territorin e të cilave ndodhet një automjet i braktisur ose mbeturinat e automjetit janë përgjegjës për organizimin e mbledhjes dhe trajtimit të automjetit të braktisur ose mbeturinat e automjetit, duke përfshirë dërgimin në pikën e grumbullimit ose instalimin për trajtim në përputhje me ligjin.

### IV. DETYRIMET E VEÇANTA PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE TË GOMAVE, MBETURINAVE TË VAJRAVE DHE MBETURINAVE TË TEKSTIT

#### Neni 41

#### Detyrimet e prodhuesit dhe mbledhja e mbeturinave

### **отпадни гуми**

- (1) Производителот е должен да обезбеди и да организира систем за собирање на отпадни гуми.
- (2) Производителот во системот од ставот (1) на овој член треба да обезбеди одделно собирање и времено чување и складирање, транспорт, преработка и рециклирање на отпадните гуми.
- (3) Собирањето, временото чување и складирањето се вршат од страна на собирач на отпадни производи, кој треба да има минимум едно собирно место поврзано со јавен пат.
- (4) Собирното место од ставот (3) на овој член, може да биде и дел од инсталација каде се врши рециклирање или преработка на отпадни гуми.
- (5) Собирачот на отпадни производи кој собира отпадни гуми за колективен постапувач или за самостоен постапувач, согласно прописите за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад, ги предава истите во инсталација за рециклирање и преработка, која е дел од систем на самостојниот односно колективниот постапувач без надомест, со идентификациони и транспортни формулари согласно прописите за управување со отпад.
- (6) Министерот кој раководи со органот за животна средина, ги пропишува минималните технички услови на собирните места за отпадни гуми како и начинот на нивно одделно собирање и складирање.

### **Член 42**

#### **Обврски на поседувач во управување со отпадни гуми**

- (1) Правните и физичките лица, кои при вршење на својата регистрирана дејност поседуваат отпадни гуми се должни истите да ги собираат и чуваат одвоено од мешан комунален и друг вид на отпад, како и да ги предадат на собирач на отпадни производи или во инсталација за рециклирање или преработка на отпад.
- (2) Правните и физички лица, од ставот (1) од овој член можат да се приклучат кон систем на самостоен или колективен постапувач со отпадни гуми.
- (3) Правните и физичките лица од ставот (1) на овој член, кои се приклучени кон систем на самостоен или колективен постапувач, се должни да обезбедат посебно место за собирање и редовно

### **të gomave**

- (1) Prodhesi është i detyruar të sigurojë dhe organizojë një sistem për mbledhjen e mbeturinave të gomave.
- (2) Prodhesi në sistemin e përmendur në paragrafin (1) të këtij neni duhet të sigurojë grumbullim të veçantë dhe ruajtje të përkohshme dhe skladim, transport, përpunim dhe riciklim të mbeturinave të gomave.
- (3) Grumbullimi, depozitimi dhe depozitimi i përkohshëm kryhet nga një koleksionist i produkteve të mbeturinave, i cili duhet të ketë të paktën një pikë grumbullimi të lidhur me një rrugë publike.
- (4) Pika e grumbullimit nga paragrafi (3) i këtij neni mund të jetë gjithashtu pjesë e një instalimi ku kryhet riciklimi ose përpunimi i mbeturinave të gomave.
- (5) Grumbulluesi i produkteve të mbeturinave që mbledh mbeturina të gomave për një operator kolektiv ose të pavarur, në përputhje me rregulloret për përgjegjësinë e zgjatur të prodhuesit për menaxhimin e rrymave të veçanta të mbeturinave, i dorëzon ato në një instalim riciklimi dhe përpunimi, i cili është pjesë e sistemit të operatorit të pavarur ose kolektiv pa kompensim, me forma identifikimi dhe transporti në përputhje me rregulloret për menaxhimin e mbeturinave.
- (6) Ministri që administron organin për mjedisin pëershkruan kushtet minimale teknike në pikat e grumbullimit të mbeturinave të gomave, si dhe mënyrën e grumbullimit dhe ruajtjes së tyre të veçantë.

### **Neni 42**

#### **Detyrimet e pronarit në menaxhimin e mbeturinave të gomave**

- (1) Personat juridikë dhe personat fizikë, të cilët gjatë kryerjes së veprimtarisë së tyre të regjistruar posedojnë mbeturina të gomave, janë të detyruar t'i mbledhin dhe t'i ruajnë ato veçmas nga mbeturinat e përziera komunale dhe llojeve të tjera, si dhe t'i dorëzojnë ato te një mbledhës i produkteve të mbeturinave në një instalim për riciklimin ose përpunimin e mbeturinave.
- (2) Personat juridikë dhe personat fizikë, të përmendur në paragrafin (1) të këtij neni, mund të jenë të lidhur me sistemin e operatorit të pavarur ose kolektiv të mbeturinave të gomave.
- (3) Personat juridikë dhe personat fizikë nga paragrafi (1) i këtij neni, të cilët janë të lidhur me sistemin e një operatori të pavarur ose kolektiv, janë të detyruar të

преземање од собирач или инсталација за рециклирање и преработка која е дел од системот на колективен или самостоен постапувач со идентификациони и транспортни формулари согласно прописите за управување со отпад.

(4) Правните и физичките лица кои се приклучени кон систем на самостоен или колективен постапувач од ставот (3) на овој член, како и за собраниите отпадни гуми не треба да поседуваат дозвола согласно прописите за управување со отпад.

(5) Колективниот или самостојниот постапувач и субјектите од ставот (1) на овој член, меѓусебните права и обврски ги уредуваат со склучување на договор.

sigurojnë një vend тë veçantë për mbledhjen dhe shkarkimin e rregullt nga grumbulluesi ose instalimi për riciklimin dhe përpunimin që ёshtë pjesë e sistemit тë një operatori kolektiv ose тë pavarur me forma identifikimi dhe transporti нë përputhje me rregulloret për menaxhimin e mbeturinave.

(4) Personat juridikë dhe fizikë që janë тë lidhur me sistemin e operatorit тë pavarur ose kolektiv nga parografi (3) i këtij neni, si dhe për mbeturinat e grumbulluara тë gomave nuk duhet тë kenë licencë нë përputhje me rregulloret për menaxhimin e mbeturinave.

(5) Operatori kolektiv ose i pavarur dhe subjektet nga parografi (1) i këtij neni rregullojnë тë drejtat dhe detyrimet e ndërsjella duke lidhur një marrëveshje.

#### Член 43

##### Преработка на отпадни гуми

(1) Преработката на отпадните гуми го опфаќа процесот на рециклирање, протектирање, преработка и операции на енергетска преработка.

(2) Преработката на отпадни гуми од ставот (1) од овој член се засметува во националните цели за преработка од членот 18 од овој закон.

(3) Дробењето на отпадните гуми од кои делови не е добиен финален производ не се засметува во националните цели за преработка од членот 18 од овој закон.

#### Neni 43

##### Përpunimi i mbeturinave тë gomave

(1) Përpunimi i mbeturinave тë gomave mbalon procesin e riciklimit, mbrojtjes, përpunimit dhe operacioneve тë përpunimit тë energjisë.

(2) Përpunimi i mbeturinave тë gomave nga parografi (1) i këtij neni llogaritet нë qëllimet kombëtare тë përpunimit тë përmendura нë nenin 18 тë këtij ligji.

(3) Thërrmimi i mbeturinave тë gomave nga тë cilat pjesë nuk ёshtë marrë produkti përfundimtar nuk do të llogaritet нë caqet kombëtare тë përpunimit тë përmendura нë nenin 18 тë këtij ligji.

#### Член 44

##### Заштита на здравјето на луѓето и животната средина при управување со отпадни масла

За заштитата на здравјето на луѓето и животната средина, при управувањето со отпадни масла мора да се преземаат сите неопходни мерки за да се осигури дека управувањето со отпадни масла се спроведува така што не го загрозува здравјето на луѓето и животната средина, а особено без штетно влијание и ризик врз медиумите и областите на животната средина согласно прописите за заштита на животната средина.

#### Neni 44

##### Mbrojtja e shëndetit тë njeriut dhe mjedisit gjatë menaxhimit тë mbeturinave тë vajrave

Për тë mbrojtur shëndetin e njeriut dhe mjedisin, menaxhimi i mbeurinave duhet тë marrë тë gjitha masat e nevojshme për тë siguruar që menaxhimi i mbeturinave тë vajrave тë kryhet нë një mënyrë që nuk rrezikon shëndetin e njeriut dhe mjedisin, dhe нë veçanti pa efekte anësore dhe rrezik për mediat dhe zonat mjedisore нë përputhje me rregulloret e mbrojtjes сë mjedisit.

#### Член 45

##### Обврски на производителот на масла

(1) Производителот на масла е должен да обезбеди и организира систем за собирање на

#### Neni 45

##### Detyrimet e prodhuesit тë vajit

(1) Prodhuesi i vajit ёshtë i detyruar тë sigurojë dhe organizojë një sistem për mbledhjen e vajrave тë

отпадни масла.

(2) Производителот на масла во системот од ставот (1) од овој член е должен да обезбеди одделно собирање на отпадните масла по видови, освен кога и со примена на најдобрите техники и практики одделното собирање е технички неизводливо.

përdorura.

(2) Prodhuesi i vajrave në sistemin e përmendur në paragrafin (1) të këtij neni është i detyruar të sigurojë grumbullim të veçantë të vajrave të përdoruara sipas llojeve, përveç kur dhe duke zbatuar teknikat dhe praktikat më të mira, mbledhja e veçantë është teknikisht e pamundur.

#### Член 46

##### Собирање на отпадни масла и обврски на собирачот

(1) Собирањето на отпадни производи опфаќа активности на собирање од местото за собирање на отпадни масла до собирното место за времено чување, складирање, сортирање, како и други постапки за подготвка за транспорт и предавање во инсталација за преработка.

(2) Собирачот на отпадни производи треба да има минимум едно собирно место за отпадни масла поврзано со јавен пат.

(3) Собирното место од ставот (2) на овој член, може да биде и дел од инсталација за преработка.

(4) Собирачот на отпадни производи кој собира отпадни масла за колективен или самостоен постапувач, согласно прописите за проширина одговорност за управување со посебните текови на отпад, ги предава отпадните масла со идентификациони и транспортни формулари согласно прописите за управување со отпад во инсталација за преработка којашто преставува дел од системот на колективен или самостоен постапувач.

(5) Собирните места за отпадни масла и подрачјата кои тие ги покриваат се евидентираат во листа која ја води стручниот орган и ја објавува на веб страница на органот за животна средина и истата ја ажурира најмалку еднаш годишно.

#### Neni 46

##### Grumbullimi i vajrave të përdorura dhe përgjegjësitë e mbledhësit

(1) Grumbullimi i produkteve të mbetjeve përfshin aktivitete të grumbullimit nga vendi për grumbullimin e vajrave të përdoruara deri në pikën e grumbullimit për ruajtjen, magazinimin, klasifikimin e përkohshëm, si dhe procedurat e tjera për përgatitjen për transport dhe dorëzimin në një instalim përpunues.

(2) Grumbulluesi i produkteve të mbetjeve duhet të ketë të paktën një pikë grumbullimi të vajrave të përdorura të lidhura në një rrugë publike.

(3) Pika e grumbullimit nga paragrafi (2) i këtij neni mund të jetë gjithashtu pjesë e një instalimi përpunues.

(4) Grumbulluesi i mbeturinave që mbledh vajra të përdoruara për operatorin kolektiv ose të pavarur, në përputhje me rregulloret për përgjegjësi të zgjatur për menaxhimin e rrymave të veçanta të mbeturinave, dorëzon vajrat e përdorura me forma identifikimi dhe transporti në përputhje me rregulloret për menaxhimin e mbeturinave në një fabrikë përpunimi që është pjesë e sistemit të një operatori kolektiv ose të pavarur.

(5) Pikat e grumbullimit të vajrave të përdorura dhe zonat që ato mbulojnë regjistrohen në një listë të mbajtur nga organi ekspert dhe botuar në faqen e internetit të organit mjedisor dhe azhurnohet të paktën një herë në vit.

#### Член 47

##### Преработка на отпадни масла

(1) При преработката со отпадните масла:

- се дава приоритет на обновувањето или друг вид на преработка која овозможува заштита на животната средина;
- не се мешаат меѓусебно со отпадните масла со различни карактеристики, како и отпадните масла со други видови отпад или супстанции, доколку

#### Neni 47

##### Përpunimi i vajrave të përdorura

(1) Gjatë përpunimit të vajrave të përdorura:

- përparësi i jepet rinvimit ose llojit tjetër të përpunimit që mundëson mbrojtjen e mjedisit;
- nuk përzihen në mes veti me vajra të përdorura të karakteristikave të ndryshme, si dhe vajra të përdoruar me lloje të tjera të mbeturinave ose substancave, nëse një përzierje e tillë parandalon

таквото мешање го спречува нивното обновување или друг вид на преработка при тоа водејќи сметка за заштитата на животната средина.

(2) Забранет е извоз на отпадни масла за исполнување на барањата од ставот (1) од овој член.

(3) По исклучок од став (2) од овој член, отпадните масла можат да се извезуваат заради нивно обновување или друг вид на преработка, доколку во Република Северна Македонија не постојат соодветни инсталации за обновување или друг вид на преработка, согласно членот 44 од овој закон.

(4) Преработката на отпадните масла од ставот (1) на овој член се врши со примена на најдобри достапни техники.

(5) Постапката за увоз и извоз на отпадни масла се спроведува согласно прописите за управување со отпад.

rikuperimin e tyre ose një lloj tjetër të përpunimit duke marrë parasysh mbrojtjen e mjedisit.

(2) Ndalohet eksportimi i vajrave të përdorura për të përm bushur kërkesat e përmendura në paragafin (1) të këtij neni.

(3) Me përjashtim të paragrafit (2) të këtij neni, vajrat e përdorura mund të eksportohen për rikuperimin e tyre ose lloj tjetër të përpunimit, nëse në Republikën e Maqedonisë së Veriut nuk ka instalime të përshtatshme për rikuperim ose lloj tjetër të përpunimit, në përputhje me nenin 44 të këtij ligji.

(4) Përpunimi i vajrave të përdorura nga parografi (1) i këtij neni kryhet duke zbatuar teknikat më të mira në dispozicion.

(5) Procedura për import dhe eksport të vajrave të përdoruar do të kryhet në përputhje me rregulloret për menaxhimin e mbeturinave.

#### Член 48

##### Обврски на поседувачот во управувањето со отпадни масла

(1) Правните и физички лица, кои при вршење на својата регистрирана дејност поседуваат отпадни масла, се должни собраното отпадно масло да го предадат во собирно место за отпадни масла или во инсталација за преработка на отпадни масла, кои имаат соодветна дозвола согласно прописите за управување со отпад.

(2) Правните и физички лица од ставот (1) на овој член можат да се приклучат кон систем на колективен или самостоен постапувач.

(3) Правните и физички лица од ставот (1) на овој член, кои се приклучиле кон систем на колективен или самостоен постапувач, собраните отпадни масла ги предаваат на собирач или во инсталација за преработка на отпадни масла кои претставуваат дел од колективен или самостоен постапувач со идентификациони и транспортни формулари согласно прописите за управување со отпад.

(4) Колективниот или самостојниот постапувач и субјектите од ставот (1) на овој член, меѓусебните права и обврски ги уредуваат со склучување на договор за приклучување.

(5) Правните и физичките лица, зависно од количеството на отпадно масло кое го создаваат покрај евидентијата која ја водат согласно прописите за управување со отпад, водат и посебна евидентија за секоја пратка на отпадно

#### Neni 48

##### Detyrimet e operatorit në menaxhimin e vajrave të përdorura

(1) Personat juridikë dhe fizikë, të cilët gjatë kryerjes së veprimtarisë së tyre të regjistruar posedojnë vajrat e përdoruar, janë të detyruar t'i dorëzojnë vajrat e grumbulluara në një pikë grumbullimi të vajrave të përdoruara ose në një instalim të përpunimit të vajrave të përdorura, të cilat kanë leje në përputhje me rregulloret e menaxhimit me mbeturinat.

(2) Personat juridikë dhe fizikë nga parografi (1) i këtij neni mund të lidhen me sistemin e operatorit kolektiv ose të pavarur.

(3) Personat juridikë dhe personat fizikë nga parografi (1) i këtij neni, të cilët janë bashkuar në një sistem të operatorit kolektiv ose të pavarur, do t'ia dorëzojnë vajrat e grumbulluara të përdoruar një mbledhësi ose një instalimi për përpunimin e vajrave të përdorura të cilët paraqesin një pjesë tënë operatori kolektiv ose të pavaru me forma identifikimi dhe transporti në përputhje me rregulloret e menaxhimit të mbeturinave.

(4) Operatori kolektiv ose i pavarur dhe subjektet nga parografi (1) i këtij neni rregullojnë të drejtat dhe detyrimet reciproke duke lidhur një marrëveshje shoqërimi.

(5) Personat juridikë dhe personat fizikë, varësisht nga sasia e vajit të përdorur që e krijojnë, përvceq evidencës që e mbajnë në përputhje me rregulloret e menaxhimit të mbeturinave, udhëheqin edhe

масло на посебен образец и истите ги доставуваат до стручниот орган.

(6) Начинот на собирање и складирање на отпадните масла од членот 46 од овој закон, начинот на транспортирање, и преработка на отпадните масла од членот 47 од овој закон, како и формата и содржината на образецот за евидентацијата од ставот (5) на овој член ги пропишува министерот кој раководи со органот за животна средина.

#### Член 49

##### Обврски на производителот во управување со отпаден текстил

(1) Производителот на текстил е должен да обезбеди и да организира систем за одделно собирање и времено чување, складирање, транспорт, повторна употреба и преработка на отпаден текстил.

(2) Продводителот на текстил е должен да обезбеди систем за бесплатно преземање и собирање на отпадниот текстил, во собирно место за отпаден текстил, на времени локации определени од единиците на локалната самоуправа и во продажни места за производите кои ги пушта на пазар во Република Северна Македонија.

(3) Собирачот на отпадни производи, кој собира отпаден текстил за колективен или самостоен постапувач, собраниот отпаден текстил е должен да го предаде во инсталација за преработка, која е дел од систем на колективен или самостоен постапувач со идентификациони и транспортни формулари согласно прописите за управување со отпад.

(4) При сортирањето и преработката на отпадниот текстил се дава приоритет на повторната употреба.

(5) Отпадниот текстил кој на собирното место е селектиран како несоодветен за повторна употреба може да се ситни или обработува на друг начин за да се подготви за рециклирање.

(6) Ситнењето на употребуваниот или отпадниот текстил од кој не е добиен финален производ не се засметува во националните целите за преработка од членот 18 од овој закон.

evidencë të veçantë për çdo dërgesë të vajit të përdorur në një formë të veçantë dhe të njëjtat i dorëzojnë tek organi ekspert.

(6) Mënyra e grumbullimit dhe depozitimit të vajrave të përdorura nga neni 46 i këtij ligji, mënyra e transportit dhe përpunimit të vajrave të përdorura të përmendura në nenin 47 të këtij ligji, si dhe forma dhe përbajtja e formularit për evidencën nga paragrafi (5) i këtij neni përcaktohet nga Ministri që e udhëheq organin e mjedisit.

#### Neni 49

##### Detyrimet e prodhuesit në menaxhimin e mbeturinave të tekstilit

(1) Prodhuesi i tekstilitës eshtë i detyruar të sigurojë dhe organizojë një sistem për mbledhjen e veçantë dhe ruajtjen e përkohshme, magazinimin, transportin, ripërdorimin dhe përpunimin e mbeturinave të tekstileve.

(2) Prodhuesi i tekstilitës eshtë i detyruar të sigurojë një sistem për mbledhjen dhe grumbullimin falas të mbeturinave të tekstileve, në një pikë grumbullimi për përmbajtja e tekstileve në vendet e përkohshme të përcaktuara nga njësitet e vetëqeverisjes lokale dhe në pikat e shitjes për produktet që vendosen në treg në Republikën e Maqedonisësë Veriut.

(3) Grumbulluesi i mbeturinave të produkteve, i cili mbledh mbeturinat e tekstileve për një operator kolektiv ose t'i pavarur, eshtë i detyruar t'i dorëzojë mbeturinat e tekstileve të grumbulluara një instalimi përpunes, i cili eshtë pjesë e sistemit të operatorit kolektiv ose t'i pavarur me formular identifikues dhe transportues në përputhje me rregulloret e menaxhimit të mbeturinave.

(4) Gjatë klasifikimit dhe përpunimit të mbeturinave të tekstilit, përparësi do t'i jepet ripërdorimit.

(5) Mbeturinat e tekstilit që në pikën e grumbullimit zgjidhet si i papërshtatshëm për ripërdorim mund të copëtohet ose përpunohet në një mënyrë tjetër përtu përgatitur për riciklim.

(6) Prerja e tekstilitës përdorur ose mbeturinave nga e cila nuk eshtë marrë produkti përfundimtar nuk do t'i llogaritet në qëllimet e përpunimit kombëtar të përmendura në nenin 18 të këtij ligji.

#### Член 50

##### Обврски на поседувач во управување со отпаден

#### Neni 50

##### Detyrimet e pronarit në menaxhimin e mbeturinave

## **текстил**

(1) Правните и физички лица, доколку при вршење на својата регистрирана дејност поседуваат отпаден текстил се должни истиот да го собираат и чуваат одвоено од комунален или друг вид на отпад, како и да го предадат на собирач на отпадни производи или во инсталација за преработка на отпаден текстил, која има соодветна дозвола согласно прописите за управување со отпад.

(2) Правните и физички лица од ставот (1) на овој член можат да се приклучат кон систем на самостоен или колективен постапувач со отпаден текстил.

(3) Доколку правните и физички лица се приклучат кон систем на самостоен или колективен постапувач, тогаш се должни одделно собраниот отпаден текстил да го предадат на собирач или инсталација за преработка кои се дел од системот на самостоен или колективен постапувач со идентификациони или транспортни формулари со прописите за управување со отпад.

(4) Колективниот или самостојниот постапувач и субјектите од ставот (1) на овој член, меѓусебните права и обврски ги уредуваат со склучување на договор за приклучување..

(5) Правните и физичките лица кои се приклучени кон систем на самостоен или колективен постапувач од ставот (2) на овој член, како и за собраниот отпаден текстил не треба да се поседува дозвола согласно прописите за управување со отпад.

## **të tekstileve**

(1) Personat juridikë dhe personat fizikë, nëse gjatë kryerjes së veprimtarisë së tyre të regjistruar posedojnë mbeturina të tekstilit, janë të detyruar ta mbledhin dhe magazinojnë atë ndaras nga mbeturinat komunale ose llojet e tjera, si dhe t'ia dorëzojnë një koleksionisti produktet e mbeturinave ose në një instalim të përpunimit të mbeturinave të tekstileve, i cili ka një licencë të përshtatshme në përputhje me rregulloret e menaxhimit të mbeturinave.

(2) Personat juridikë dhe fizikë nga paragrafi (1) i këtij neni mund të janë të lidhur me sistemin e operatorit të mbeturinave të tekstilit të pavarura ose kolektive.

(3) Nëse personat juridikë dhe fizikë bashkohen në një sistem të operatorit të pavarur ose kolektiv, atëherë ata janë të detyruar t'i veçmas që mbeturinat e tekstileve të mbledhura t'ia dorëzojnë një koleksionisti ose instalimi përpunues që janë pjesë e sistemit të operatorit të pavarur ose kolektiv me formularë identifikues ose transportues me rregulloret e menaxhimit të mbeturinave.

(4) Operatori kolektiv ose i pavarur dhe subjektet nga paragrafi (1) i këtij neni rregullojnë të drejtat dhe detyrimet reciproke duke lidhur një marrëveshje shoqërimi.

(5) Personat juridikë dhe fizikë që janë të lidhur me sistemin e operatorit të pavarur ose kolektiv nga paragrafi (2) i këtij neni, si dhe për mbetjet e mbledhura të tekstilit nuk duhet të kenë licencë në përputhje me rregulloret për menaxhimin e mbeturinave.

## **Член 51**

### **Водење евиденција и известување**

(1) Собирачот на отпадни производи е должен во евиденцијата која ја води согласно прописите за управување со отпад, посебно да води и евиденција за колективен или самостоен постапувач за кои собира отпадни производи, со податоци за:

- вкупниот број на собрани отпадни гуми, отпадни масла и отпаден текстил изразено во број на парчиња или килограми, вклучувајќи ги и местата за одделно собирање, местата за преземање и собирните центри;
- вкупното количество отпадни гуми, отпадни масла и отпаден текстил изразено во број на парчиња или килограми, предадени во секоја

## **Neni 51**

### **Mbajta e evidencës dhe raportimi**

(1) Grumbulluesi i mbeturinave të produkteve është i detyruar që në evidencat e mbajtura në pajtim me rregulloren për menaxhimin e mbeturinave, të mbajë regjistra të veçantë për një operator kolektiv ose të pavarur për të cilin ai mbledh mbeturina të produkte, me të dhëna për:

- numri i përgjithshëm i gomave të përdorura të mbledhura, mbeturinave të vajrave dhe mbeturinave të tekstileve të shprehura në numër copash ose kilogramësh, duke përfshirë pikat e veçanta të grumbullimit, pikat e grumbullimit dhe qendrat e grumbullimit;
- sasia totale e gomave të përdorura, mbeturinave të vajrave dhe mbeturinave të tekstileve t'ë shprehura

инсталација за повторна употреба и преработка.  
(2) Доколку, собирачот, собира отпадни производи за повеќе самостојни и колективни постапувачи, податоците од евидентицата е должен да ги чува одвоено, за секој самостоен постапувач или колективен постапувач.

(3) Начинот и рокот за доставување на податоците од ставовите (1) и (2) од овој член, заедно со идентификационите и транспортни формулари како и други прашање од заеднички интерес, се уредуваат со договорот склучен меѓу самостојниот постапувач односно колективниот постапувач и собирачот, кој ќе овозможи почитување на обврските од овој закон и прописите за проширена одговорност на производителот за управување со посебни текови на отпад.

## V. ОБВРСКИ НА ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ

### Член 52

#### Обврски на градоначалникот

(1) Градоначалникот е должен да организира собирање на отпаден текстил и отпадни гуми, да определи и организира собирни места за одделно собирање на отпаден текстил и отпадни гуми во собирни центри на целата територија на општината, општините во Скопје и градот Скопје, каде крајните корисници ќе можат бесплатно да ги оставаат отпадниот текстил и отпадните гуми.

(2) При определување на места и локации на собирните центри треба да се земе предвид бројот на жителите во населеното место, при што треба да се обезбеди најмалку еден собирен центар на ниво на општина, односно најмалку по еден собирен центар за 30.000 жители.

(3) Собирните центри од ставот (2) на овој член ги вклучуваат и постојните места и локации за прием на одделно собрани фракции на комунален отпад, доколку овие места ги исполнуваат условите утврдени со овој или друг закон.

(4) Собирањето на отпадните производи од ставот (1) од овој член во собирните центри, колективниот постапувач и/или самостојниот постапувач можат да го кофинасираат целосно или делумно, а истото ќе се врши согласно прописите за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад. Колективниот постапувач и/или самостојниот постапувач треба да соработуваат со овластениот давателот на услуга за собирање на отпадната

нё numër copash ose kilogramësh, тё dorëzuara нё secilin instalim për ripërdorim dhe përpunim.

(2) Нёсе mbledhësi mbledh mbeturina тё produkteve për disa operator tё pavarur dhe kolektivë, тё dhënat nga registrat janë тё detyruar тё mbahen ndaras, për secilin opertor tё pavarur ose kolektiv.

(3) Mënyra dhe afati për dorëzimin e тё dhënavët nga paragrafët (1) dhe (2) тё këtij neni, së bashku me formularët e identifikimit dhe transportit, si dhe çështje тё tjera me interes тё përbashkët, rregullohen me marrëveshjen e lidhur ndërmjet operatorit тё pavarur ose operatorit kolektiv dhe mbledhësit, që do тё mundësojë respektimin e detyrimeve тё këtij ligji dhe rregulloreve për përgjegjësi тё zgjatur тё prodhuesit për menaxhimin e rrymave speciale тё mbeturinave.

## V. OBLIGIMET E PALËVE TJERA TЁ TANGUARA

### Neni 52

#### Obligimet e kryetarit тё komunës

(1) Kryetari i komunës ёshtë i obliguar тё organizojë mbledhjen e mbeturinave тё tekstileve dhe gomave тё përdorura, тё përcaktojë dhe organizojë vendet e grumbullimit тё ndara тё mbeturinave тё tekstileve dhe gomave тё përdorura нё qendrat e grumbullimit нё тё gjithëterritorrin e komunës, komunat нё Shkup dhe qytetin e Shkupit, ku përdoruesit përfundimtarë do тёjen нё gjendje тё lënë mbeturinat e tekstileve dhe gomat e përdorura falas.

(2) Gjatë përcaktimit тё vendeve dhe vendndodhjeve тё qendrave тё grumbullimit, duhet тё merret parasysh numri i banorëve нё vendbanim, me çka duhet тё sigurohet тё paktën një qendër grumbullimi нё nivelin komunal, dmth тё paktën një qendër grumbullimi për 30,000 banorë.

(3) Qendrat e grumbullimit тё përmendura нё paragrafin (2) тё këtij neni përfshijnë vendet ekzistuese dhe vendet për pranimin e fraksioneve тё grumbulluara veçmas тё mbeurinave komunale, нёse këto vende plotësojnë kushtet e përcaktuara me këtë ose një ligj tjetër.

(4) Grumbullimi i produkteve тё mbeturinave nga paragrafi (1) i këtij neni нё qendrat e grumbullimit mund тё bashkëfinancohet tërësisht ose pjesërisht nga operatori kolektiv dhe / ose operatori i pavarur, dhe е njëjtë do тё kryhet нё нё përputhje me rregulloret për përgjegjësi тё zgjatur тё prodhuesit për menaxhimin e rrymave тё veçanta тё mbeturinave. Operatori kolektiv dhe / ose operatori i pavarur duhet

опрема од домаќинствата на регионално или општинско ниво.

(5) Отпадниот текстил и отпадните гуми собрани на определените места од ставот (1) од овој член се предаваат на инсталација за преработка на отпаден текстил или отпадна гума која е дел од системот на самостојниот односно колективниот постапувач, врз основа на склучен договор со градоначалникот на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје односно организационата единица за регионално управување со отпад формирана согласно Законот за управување со отпад.

(6) Договорот од ставот (5) на овој член се склучува за период од најмалку една година.

(7) Организационите единици за регионално управување со отпад од ставот (5) од овој член и општините, општините во градот Скопје и градот Скопје се должни да ја информираат јавноста за адресите на собирните центри на територијата на општината, општините во градот Скопје и градот Скопје вклучени во системот за управување со отпадниот текстил и отпадните гуми и за локациите на собирните места.

të bashkëpunojnë me ofruesin e shërbimit të autorizuar për mbledhjen e pajisjeve të mbeturinave shtëpiake në nivel rajonal ose komunal.

(5) mbeturinat e tekstileve dhe gomat e përdorura të grumbulluara në vendet e caktuara nga parografi (1) i këtij neni do t'i dorëzohen një instalimi për përpunimin e mbeturinave të tekstilit ose gomave të përodruara që është pjesë e sistemit të operatorit të pavarur ose kolektiv, bazuar në një kontratë me kryetarin e komunave, komunat në Qytetin e Shkupit dhe Qytetin e Shkupit, përkatesisht njësinë organizative për menaxhim rajonal të mbeturinave e themeluar në përputhje me Ligjin për Menaxhimin e Mbeturinave.

(6) Kontrata nga parografi (5) i këtij neni do të lidhet për një periudhë prej të paktën një viti.

(7) Njësitë organizative për menaxhim rajonal të mbeturinave nga parografi (5) i këtij neni dhe komunat, komunat në qytetin e Shkupit dhe qytetin e Shkupit janë të detyruar të informojnë publikun për adresat e qendrave të grumbullimit në territorin e komunës, komunat në qytetin e Shkupit dhe qytetin e Shkupit të përfshira në sistemin për menaxhimin e mbeturinave të ekstileve dhe gomave të përdoruar dhe përvendodhjet e pikave të grumbullimit.

### Член 53

#### Обврски на крајни корисници

(1) Крајниот корисник, кој создава отпадни гуми е должен да ги собира и чува истите одвоено од мешан комунален отпад или друг вид на отпад и да ги предаде на трговец, на собирач на отпадни производи или во друго место за преземање и собирање, определено на локално односно регионално ниво.

(2) Крајниот корисник од ставот (1) на овој член, отпадните гуми до 20 парчиња/годишно може да ги предаде бесплатно во собирен центар како одвоено собрани фракции на комунален отпад.

(3) Крајниот корисник кој создава отпадно масло е должен да го собира и чува одвоено од мешан комунален отпад или друг вид на отпад и да го предаде на собирач на отпадни производи во собирно место или инсталација за рециклирање заради негово обновување и преработка кои имаат соодветна дозвола согласно прописите за управување со отпад.

(4) Крајниот корисник, кој создава отпаден текстил е должен создадениот отпаден текстил да го

### Neni 53

#### Obligimet e shfrytëzuesëve përfundimtar

(1) Përdoruesi përfundimtar, i cili krijon goma të përdorura, është i detyruar t'i mbledh dhe t'i ruajë ato veçmas nga mbeturinat e përziera komunale ose lloje të tjera të mbeturinave dhe t'i dorëzojë ato te një tregtar, mbledhës i mbeturinave ose në një vend tjetër për ndërmarrjen dhe mbledhjen, të përcaktuar në nivel lokal ose rajonal.

(2) Përdoruesi përfundimtar nga parografi (1) i këtij neni, mund të dorëzojë gomat e përdoruar deri në 20 copë / vit falas në një qendër grumbullimi si fraksione të mbledhura veçmas të mbeturinave komunale.

(3) Përdoruesi përfundimtar që gjeneron mbeturina të vajrave është i detyruar ta mbledhë dhe magazinojë atë veçmas nga mbeturinat e përziera komunale ose lloje tjetër të mbeturinave dhe t'ia dorëzojë një koleksionisti të produkteve të mbeturinave në një pikë grumbullimi ose instalimi të riciklimit përikuiperimin dhe përpunimin e tij të cilat kanë leje të përshtatshme në përputhje me rregulloret e menaxhimit të mbeturinave.

(4) Përdoruesi përfundimtar, i cili krijon mbeturina

собира и чува одвоено од мешан комунален отпад или друг вид на отпад и да го предаде на трговец, собирач на отпадни производи, или во собирен центар или други локации и места определени за преземање и собирање на отпаден текстил на локално односно регионално ниво.

tekstilesh, ёсhtë i detyruar të mbledhë dhe ruajë mbeturinat e tekstileve të krijuara veçmas nga mbeturinat e përziera komunale ose lloje të tjera të mbeturinave dhe t'i dorëzojë ato te një tregtar, mbledhës i produkteve të mbeturinave ose në një qendër grumbullimi ose vende të tjera dhe vendet e caktuara për mbledhjen dhe grumbullimin e mbeturinave të tekstileve në nivel lokal ose rajonal.

## VI . ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА , ИЗВЕСТУВАЊЕ, БАЗА НА ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ

### Член 54

**Водење евиденција, собирање на податоци и известување за управување со отпаден текстил, отпадни гуми, отпадни масла и отпадни возила**

(1) Производителот е должен да води месечна евиденција на посебен образец за количеството на текстил односно за количеството на масла изразено во килограми, а за гуми изразено во број на парчиња, кои за прв пат ги пуштил на пазарот во Република Северна Македонија во текот на една календарска година.

(2) Производителот е должен да води месечна евиденција на посебен образец, за бројот на возила и нивната вкупна маса изразена во килограми, кои за прв пат ги пуштил на пазарот во Република Северна Македонија во текот на една календарска година.

(3) Врз основа на податоците од ставовите (1) и (2) на овој член, производителот е должен до 31 март во тековната година да изготви годишен извештај на посебен образец за количество на производите пуштени на пазарот во Република Северна Македонија за претходната година, и истиот да го достави до:

1. стручниот орган, во случај кога производителот не е дел од колективен постапувач односно не е самостоен постапувач за што плаќа надоместок од членот 23 став (2) од овој закон;

2. стручниот орган, во случај кога е мал производител од членот 20 од овој закон.

(4) Самостојниот постапувач и колективниот постапувач согласно прописите за проширина одговорност на производителот за управување со посебни текови на отпад, годишниот извештај за управување со отпадни производи и отпадни возила од ставот (3) од овој член го доставуваат на

## VI . MBAJTA E EVIDENCËS, RAPORTIMIT, BAZËS SË TË DHËNAVE DHE SISTEMIT INFORMATIV

### Neni 54

**Mbajtja e evidencës, mbledhja e të dhënave dhe raportimi për menaxhimin e mbeturinave të tekstileve, gomave të përdorura, mbeturinave të vajrave dhe mbeturinave të automjeteve**

(1) Prodhuesi ёshtë i detyruar të mbajë evidencë mujore në një formë të veçantë për sasinë e tekstileve, d.m.th. për sasinë e vajrave të shprehur në kilogramë, dhe për gomat e shprehura në numër copash, të cilat i lëshoi në treg për herë të parë në Republikën e Maqedonisë së Veriut gjatë një viti kalendarik.

(2) Prodhuesi ёshtë i detyruar të mbajë evidencë mujore në një formë të veçantë, për numrin e automjeteve dhe masën totale të tyre të shprehur në kilogramë, të cilat i lëshoi në treg për herë të parë në Republikën e Maqedonisë së Veriut gjatë një viti kalendarik.

(3) Bazuar në të dhënat e referuara në paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, prodhuesi ёshtë i detyruar që më 31 mars të vitit aktual të përgatisë një report vjetor për një formë të veçantë për sasinë e produkteve të lëshuara në tregun në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin paraprak dhe të njëjtin të dorzojë deri te:

1. organi ekspert, në rast se prodhuesi nuk ёshtë pjesë e një operatori kolektiv, dmth. të pavarur për të cilin ai paguan një tarifë të përmendur në nenin 23 parografi (2) të këtij ligji;

2. organi profesional, në rast se ёshtë një prodhues i vogël nga neni 20 i këtij ligji.

(4) Operatori i pavarur dhe operatori kolektiv, në përputhje me rregulloret për përgjegjësi të zgjeruar të prodhuesit për menaxhimin e rrymave speciale të mbeturinave, duhet të dorëzojnë raportin vjetor për menaxhimin e produkteve të mbeturinave dhe mbeturinave të automjeteve të përmendura në

посебен образец до стручниот орган.

(5) Формата и содржината на образецот од ставовите (1) и (2) од овој член како и формата и содржината на образците од ставовите (3) и (4) од овој член ги пропишува министерот кој раководи со органот за животна средина.

(6) Податоците од ставовите (3) и (4) од овој член се чуваат најмалку за период од седум години и се дел од електронската база на податоци на колективниот или самостојниот постапувач согласно прописите за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад.

(7) Во годишниот извештај од ставот (4) на овој член се наведуваат и други податоци согласно прописите за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад.

paragrafin (3) të këtij neni mbi një formë të veçantë për trupin ekspert.

(5) Forma dhe përbajtja e formularit të përmendur në paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni si dhe forma dhe përbajtja e formularëve të përmendur në paragrafët (3) dhe (4) të këtij neni i përcakton Ministri që udhëheq organin e mjedisit.

(6) Të dhënati e referuara në paragrafët (3) dhe (4) të këtij neni do të ruhen për të paktën shtatë vjet dhe do të jenë pjesë e bazës elektronike të të dhënavë të operatorit kolektiv ose të pavarur në përputhje me rregulloret përgjegjësi të zgjeruar të prodhues për menaxhimin e flukseve speciale të mbeturinave.

(7) Raporti vjetor i përmendur në paragrafin (4) të këtij neni gjithashtu do të përbajë të dhëna të tjera në përputhje me rregulloret përgjegjësi të zgjatur të prodhuesit për menaxhimin e rrymave speciale të mbeturinave.

## Член 55

### База на податоци и информативен систем

Врз основа на податоците од членот 54 од овој закон и податоците од Регистарот од членот 19 од овој закон, стручниот орган воспоставува и води електронска база на податоци за остварување на проширената одговорност на производителите на текстил, гуми, масла и возила што се пуштаат на пазарот во Република Северна Македонија согласно прописите за проширена одговорност на производител за управување со управување со посебните текови на отпад.

## Neni 55

### Baza e të dhënavë dhe sistemi informativ

Bazuar në të dhënati nga neni 54 i këtij ligji dhe të dhënati nga Regjistri nga neni 19 i këtij ligji, organi ekspert krijon dhe mban një bazë elektronike të të dhënavë për realizimin e përgjegjësisë së zgjeruar të prodhuesve të tekstileve, gomave, vajrave dhe automjeteve që vendosen në treg në Republikën e Maqedonisë së Veriut në përputhje me rregulloret përgjegjësi të zgjatur të prodhuesit për menaxhimin e menaxhimit të rrymave speciale të mbeturinave.

## Член 56

### Доброволно договорање

Организации кои застапуваат одредени интереси на економските оператори и групите на економски оператори опфатени со овој закон, можат да пристапат кон склучување на доброволен договор со органот за животната средина или Владата на Република Северна Македонија преку кој ќе ги регулираат меѓусебните права и обврски за да се постигнат повисоки национални цели за собирање од член 17 од овој закон, како и повисок степен на рециклирање, преработка и повторна употреба и за воведување на сертифицирани системи за управување со животната средина на начин како што е утврдено во прописите за проширена

## Neni 56

### Negocime vullnetare

Organizatat që përfaqësojnë interesa të caktuar të operatorëve ekonomikë dhe grupeve të operatorëve ekonomikë të mbuluar nga ky ligj, mund të qasen në një marrëveshje vullnetare me organin e mjedisitose Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut përimes së cilës ata do të rregullojnë të drejtat dhe detyrimet e ndërsjellta që të arrihen qëllimet më të larta kombëtare të grumbullimit të përmendura në nenin 17 të këtij ligji, si dhe një shkallë më të lartë të riciklimit, përpunimit dhe ripërdorimit dhe përfutjen e sistemeve të menaxhimit të certifikuar të mjedisit në një mënyrë siç përcaktohet në rregulloret e menaxhimit të zgjeruar të prodhuesit.

одговорност на производителот за управување со посебни текови на отпад.

## V. НАДЗОР И НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ

### Член 57

#### Надлежни органи

(1) Надзор над примената на одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон врши органот за животна средина.

(2) Инспекцискиот надзор над примената на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон, го врши Државниот инспекторат за животна средина, преку државните инспектори за животна средина.

(3) Инспекцискиот надзор над примената и спроведувањето на овој закон во делот на обврските од овој закон кои произлегуваа за трговците за повратен прием на отпаден текстил и отпадни гуми, обврските во однос на управување со отпадни гуми и отпаден текстил на крајни корисници и поседувачи, во делот на забраните за горење на отпаден текстил, отпадни гуми и отпадни масла, исфрлање на искористено возило во природа, расклопување и изведба на други зафати на отпадните возила надвор од инсталации за третман, преработка и отстранување, вршат овластените инспектори за животна средина на општините, општините на градот Скопје и градот Скопје.

(4) Инспекцискиот надзор над примената и спроведувањето на овој закон во делот на управувањето со отпадните производи вклучувајќи и делови и материјали од отпадните возила од страна на правните и физичките лица, оставање и предавање на отпаден текстил и отпадни гуми како дел од неселектиран комунален отпад односно мешан со други видови отпад и оставање, фрлање или напуштање на отпадни гуми во природа и на јавни површини, вршат комуналните инспектори на општините и општините во градот Скопје и градот Скопје.

(5) Инспекцискиот надзор над примената и спроведувањето на овој закон во делот на забрана и ограничување на употреба на опасни супстанции во возилата, стандарди за кодирање на материјали и делови на возила, како и информации за крајните корисници, го врши Државниот пазарен инспекторат, преку државните пазарни инспектори.

## V. MBIKËQYRJA DHE AUTORITETET KOMPETENTE

### Neni 57

#### Autoritetet kompetente

(1) Mbikëqyrja mbi aplikimin e dispozitave të këtij ligji dhe rregulloreve të miratuarë në bazë të këtij ligji kryhet nga organi i mjedisit jetësor.

(2) Inspektimi mbi aplikimin e këtij ligji dhe rregulloreve të miratuarë në bazë të këtij ligji kryhet nga Inspektorati Shtetëror i Mjedisit Jetësor, përmes inspektorëve shtetërorë të mjedisit jetësor.

(3) Inspektimi mbi aplikimin dhe zbatimin e këtij ligji në pjesën e detyrimeve nga ky ligj që rezulton pëtregtarët për pranimin e kthyeshëm të mbeturinave të tekstilit dhe mbeturinave të gomave, detyrimet në lidhje me menaxhimin e mbeturinave të gomave dhe mbeturinave të teksilit për përdoruesit përfundimtarë dhe pronarët, në pjesën e ndalimeve për djegien e mbeturinave të tekstilit, mbeturinave të gomave dhe mbeturinave të vajrave, hedhjen e automjeteve të përdorura në natyrë, çmontimin dhe realizimin e ndërhyrjeve të tjera të mbeturinave të automjeteve jashtë instalimeve për trajtim, përpunim dhe largim, kryhen nga inspektorët e autorizuar për mjedisin jetësor në komunat, komunat e Qytetit të Shkupit dhe qyteti i Shkupit.

(4) Inspektimi mbi aplikimin dhe zbatimin e këtij ligji në pjesën e menaxhimit të mbeturinave të prodhimeve, përfshirë pjesët dhe materialet nga mbeturinat e automjeteve nga personat juridikë dhe personat fizikë, duke lënë dhe dorëzuar mbeturinat e teksilit dhe mbeturinat e gomave si një pjesë e mbeturinave komunale të pazgjedhura, dmth të përziera me lloje të tjera të mbeturinave dhe largimi, hedhja ose braktisja e mbeturinave të gomave në natyrë dhe në zona publike, kryhen nga inspektorët komunalë të komunave dhe komunave në qytetin e Shkupit dhe qytetin e Shkupit.

(5) Inspektimi mbi aplikimin dhe zbatimin e këtij ligji në pjesën e ndalimit dhe kufizimit të përdorimit të substancave të rrezikshme në automjete, standartet për kodimin e materialeve dhe pjesëve të automjeteve, si dhe informacionin për përdoruesit e fundit, kryhet nga Inspektorati Shtetëror i Tregut, përmes inspektorëve të tregut shtetëror.

(6) Mbikëqyrja e të dhënavë dhe raporteve nga nen 54 i këtij ligji kryhet nga organi profesional.

(6) Надзор над евиденцијата и извештаите од членот 54 од овој закон, врши стручниот орган.

### Член 58

#### Делокруг на надзор на државниот инспектор за животна средина

- (1) Во вршењето надзор од својот делокруг, државниот инспектор за животна средина над субјектот на надзорот врши увид и контрола:
- 1) дали субјектот на надзорот меша отпадни масла со масла кои имаат различни физички, хемиски или опасни свойства, со други видови отпад, супстанции или материјали со што се спречува или отежнува преработката на отпадните масла (член 8 точка 4 од овој закон);
  - 2) дали деловите и материјалите за возилата се произведуваат и дизајнираат согласно барањата утврдени во членот 9 од овој закон;
  - 3) дали производителот на возила или на составни делови на возилото подготвува информации во пропишаниот рок и содржина и истите ги става на располагање на барање на операторот на инсталацијата за третман (член 12 од овој закон);
  - 4) дали производителот презема мерки за да обезбеди и организира систем за повратен прием и собирање со отпаден текстил и отпадни гуми кај трговецот согласно обврските од членот 15 ставовите (1) и (2) од овој закон;
  - 5) дали производителот презема мерки за обезбедување и реализација на националните цели од членот 17 став (1) од овој закон, а кои се однесуваат на собирањето на отпадни производи и отпадни возила;
  - 6) дали се утврдени годишните цели за собирање на отпадни производи и отпадни возила во определениот рок (член 17 став (4) од овој закон);
  - 7) дали производителот презема мерки за обезбедување и реализација на националните цели за повторна употреба, рециклирање и други видови преработка на отпадни производи од членот 18 став (1) од овој закон;

### Neni 58

#### Fushëveprimi i inspektorit shtetëror për mjedisin jetësor

- (1) Në kryerjen e mbikqyrjes nga fushëveprimi i tij, inspektori shtetëror për mjedisin jetësor mbi subjektin e mbikqyrjes kryen inspektimin dhe kontrollën:
- 1) nëse subjekti mbikëqyrës përzien mbeturinat e vajrave me vajra që kanë veti të ndryshme fizike, kimike ose të rrezikshme, me lloje të tjera të mbeturinave, substancave ose materialeve që parandalojnë ose komplikojnë përpunimin e mbeturinave të vajrave (neni 8 pika 4 e këtij ligji);
  - 2) nëse pjesët dhe materialet për automjetet prodhojen dhe projektohen në përputhje me kërkesat e përcaktuara në nenin 9 të këtij ligji;
  - 3) nëse prodhuesi i automjeteve ose pjesëve përbërëse të automjeteve përgatit informacion brenda afatit dhe përbajtjes së caktuar dhe të njëjtat i vë në dispozicion me kërkesë të operatorit të instalimit të trajtimit (neni 12 i këtij ligji);
  - 4) nëse prodhuesi merr masa për të siguruar dhe organizuar një sistem për pranimin e kthyeshëm dhe grumbullimin e mbeturinave të tekstilit dhe mbeturinave të gomave me tregtarin në përputhje me detyrimet e nenit 15 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji;
  - 5) nëse prodhuesi merr përsipër masa për sigurimin dhe realizimin e qëllimeve kombëtare të referuara në nenin 17 paragrafi (1) të këtij ligji, të cilat kanë të bëjnë me grumbullimin e mbeturinave të prodhimeve dhe mbeturinave të automjeteve;
  - 6) nëse janë përcaktuar qëllimet vjetore për grumbullimin e mbeturinave të prodhimeve dhe mbeturinave të automjeteve brenda afatit të caktuar (neni 17 paragrafi (4) i këtij ligji);
  - 7) nëse prodhuesi ndërmerr masa për sigurimin dhe realizimin e qëllimeve kombëtare përiplëndorimin, riciklimin dhe llojet e tjera të përpunimit të mbeturinave të prodhimeve të përmendura në nenin 18 paragrafi (1) të këtij ligji;

- 8) дали се утврдени годишните цели за повторна употреба, рециклирање и други видови преработка во определениот рок (член 18 став (4) од овој закон);
- 9) дали операторот на инсталацијата за преработка на отпадни производи води евиденција и доставува извештаи на начин и во пропишаната форма и содржина согласно членот 18 ставови (7), (8) и (9) од овој закон;
- 10) дали субјектот на надзорот односно извозникот кој извезува отпадни производи доставува извештаи на пропишан начин согласно членот 18 став (11) од овој закон;
- 11) дали производителот е регистриран кај стручниот орган (член 19 од овој закон);
- 12) дали малиот производител се регистрирал и води евиденција и известува согласно членот 20 став (2) од овој закон;
- 13) дали производителот доставува точни податоци за да се утврди како мал производител (член 20 став (3) од овој закон);
- 14) дали производителот обезбедува целосна покриеност на трошоците за финансирање на управувањето со отпадни производи и отпадни возила согласно членот 21 став (1) од овој закон;
- 15) дали малиот производителот, уплатил паушален надоместок согласно членот 21 став (2) од овој закон;
- 16) дали производителот, со трошоците за постапување со отпадни производи и отпадни возила постапува спротивно на барањата од членот 21 став (4) од овој закон;
- 17) дали производителот ги исполнува обврските од членот 21 став (5) од овој закон;
- 18) дали производителот кој не е регистриран во Република Северна Македонија и пушта производи на пазар преку комуникација од далечина (е-трговија) има назначен овластен застапник (член 22 од овој закон);
- 19) дали производителот согласно овој закон е обврзан да плаќа надоместок и дали го платил надоместокот согласно членот 23 од овој закон;
- 8) нёсе janë vendosur qëllimet vjetore përiplëndorim, riciklim dhe lloje të tjera të përpunimit brenda afatit të caktuar (neni 18 paragrafi (4) i këtij ligji);
- 9) нёсе operatori i instalimit për përpunimin e mbeturinave të prodhimeve mban evidencë dhe dorëzon raporte në një mënyrë dhe nё formën dhe përbajtjen e përcaktuar nё përputhje me nenin 18 paragrafët (7), (8) dhe (9) të këtij ligji;
- 10) нёсе subjekti mbikëqyrës, përkatësisht eksportuesi që eksporton mbeturina të prodhimeve dorëzon raporte në një mënyrë të përshkruar nё përputhje me nenin 18 paragrafi (11) të këtij ligji;
- 11) нёсе prodhuesi është i regjistruar nё organin profesional (neni 19 i këtij ligji);
- 12) нёсе prodhuesi i vogël është regjistruar dhe mban evidencë dhe raporton nё përputhje me nenin 20 paragrafi (2) të këtij ligji;
- 13) нёсе prodhuesi paraqet të dhëna të sakta përtu përcaktuar si prodhues i vogël (neni 20 paragrafi (3) i këtij ligji);
- 14) нёсе prodhuesi siguron mbulim të plotë të shpenzimeve përfinancimin e menaxhimit të mbeturinave të prodhimeve dhe mbeturinave të automjeteve nё përputhje me nenin 21 paragrafi (1) të këtij ligji;
- 15) нёсе prodhuesi i vogël ka paguar një kompensim paushal nё pajtim me nenin 21 paragrafi (2) të këtij ligji;
- 16) нёсе prodhuesi, me shpenzimet për trajimin e mbeturinave të prodhimeve dhe mbeturinave të automjeteve, vepron nё kundërshtim me kérkesat nga nenii 21 paragrafi (4) i këtij ligji;
- 17) нёсе prodhuesi i përmbyt detyrimet nga nenii 21 paragrafi (5) i këtij ligji;
- 18) нёсе prodhuesi që nuk është i regjistruar nё Republikën e Maqedonisë Veriore, vendos produkte nё treg përmes komunikimit nё distancë (tregtia elektronike) ka një përfaqësues të autorizuar të caktuar (neni 22 i këtij ligji);
- 19) нёсе prodhuesi nё përputhje me këtë ligj është i detyruar të paguajë një kompensim dhe nёse ai e ka paguar kompensimin nё përputhje me nenin 23 të këtij ligji;
- 20) нёсе prodhuesi ka siguruar licensën si veprues i pavarur me mbeturinat e prodhimeve dhe

- 20) дали производителот има обезбедено дозвола за самостоен постапувач со отпадни производи и отпадни возила или има склучено договор за преземање на неговите обврските за управување со отпадни производи и отпадни возила со колективен постапувач, согласно членот 29 од овој закон;
- 21) дали производителот има обезбедено и организирано систем кој ќе ги опфатат постапките за собирање и складирање, транспорт, третман на отпадните возила (член 31 став (1) од овој закон);
- 22) дали производителот утврдува цели за повторна употреба, рециклирање и преработка на отпадни возила, во пропишаниот рок (член 31 став (2) од овој закон);
- 23) дали отпадните возила бесплатно се преземаат од крајните корисници кои сакаат да ги предадат (член 33 став (2) од овој закон);
- 24) дали преземањето на отпадните возила се наплатува спротивно на условите од членот 33 став (4) од овој закон;
- 25) дали операторот на инсталација за третман или собирачот на отпадни возила издава потврда при преземање на отпадното возило како и дали податоците од потврдата ги внесува во електронската евиденција што ја води стручниот орган (член 34 ставови (1), (2) и (3) од овој закон);
- 26) дали собирачот на отпадни возила или операторот на инсталацијата за третман има воведено електронска евиденција за издадените потврди (член 34 став (3) од овој закон);
- 27) дали крајниот корисник по предавањето на отпадното возило на собирно место или инсталација за третман, истото го одјавил, односно побарал бришење од евиденција кај надлежен орган (член 34 став (9) од овој закон);
- 28) дали собирачот на отпадни возила ја утврдува поединечната маса на преземеното возило, како и масата на деловите и материјалите и ја внесува во евиденција согласно барањата од членот 35 став (2) од овој закон;
- mbeturinat e automjeteve ose ka lidhur një kontratë për ndërmarrjen e detyrimeve të tij për menaxhimin e mbeturinave të prodhimeve dhe mbeturinave të automjeteve me një veprues kolektiv, në përputhje me nenin 29 të këtij ligji;
- 21) nëse prodhuesi ka siguruar dhe organizuar një sistem që do të mbulojë procedurat për mbledhjen dhe magazinimin, transportin, trajtimin e mbeturinave të automjeteve (neni 31 parografi (1) i këtij ligji);
- 22) nëse prodhuesi vendos qëllime përiplorimin, riciklimin dhe përpunimin e mbeturinave të automjeteve, brenda afatit të përcaktuar (neni 31 parografi (2) i këtij ligji);
- 23) nëse mbeturinat e automjeteve janë marrë falas nga përdoruesit përfundimtarë të cilët dëshirojnë t'i dorëzojnë ato (neni 33 parografi (2) i këtij ligji);
- 24) nëse ngarkimi i mbeturinave të automjeteve paguhet në kundërshtim me kushtet nga nenii 33 parografi (4) i këtij ligji;
- 25) nëse operatori i instalimit të trajtimit ose mbledhësi i mbeturinave të automjeteve lëshon një vërtetim para ngarkimit të mbeturinave të automjeteve si dhe nëse ai i fut të dhënët nga vërtetimi në regjistrat elektronikë të udhëhequr nga organi profesional (neni 34 paragrafët (1), (2) dhe (3) të këtij ligji);
- 26) nëse mbledhësi i mbeturinave të automjeteve ose operatori i instalimit të trajtimit ka futur regjistra elektronikë përvërtetimet e lëshuara (neni 34 parografi (3) i këtij ligji);
- 27) nëse përdoruesi përfundimtar, pas dorëzimit të mbeturinave të automjeteve në një pikë grumbullimi ose instalimi për trajtim, të njëjtën e ka çlajmëruar, veçanërisht ka kërkuar fshierjen nga regjistrat tek një autoritet kompetent (neni 34 parografi (9) i këtij ligji);
- 28) nëse mbledhësi i mbeturinave të automjeteve përcakton masën individuale të automjetit të sekuestruar, si dhe masën e pjesëve dhe materialeve dhe e fut atë në regjistra në përputhje me kërkesat e nenit 35 parografi (2) të këtij ligji;
- 29) nëse mbledhësi i mbeturinave të automjeteve i dorëzon ato në një mënyrë të përshkruar në përputhje me nenin 35 parografi (3) të këtij

- 29) дали сортирачот на отпадни возила, ги предава на пропишан начин согласно членот 35 став (3) од овој закон;
- 30) дали евидентацијата се води согласно членот 36 ставови (1) и (3) од овој закон;
- 31) дали сортирачот на отпадни возила вовел и одржува база на податоци согласно членот 36 став (5) од овој закон;
- 32) дали третманот на отпадните возила се врши на начин согласно условите и барањата од членот 37 од овој закон;
- 33) дали, операторот на инсталацијата за третман на отпадни возила води евидентација и доставува извештаи на начин и во пропишаната форма, како и ги чува податоците во пропишаниот рок согласно членот 38 ставовите (1), (2) и (4) од овој закон;
- 34) дали извозникот на отпадните возила, доставува извештаи на пропишан начин согласно членот 38 став (7) од овој закон;
- 35) дали операторот на инсталацијата за третман поседува дозвола и дали ги исполнува условите од дозволата согласно членот 39 став (1) од овој закон;
- 36) дали операторот на инсталацијата за третман води евидентација согласно членот 39 став (2) од овој закон;
- 37) дали производителот има обезбедено и организирано систем за сортирање и преработка на отпадни гуми (член 41 ставови (1) и (2) од овој закон);
- 38) дали производителот има обезбедено и организира систем за одделно сортирање и преработка на отпадни масла согласно членот 45 од овој закон;
- 39) дали сортирачот на отпадни масла постапува со собраниите отпадни масла согласно барањата на членот 46 став (4) од овој закон;
- 40) дали субјектот на надзорот кој врши преработка на отпадни масла ги исполнуваат условите и барањата утврдени во членот 47 ставови (1) и (4) од овој закон;
- 41) дали субјектот на надзорот кој поседува отпадни масла постапува со отпадното масло, согласно барањата од членот 48 ставот (1) од овој закон;
- 42) дали субјектот на надзорот кој е поседувач
- ligji;
- 30) нёсе регистрат уdhëhiqen нё përputhje me nenin 36 paragrafet (1) dhe (3) tё këtij ligji
- 31) нёсе mbledhesi i mbeturinave tё automjeteve ka udhëhequr dhe mban njё bazё tё tё dhënavet nё përputhje me nenin 36 paragrafi (5) tё këtij ligji;
- 32) нёсе trajtimi i mbeturinave tё automjeteve kryhet nё njё mёnyre nё përputhje me kushtet dhe kёrkessat e nenit 37 tё këtij ligji;
- 33) нёсе operatori i instalimit pёr trajtimin e mbeturinave tё automjeteve mban evidencë dhe paraqet raporte nё njё mёnyre dhe nё formen e pёrcaktuar, si dhe ruan tё dhënat brenda afatit tё pёrcaktuar nё përputhje me nenin 38 paragrafet (1), (2) dhe (4) tё këtij ligji;
- 34) нёсе eksportuesi i mbeturinave tё automjeteve paraqet raporte nё njё mёnyre tё pёrcaktuar nё përputhje me nenin 38 paragrafi (7) tё këtij ligji;
- 35) нёсе operatori i instalimit tё trajtimit posedon leje dhe nёse i plotёson kushtet e lejes nё përputhje me nenin 39 paragrafi (1) tё këtij ligji;
- 36) нёсе operatori i instalimit tё trajtimit mban evidencë nё përputhje me nenin 39 paragrafi (2) tё këtij ligji;
- 37) нёсе prodhuesi ka siguruar dhe organizuar njё sistem pёr mbledhjen dhe pёrpunimin e mbeturinave tё gomave (neni 41 paragrafet (1) dhe (2) tё këtij ligji);
- 38) нёсе prodhuesi ka siguruar dhe organizuar njё sistem pёr grumbullimin dhe pёrpunimin e veçantё tё mbeturinave tё vajrave nё përputhje me nenin 45 tё këtij ligji;
- 39) нёсе mbledhesi i mbeturinave tё vajrave vepron me mbeturinat e vajrave tё grumbulluara nё përputhje me kёrkessat e nenit 46 paragrafi (4) tё këtij ligji;
- 40) нёсе subjekti mbikёqyrёs qё kryen pёrpunimin e mbeturinave tё vajrave i plotёson kushtet dhe kёrkessat e pёrcaktuara nё nenin 47 paragrafet (1) dhe (4) tё këtij ligji;
- 41) нёсе subjekti mbikёqyrёs qё posedon mbeturina tё vajrave vepron me mbeturinat e vajrave, nё përputhje me kёrkessat e nenit 48 paragrafi (1) tё këtij ligji;
- 42) нёсе subjekti mbikёqyrёs qё eshtё posedues i mbeturinave tё vajrave, i cili eshtё bashkuar

- на отпадно масло, кој се приклучил кон самостоен или колективен постапувач го предава отпадното масло на пропишен начин (член 48 став (3) од овој закон);
- 43) дали субјектот на надзорот води евиденција и дали податоците од евиденцијата ги доставува до стручниот орган (член 48 став (5) од овој закон);
- 44) дали производителот има обезбедено и организирано систем за одделно собирање и управување со отпаден текстил согласно членот 49 ставови (1) и (2) од овој закон;
- 45) дали собирачот на отпадни производи го предава отпадниот текстил на начин согласно членот 49 став (3) од овој закон;
- 46) дали собирачот води евиденција за отпадни производи на пропишен начин, согласно членот 51 ставови (1) и (2) од овој закон;
- 47) дали крајниот корисник кој создава отпадно масло постапува со отпадното масло и го предава отпадното масло согласно барањата од членот 53 став (3) од овој закон;
- 48) дали производителот води евиденцијата за видот и количеството на производи пуштени на пазарот (член 54 ставови (1) и (2) од овој закон);
- 49) дали производителот односно самостојниот или колективниот постапувач доставуваат годишен извештај до стручниот орган во определениот рок за видот и количеството на производи пуштена на пазар согласно членот 54 став (3) и (4) од овој закон;
- 50) дали податоците од извештаите се чуваат, најмалку за предходните 7 години согласно (член 54 став (6) од овој закон и
- 51) врши и други работи во негова надлежност утврдени со овој закон.
- me një veprues të pavarur ose veprues kolektiv, e dorëzon mbeturinën e vajrave në mënyrë të përcaktuar (neni 48 paragrafi (3) i këtij ligji);
- 43) nëse subjekti i mbikëqyrjes mban evidencë dhe nëse i dorëzon të dhënat nga regjistrat tek organi profesional (neni 48 paragrafi (5) i këtij ligji);
- 44) nëse prodhuesi ka siguruar dhe organizuar një sistem për grumbullimin dhe menaxhimin e veçantë të mbeturinave të tekstitit në përputhje me nenin 49 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji;
- 45) nëse mbledhësi i mbeturinave të prodhimeve i dorëzon mbeturinat e tekstilit në përputhje me nenin 49 paragrafi (3) të këtij ligji;
- 46) nëse mbledhësi mban evidencë për mbeturinat e prodhimeve në një mënyrë të përcaktuar, në përputhje me nenin 51 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji;
- 47) nëse përdoruesi përfundimtar i cili krijon mbeturina të vajrave vepron me mbeturinat e vajrave dhe shpërndan mbeturina të vajrave në përputhje me kërkesat e nenit 53 paragrafi (3) të këtij ligji;
- 48) nëse prodhuesi mban evidencë për llojin dhe sasinë e produkteve të vendosura në treg (neni 54 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji);
- 49) nëse prodhuesi, veçanërisht vepruesi i pavarur ose kolektiv dorëzon një raport vjetor deri te organi profesional brenda afatit të përcaktuar për llojin dhe sasinë e produkteve të vendosura në treg në përputhje me nenin 54 paragrafët (3) dhe (4) të këtë ligj;
- 50) nëse të dhënat nga raportet ruhen, të paktën për 7 vitet e mëparshme në përputhje me (neni 54 paragrafi (6) i këtij ligji dhe
- 51) kryen veprimtari të tjera brenda kompetencës së tij të përcaktuara me këtë ligj.

(2) Me kërkesë të inspektorit shtetëror për mjedisin jetësor në kryerjen e inspektimit mund të marrë pjesë edhe një nëpunës shtetëror kompetent i punësuar në organin profesional.

(3) Inspektori shtetëror i mjedisit jetësor është i detyruar të kryejë inspektimin, kur kërkohet nga organi profesional pa vonesë.

- (2) На барање на државниот инспектор за животна средина во вршењето на инспекцискиот надзор може да учествува и надлежен државен службеник вработен во стручниот орган.
- (3) Државниот инспектор за животна средина е

должен да изврши инспекциски надзор, кога тоа ќе го побара стручниот орган без одлагање.

#### Член 59

##### Донесување на решенија на инспектор за животна средина

- (1) При вршење на инспекцискиот надзор, државниот инспектор за животна средина со решение:
- 1) ќе го задолжи субјектот на надзорот да запре со активности на мешање на маслото со други масла, материјали супстации и друг отпад (член 8 точка 4 од овој закон);
  - 2) ќе го задолжи производителот да презема мерки со кои ќе ги исполи барањата утврдени во членот 9 од овој закон;
  - 3) ќе го задолжи производителот на барање на операторот на инсталацијата за третман да ги достави потребните информации за расклопување, складирање и тестирање на деловите од возилото кои можат повторно да се употребат (член 12 од овој закон);
  - 4) ќе го задолжи производителот да преземи мерки за да организира и обезбеди систем за повратен прием и собирање на отпаден текстил и отпадни гуми кај трговците и исполнување на обврските утврдени во членот 15 ставовите (1) и (2) од овој закон;
  - 5) ќе го задолжи производителот да презема мерки за обезбедување и реализација на националните цели од членот 17 став (1) од овој закон, а кои се однесуваат на собирањето на отпадни производи и отпадни возила;
  - 6) ќе го задолжи производителот да ги утврди годишните цели за собирање на отпадни производи и отпадни возила во определениот рок (член 17 став (4) од овој закон);
  - 7) ќе го задолжи производителот да презема мерки за обезбедување и реализација на националните цели за повторна употреба, рециклирање и други видови преработка на отпадни производи од членот 18 став (1) од овој закон;
  - 8) ќе го задолжи производителот да ги утврди годишните цели за повторна употреба, рециклирање и други видови преработка, според видот на производ во килограми или парче во определениот рок (член 18 став (4)

#### Neni 59

##### Marrja e vendimeve të inspektorit për mjedisin jetësor

- (1) Para kryerjes së inspektimit, inspektori shtetëror për mjedisin jetësor me vendim:
- 1) do të detyrojë subjektin e mbikëqyrjes të ndalojë aktivitetet e përzierjes së vajit me vajra të tjerë, substanca materiale dhe mbeturina të tjera (neni 8 pika 4 e këtij ligji);
  - 2) do të detyrojë prodhuesin të marrë masa me të cilat do të përbushen kërkesat e përcaktuara në nenin 9 të këtij ligji;
  - 3) do të detyrojë prodhuesin me kërkesë të operatorit të instalimit të trajtimit të dorëzojë informacionin e nevojshëm për çmontimin, ruajtjen dhe testimin e pjesëve të automjetit që mund të ripërdoren (neni 12 i këtij ligji);
  - 4) do të detyrojë prodhuesin të marrë masa për të organizuar dhe siguruar një sistem për pranimin e kthyeshëm dhe grumbullimin e mbeturinave të tekstilit dhe mbeturinave të gomave te tregtarët dhe përbushjen e detyrimeve të përcaktuara në nenin 15 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji;
  - 5) do të detyrojë prodhuesin të marrë masa për sigurimin dhe realizimin e qëllimeve kombëtare nga neni 17 parografi (1) të këtij ligji, të cilat kanë të bëjnë me grumbullimin e mbeturinave të prodhimeve dhe mbeturinave të automjeteve;
  - 6) do të detyrojë prodhuesin të përcaktojë qëllimet vjetore për grumbullimin e mbeturinave të prodhimeve dhe mbeturinave të automjeteve brenda afatit të caktuar (neni 17 parografi (4) i këtij ligji);
  - 7) do të detyrojë prodhuesin të marrë masa për sigurimin dhe realizimin e qëllimeve kombëtare për ripërdorimin, riciklim dhe llojet e tjera të përpunimit të mbeturinave të prodhimeve nga neni 18 parografi (1) të këtij ligji;
  - 8) do të detyrojë prodhuesin të përcaktojë qëllimet vjetore për ripërdorim, riciklim dhe lloje të tjera të përpunimit, sipas llojit të prodhimit në kilogram ose pjesë brenda afatit të caktuar (neni 18 parografi (4) i këtij ligji);
  - 9) do të detyrojë operatorin e instalimit përpunimin e mbeturinave të prodhimeve të

- од овој закон);
- 9) ќе го задолжи операторот на инсталацијата за преработка на отпадни производи да води евиденција и доставува извештаи на начин и во пропишаната содржина и форма согласно членот 18 ставовите (7), (8) и (9) од овој закон;
  - 10) ќе го задолжи субјектот на надзорот односно извозникот кој извезува отпадни производи да достави извештаи на пропишан начин согласно членот 18 став (11) од овој закон;
  - 11) ќе ги задолжи производителите да се регистрираат согласно членот 19 од овој закон;
  - 12) ќе го задолжи малиот производител да се регистрира и води евиденција согласно членот 20 став (2) од овој закон;
  - 13) ќе го задолжи малиот производителот да доставува точни податоци до стручниот орган врз основа на кои се утврдува како мал производител (член 20 став (3) од овој закон);
  - 14) ќе го задолжи производителот да обезбедува целосна покриеност на трошоците за финансирање на системот за управувањето со отпадни производи и отпадни возила согласно членот 21 став (1) од овој закон;
  - 15) ќе го задолжи малиот производителот да уплати паушален надоместок согласно членот 21 став (2) од овој закон;
  - 16) ќе го задолжи производителот, за трошоците за управување отпадни производи и отпадни возила, да постапува согласно барањата од членот 21 став (4) од овој закон;
  - 17) ќе го задолжи производителот да ги покрива трошоците за управување со заостанати отпадни производи и отпадни возила на начин согласно членот 21 став (5) од овој закон;
  - 18) ќе ги задолжи производителите кои не се регистриран во Република Северна Македонија и кои пуштаат производи на пазар преку комуникација од далечина (етрговија), да назначат овластен застапник (член 22 од овој закон);
  - 19) ќе го задолжи производителот да плати надоместок согласно членот 23 од овој закон;
  - 20) ќе го задолжи производителот да обезбеди дозвола за самостоен постапувач со отпадни производи и отпадни возила или да склучено
- mbajë evidencë dhe тё paraqesë raporte нё një ményrë dhe нё përbajtjen dhe formën e përshkruar нё përputhje me nenin 18 paragrafët (7), (8) dhe (9) тё këtij ligji ;
- 10) do тё detyrojë subjektin e mbikëqyrjes, përkatësisht eksportuesin i cili eksporton mbeturina тё prodhimeve тё paraqesë raporte нё një ményrë тё përshkruar нё përputhje me nenin 18 paragrafi (11) тё këtij ligji;
  - 11) do тё detyrojë prodhuesit тё regjistrohen нё përputhje me nenin 19 тё këtij ligji;
  - 12) do тё detyrojë prodhuesin e vogël që тё regjistrohet dhe тё mbajë evidencë нё përputhje me nenin 20 paragrafi (2) тё këtij ligji;
  - 13) do тё detyrojë prodhuesin e vogël që t'i paraqesë тё dhëna тё sakta organit profesional нё bazë тё тё cilave përcaktohet si prodhues i vogël (neni 20 paragrafi (3) i këtij ligji);
  - 14) do тё detyrojë prodhuesin тё sigurojë mbulim тё plotë тё shpenzimeve për financimin e sistemit për menaxhimin e mbeturinave тё prodhimeve dhe mbeturinave тё automjeteve нё përputhje me nenin 21 paragrafi (1) тё këtij ligji;
  - 15) do тё detyrojë prodhuesin e vogël тё paguajë një kompensim paushal нё pajtim me nenin 21 paragrafi (2) тё këtij ligji;
  - 16) do тё detyrojë prodhuesin, për shpenzimet për menaxhimin e mbeturinave тё prodhimeve dhe mbeturinave тё automjeteve, тё veprojë нё përputhje me kërkesat nga neni 21 paragrafi (4) i këtij ligji;
  - 17) do тё detyrojë prodhuesin тё mbulojë shpenzimet për menaxhimin e mbeturinave тё prodhimeve тё mbetura dhe mbeturinave тё automjeteve нё një ményrë нё përputhje me nenin 21 paragrafi (5) тё këtij ligji;
  - 18) do тё detyrojë prodhuesit që nuk janë тё regjistruar нё Republikën e Maqedonisë Veriore dhe që vendosin produkte нё treg përmes komunikimit нё distancë (tregtia elektronike), тё caktojnë një përfaqësues тё autorizuar (neni 22 i këtij ligji);
  - 19) do тё detyrojë prodhuesin тё paguajë një kompensim нё përputhje me nenin 23 тё këtij ligji;
  - 20) do тё detyrojë prodhuesin тё sigurojë licensë si vepruies i pavarur me mbeturinat e automjeteve

договор за презамање на неговите обврските за управување со отпадни производи и отпадни возила, согласно членот 29 од овој закон;

- 21) ќе го задолжи производителот да преземи мерки со кои ќе организира и обезбеди систем кој ќе ги опфатат постапките за собирање и складирање, транспорт, третман на отпадните возила и нивните делови (член 31 став (1) од овој закон);
- 22) ќе го задолжи производителот да ги утврдува цели за повторна употреба, рециклирање и преработка на отпадни возила, во пропишаниот рок (член 31 став (2) од овој закон);
- 23) ќе го задолжи собирачот на отпадни возила или операторот на инсталацијата за третман, бесплатно да ги презема отпадните возила од крајните корисници кои сакаат да ги предадат (член 33 став (2) од овој закон);
- 24) ќе задолжи собирачот на отпадни возила или операторот на инсталацијата за третман да постапува согласно условите утврдени во членот 33 став (4) од овој закон;
- 25) ќе го задолжи операторот на инсталација за третман или собирачот на отпадни возила, да издава потврда при презамање на отпадното возило како и податоците од потврдата да ги внесува во електронската евиденција што ја води стручниот орган (член 34 ставови (1) (2) и (3) од овој закон);
- 26) ќе ги задолжи собирачот на отпадни возила или операторот на инсталацијата за третман да воведи електронска евиденција за издадените потврди (член 34 став (3) од овој закон);
- 27) ќе го задолжи крајниот корисник по предавањето на отпадното возило на собирно место или инсталација за третман, истото да го одјави, односно да побара бришење од евиденција кај надлежен орган (член 34 став (9) од овој закон);
- 28) ќе го задолжи собирачот на отпадни возила да постапува согласно барањата од членот 35 став (2) од овој закон;
- 29) ќе го задолжи собирачот на отпадни возила да постапува со собраните отпадни возила согласно барањата од членот 35 став (3) од

ose тë lidhë marrëveshje për ndërmarrjen e detyrimeve të tij për menaxhimin e mbeturinave të prodhimeve dhe mbeturinave të automjeteve, në përputhje me nenin 29 të këtij ligji;

- 21) do të detyrojë prodhuesin të marrë masa për të organizuar dhe siguar një sistem që do të mbulojë procedurat për mbledhjen dhe magazinimin, transportin, trajtimin e mbeturinave të automjeteve dhe pjesëve të tyre (neni 31 paragrafi (1) i këtij ligji);
- 22) do të detyrojë prodhuesin të vendosë qëllime për ripërdorimin, riciklimin dhe përpunimin e mbeturinave të automjeteve, brenda afatit të përcaktuar (neni 31 paragrafi (2) i këtij ligji);
- 23) do të detyrojë mbledhësin e mbeturinave të automjeteve ose operatorin e instalimit të trajtimit që t'i marrë falas mbeturinat e automjeteve nga përdoruesit përfundimtarë që dëshirojnë t'i dorëzojnë ato (neni 33 paragrafi (2) i këtij ligji);
- 24) do të detyrojë mbledhësin e mbeturinave të automjeteve ose operatorin e instalimit të trajtimit të veprojë në përputhje me kushtet e përcaktuara në nenin 33 paragrafi (4) të këtij ligji;
- 25) do të detyrojë operatorin e instalimit për trajtim ose mbledhësin e mbeturinave të automjeteve të lëshojë një vërtetim kur merr përsipër mbeturinat e automjeteve si dhe të futë të dhënat nga vërtetimi në regjistrat elektronikë të mbajtur nga organi profesional (neni 34 paragrafët (1) (2) dhe (3) të këtij ligji);
- 26) do të detyrojë mbledhësin e mbeturinave të automjeteve ose operatorin e instalimit të trajtimit për të futur regjistra elektronikë për vërtetimet e lëshuara (neni 34 paragrafi (3) i këtij ligji);
- 27) do të detyrojë përdoruesin përfundimtar pas dorëzimit të mbeturinave të automjeteve në një pikë grumbullimi ose instalimi për trajtim, ta çlajmërojë atë, veçanërisht të kërkojë fshirjen nga regjistrat tek një organ kompetent (neni 34 paragrafi (9) i këtij ligji);
- 28) do të detyrojë mbledhësin e mbeturinave të automjeteve të veprojë në përputhje me kërkkesat nga neni 35 paragrafi (2) i këtij ligji;
- 29) do të detyrojë mbledhësin e mbeturinave të

- овој закон;
- 30) ќе го задолжи собирачот на отпадни возила да води евиденција на пропишан начин согласно член 36 ставовите (1) и (3) од овој закон;
- 31) ќе го задолжи собирачот на отпадни возила да воведе и да одржува база на податоци согласно членот 36 став (5) од овој закон;
- 32) ќе го задолжи субјектот на надзорот кој вршат третман на отпадни возила да ги врши на начин согласно условите и барањата утврдени во членот 37 од овој закон;
- 33) ќе го задолжи субјектот на надзорот, оператор на инсталацијата за третман, да води евиденција како и да доставува извештаи на начин и во пропишаната форма, согласно членот 38 ставовите (1), (2) и (4) од овој закон;
- 34) ќе го задолжи извозникот на отпадните возила, делови и материјали да доставува извештаи на пропишан начин согласно членот 38 став (7) од овој закон;
- 35) ќе го задолжи операторот на инсталација за третман на отпадните возила, да обезбеди дозвола и да преземе потребни мерки за да ги исполни условите од дозволата (член 39 став (1) од овој закон);
- 36) ќе го задолжи операторот на инсталацијата за третман на отпадни возила да води евиденција согласно членот 39 став (2) од овој закон;
- 37) ќе го задолжи производителот да преземи мерки со кои ќе се обезбеди и ќе организира систем за собирање отпадни гуми (член 41 ставови (1) и (2) од овој закон);
- 38) ќе го задолжи производителот да преземи мерки за да обезбеди и организира систем за одделно собирање и пеработка на отпадни масла согласно член 45 од овој закон;
- 39) ќе го задолжи собирачот на отпадни масла да постапува со собраните отпадни масла согласно барањата од членот 46 став (4) од овој закон;
- 40) ќе го задолжи субјектот на надзорот кој врши преработка на отпадни масла да ги исполни условите и барањата од членот 47 ставови (1) и (4) од овој закон;
- automjeteve tē veprojë me mbeturinat e automjeteve tē mbledhura nē përputhje me kérkesat e nenit 35 parografi (3) tē kétij ligji;
- 30) do tē detyrojë mbledhésin e mbeturinave tē automjeteve tē mbajë evidencë nē një ményrë tē përshkruar nē pajtim me nenin 36 paragrafët (1) dhe (3) tē kétij ligji;
- 31) do tē detyrojë mbledhésin e mbeturinave tē automjeteve tē udhëheqë dhe tē mbajë një bazë tē tē dhënavë nē përputhje me nenin 36 parografi (5) tē kétij ligji;
- 32) do tē detyrojë subjektin e mbikëqyrjes që kryen trajtimin e mbeturinave tē automjeteve t'i kryejë ato nē një ményrë nē përputhje me kushtet dhe kérkesat e përcaktuara nē nenin 37 tē kétij ligji;
- 33) do tē detyrojë subjektin e mbikëqyrjes, operatorin e instalimit tē trajtimit, tē mbajë regjistra, si dhe tē paraqesë raporte nē një ményrë dhe nē formën e përshkruar, nē përputhje me nenin 38 paragrafët (1), (2) dhe (4) tē kétij ligji;
- 34) do tē detyrojë eksportuesin e automjeteve, pjesëve dhe materialeve tē mbeturinave tē paraqesin raporte nē një ményrë tē përcaktuar nē pajtim me nenin 38 paragrafi (7) tē kétij ligji;
- 35) do tē detyrojë operatorin e instalimit pë trajtimin e mbeturinave tē automjeteve, tē sigurojë një licensë dhe tē marrë masat e nevojshme për tē përbushur kushtet e licensës (neni 39 paragrafi (1) i kétij ligji);
- 36) do tē detyrojë operatorin e instalimit pë trajtimin e mbeturinave tē automjeteve tē mbajë evidencë nē përputhje me nenin 39 paragrafi (2) tē kétij ligji;
- 37) do tē detyrojë prodhuesin tē marrë masa për tē siguruar dhe organizuar një sistem pë mbledhjen e mbeturinave tē gomave (neni 41 paragrafët (1) dhe (2) tē kétij ligji);
- 38) tē detyrojë prodhuesin tē marrë masa për tē siguruar dhe organizuar një sistem pë grumbullimin dhe përpunimin e veçantë tē mbeturinave tē vajrave nē përputhje me nenin 45 tē kétij ligji;
- 39) do tē detyrojë mbledhésin e mbeturinave tē vajrave tē veprojë me mbeturinat e vajrave tē grumbulluar nē përputhje me kérkesat e nenit 46 parografi (4) tē kétij ligji;
- 40) do tē detyrojë subjektin e mbikëqyrjes që kryen përpunimin e mbeturinave tē vajrave për tē

- 41) ќе го задолжи субјектот на надзорот кој поседува отпадни масла да постапува со отпадните масла согласно барањата од членот 48 ставот (1) од овој закон;
- 42) ќе го задолжи субјектот на надзорот да го предаде отпадното масло на пропишан начин (член 48 став (3) од овој закон);
- 43) ќе го задолжи субјектот на надзорот зависно од количините на отпадно масло кое го создава да води евиденција и податоците да ги доставува до стручниот орган (член 48 став (5) од овој закон);
- 44) ќе го задолжи производителот да преземи мерки и да обезбеди и организира систем за одделно собирањето и преработката на отпаден текстил согласно членот 49 ставовите (1) и (2) од овој закон;
- 45) ќе го задолжи собирачот да го предава собраниот отпаден текстил на начин утврден во членот 49 став (3) од овој закон;
- 46) ќе го задолжи собирачот да води евиденција на пропишан начин, согласно членот 51 ставови (1) и (2) од овој закон;
- 47) ќе го задолжи крајниот корисник кој создава отпадно масло да постапува со отпадното масло, согласно барањата од членот 53 став (3) од овој закон;
- 48) ќе го задолжи производителот да води евиденцијата за видот и количеството на производи пуштени на пазарот (член 54 ставови (1) и (2) од овој закон);
- 49) ќе го задолжи производителот односно самостојниот или колективниот постапувач да доставува годишен извештај до стручниот орган во определениот рок за видот и количеството на производи пуштена на пазар согласно членот 54 ставови (3) и (4) од овој закон;
- 50) ќе го задолжи податоците од извештаите да се чуваат, најмалку за предходните 7 години согласно член 54 став (6) од овој закон и
- 51) ќе го задолжи субјектот на надзорот да преземе други мерки и активности согласно барањата од одредбите на овој закон.
- (2) Ако при вршењето на инспекцискиот надзор државниот инспектор за животна средина утврди дека субјектите на надзор не се придржуваат кон барањата од овој закон, со записник ќе ги констатира утврдените неправилности и во
- пërmbushur kushtet dhe kérkesat e përmendura në nenin 47 paragrafët (1) dhe (4) të këtij ligji;
- 41) do të detyrojë subjektin e mbikëqyrjes që posedon mbeturina të vajrave të veprojë me mbeturinat e vajrave në përputhje me kérkesat e nenit 48 paragrafi (1) të këtij ligji;
- 42) do të detyrojë subjektin e mbikëqyrjes t'i dorëzojë mbeturinat e vajrave në mënyrë të përshkruar (neni 48 paragrafi (3) i këtij ligji);
- 43) do të detyrojë subjektin e mbikëqyrjes, varësisht nga sasitë e mbeturinave të vajrave që krijon, të mbajë regjistra dhe t'i paraqesë të dhënat deri te organi profesional (neni 48 paragrafi (5) i këtij ligji);
- 44) do të detyrojë prodhuesin të marrë masa dhe të sigurojë dhe organizojë një sistem për grumbullimin dhe përpunimin e veçantë të mbeturinave të tekstilit në përputhje me nenin 49 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji;
- 45) do të detyrojë mbledhësin të dorëzojë mbeturinat e mbledhura të tekstilit në një mënyrë të përcaktuar në nenin 49 paragrafi (3) të këtij ligji;
- 46) do të detyrojë mbledhësin të mbajë evidencë në një mënyrë të përshkruar, në përputhje me nenin 51 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji;
- 47) do të detyrojë përdoruesin përfundimtar që krijon mbeturina të vajrave të veproje me mbeturinat e vajrave, në përputhje me kérkesat e nenit 53 paragrafi (3) të këtij ligji;
- 48) do të detyrojë prodhuesin të mbajë evidencë për llojin dhe sasinë e produkteve të vendosura në treg (neni 54 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji);
- 49) do të detyrojë prodhuesin, përkatësisht vepruesin e pavarur ose kolektivë të paraqesë një raport vjetor tek organi profesional brenda afatit të caktuar për llojin dhe sasinë e produkteve të vendosura në treg në përputhje me nenin 54 paragrafët (3) dhe (4) të këtij ligji;
- 50) do ta detyrojë që të dhënat nga rapportet të ruhen, të paktën për 7 vitet e mëparshme në përputhje me nenin 54 paragrafi (6) të këtij ligji dhe
- 51) do të detyrojë subjektin e mbikëqyrjes të ndërmarrë masa dhe veprimtari të tjera në përputhje me kérkesat e dispozitave të këtij ligji.
- (2) Nëse para inspektimit inspektor i shtetëror për mjedisin jetësor konstaton se subjektet e mbikëqyrjes

решение ќе ги определи соодветните мерки и активности кои треба да ги преземе за надминување на настанатата ситуација како и ќе определи рок кој не може да биде подолг од 30 дена за да ги острани причините за настанатата состојба.

(3) При вршењето на инспекцискиот надзор, државниот инспектор за животна средина на субјектите на надзорот ќе им одреди привремена забрана за вршење на дејност која не може да биде подолга од 15 дена, за неправилностите утврдени од ставот (1) точки 1), 9), 19) и 33) од овој член.

(4) Против решението на државниот инспектор за животна средина може да се изјави жалба согласно прописите за инспекциски надзор.

(5) Доколку субјектите од ставот (1) од овој член не постапат согласно со решението на државниот инспектор за животна средина и не ги отстранат причините за настанатата состојба утврдени со решението, државниот инспектор за животна средина ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот прекршочен орган.

(6) Во случај кога се утврди постоење на непосредна опасност по животот и здравјето на луѓето, инспекторот ќе издаде усна наредба за итно и неодложено отстранување на утврдените неисправности и неправилности кои во записник ги констатира во соработка со Државниот санитарен и здравствен инспекторат, како и ќе ги извести и другите надлежни инспектори или други државни органи за утврдените неправилности и ќе побара нивна интервенција.

(7) Ако констатираните неисправности и неправилности од ставот (6) од овој член, претставуваат опасност за загрозување на животната средина, животот и здравјето на луѓето, инспекторот веднаш ќе ја забрани работата на инсталацијата, објектот, постројката, уредот, како и употреба на средствата и опремата за вршење на дејноста.

(8) Во случаите од ставот (6) од овој член, инспекторот донесува писмено решение во рок од 48 часа од издавањето на усната наредба.

(9) При вршењето на надзорот од ставот (1) од овој член, државниот инспектор за животна средина има право за преземање и на други мерки утврдени со прописите за животната средина,

nuk u përbahen kërkesave të këtij ligji, ai do të konstatojë parregullsitë e konstatuara me një procesverbal dhe në një vendim do të përcaktojë masat dhe aktivitetet e duhura që duhen marrë për tejkalimin e situates dhe do të përcaktojë një afat që nuk mund të jetë më i gjatë se 30 ditë për të eleminuar shkaqet e situatës që rezulton.

(3) Para kryerjes së inspektimit, inspektori shtetëror për mjedisin jetësor për subjektet e mbikëqyrjes do të vendosë ndalim të përkohshëm për kryerjen e veprimtarisë që nuk mund të jetë më e gjatë se 15 ditë, për parregullsitë e përcaktuara nga parografi (1) pikat 1), 9), 19) dhe 33) të këtij nenit.

(4) Kundër vendimit të inspektitorit shtetëror për mjedisin jetësor mund të bëhet ankesë në pajtim me rregulloren për mbikëqyrje inspektuese.

(5) Nëse subjektet nga parografi (1) i këtij neni nuk veprojnë në përputhje me vendimin e inspektitorit shtetëror për mjedisin jetësor dhe nuk heqin arsyet për situatën e cila rezulton me vendim, inspektori shtetëror për mjedisin jetësor do të paraqesë kërkesë për fillimin e procedurës për kundërvajtje deri te organi kompetent i kundërvajtjes.

(6) Në rast se përcaktohet ekzistenca e një rreziku të menjëhershëm për jetën dhe shëndetin e njeriut, inspektori do të lëshojë një urdhër gojor për heqjen e menjëhershme dhe pa vonesë të keqfunkcionimeve dhe parregullsive të identikuara, të cilat konstatohen në procesverbal në bashkëpunim me Inspektoriatin Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor, dhe do të njoftojë inspektorë të tjerë kompetentë ose organe të tjerë shtetërorë për parregullsitë e identikuara dhe do të kërkojë ndërhyrjen e tyre.

(7) Nëse keqfunkcionimet dhe parregullsitë e konstatuara nga parografi (6) i këtij neni paraqesin rrezik për rrezikimin e mjedisit, jetës dhe shëndetit të njerëzve, inspektori menjëherë do të ndalojë punën e instalimit, objektit, maqinerisë, pajisjes, si dhe përdorimin e mjeteve dhe pajisjeve për të kryer veprimtarinë.

(8) Në rastet nga parografi (6) i këtij neni, inspektori do të miratojë një vendim me shkrim brenda 48 orëve nga lëshimi i urdhrit me gojë.

(9) Para kryerjes së mbikëqyrjes nga parografi (1) i këtij neni, inspektori shtetëror për mjedisin jetësor ka të drejtë të ndërmarrë masa të tjera të përcaktuara

прописите за управување со отпад и прописите за инспекциски надзор.

me rregulloret mjedisore, rregulloret e menaxhimit të mbeturinave dhe rregulloret e mbikëqyrjes inspektuese.

### Член 60

#### Делокруг на надзор на овластените инспектори за животна средина на општините, општините на градот Скопје и градот Скопје и комуналните инспектори на општините, општините на градот Скопје и градот Скопје

(1) Во вршењето на надзор од својот делокруг, овластениот инспектор за животна средина на општината, општините во градот Скопје и градот Скопје на субјектот на надзорот врши увид и контрола:

- 1) дали субјектот на надзорот гори отпаден текстил, отпадни гуми и отпадни масла на локации и/или инсталации што не се наменети за таа цел (член 8 точка 1) од овој закон);
- 2) дали субјектот на надзорот истура или фрла отпадни масла и остатоци од нивна преработка во површински и подземни води во канализација и на или во почвата (член 8 точка 3) од овој закон);
- 3) дали субјектот на надзорот отпадните возила ги остава во природа, или се вршат други активности на расклопување надвор од локација или инсталација намената за таа цел (член 8 точка 5) од овој закон);
- 4) дали трговецот го прима назад отпадниот текстил и отпадните гуми од крајниот корисник, кој сака да ги врати, како и дали ги прима по систем еден на еден (член 15 ставови (3) и (4) од овој закон);
- 5) дали трговецот одбива преземање на отпадни производи од крајните корисници спротивно на условите од членот 15 став (5) од овој закон и истите не ги информира за местата за предавање на отпадниот текстил или отпадни гуми;
- 6) дали трговецот за преземениот отпаден текстил или отпадни гуми води евидентија со точни податоци, согласно прописите за управување со отпад (член 15 став (6) од овој закон);

### Neni 60

#### Fushëveprimi i mbikëqyrjes së inspektorëve të autorizuar për mjedisin jetësor të komunave, komunave të Qytetit të Shkupit dhe Qytetit të Shkupit dhe inspektorëve komunal të komunave, komunave të Qytetit të Shkupit dhe Qytetit të Shkupit

(1) Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes brenda fushëveprimit të tij, inspektori i autorizuar për mjedisin jetësor të komunës, komunat në Qytetin e Shkupit dhe Qytetit të Shkupit inspektojnë dhe kontrollojnë subjektin e mbikëqyrjes:

- 1) nëse subjekti i mbikëqyrjes djeg mbeturinat e tekstileve, mbeturinat e gomave dhe mbeturinat e vajrave në vendet dhe / ose instalimet që nuk janë të destinuara për atë qëllim (neni 8 pika 1) të këtij ligji);
- 2) nëse subjekti i mbikëqyrjes derdh ose hedh mbeturina të vajrave dhe mbetje nga përpunimi i tyre në ujëra sipërfaqësorë dhe nëntokësorë në kanalizime dhe mbi ose në tokë (neni 8 pika 3) e këtij ligji);
- 3) nëse subjekti i mbikëqyrjes i lë mbeturinat e automjeteve në natyrë, ose kryhen aktivitete të tjera të çmontimit jashtë vendit ose instalimit të destinuar për atë qëllim (neni 8 pika 5) i këtij ligji);
- 4) nëse tregtarri merr përsëri mbeturinat e tekstilit dhe mbeturinat e gomave nga përdoruesi përfundimtar, i cili dëshiron t'i kthejë ato, si dhe a do të i pranojë ato me sistemin një nga një (neni 15 paragrafët (3) dhe (4) të këtij ligji);
- 5) nëse tregtar refuzon të marrë mbeturinat e prodhimeve nga përdoruesit përfundimtar në kundërshtim me kushtet nga neni 15 paragrafi (5) i këtij ligji dhe nuk i informon ata përvendet për dorëzimin e mbeturinave të tekstilit ose mbeturinave të gomave
- 6) nëse tregtar mban shënimë për mbeturinat e tekstileve të sekuestruara ose mbeturinat e gomave me të dhëna të sakta, në përputhje me rregulloret për menaxhimin e mbeturinave (neni 15 paragrafi (6) i këtij ligji);

- 7) дали трговецот има обезбедено достапно место за повратен прием и собирање на отпаден текстил и отпадни гуми од крајните корисници, со јасно видливи знаци за неговата местоположба, без обврска за купување на сличен производ (членот 16 став (2) од овој закон);
- 8) дали трговецот собраниот отпаден текстил и собраните отпадни гуми ги предава на пропишан начин заедно со идентификациони и транспортни формулари (член 16 став (3) од овој закон);
- 9) дали собирачот на отпадни производи собраните отпадни гуми ги предава согласно членот 41 став (5) од овој закон;
- 10) дали субјектот на надзорот како поседувач на отпадни гуми постапуваат согласно барањата утврдени со член 42 став (1) од овој закон;
- 11) дали субјектот на надзорот, кое со вршење на регистрираната дејност поседува отпадни гуми и кое се приклучило кон систем за собирање на самостоен или колективен постапувач ги собира и предава собраните отпадни гуми согласно барањата утврдени со членот 42 став (3) од овој закон;
- 12) дали субјектот на надзорот како поседувачи на отпаден текстил постапуваат согласно барањата утврдени со член 50 став (1) од овој закон;
- 13) дали субјектот на надзорот, кој со вршење на регистрираната дејност поседува отпаден текстил и кој се приклучило кон систем за собирање на самостоен или колективен постапувач ги собира и предава собраниот отпаден текстил согласно барањата од членот 50 став (3) од овој закон и
- 14) врши и други работи во негова надлежност утврдени во овој закон.
- (2) Во вршењето на надзорот од својот делокруг комуналните инспектори на општините, општините на Градот Скопје и на Градот Скопје, врши увид и контрола:
- 1) дали правното или физичко лице остава, фрла или напушта отпадни гуми во природа и на јавни површини (член 8 точка 2) од овој
- 7) нёсе тргтари ка сигуруар një vend të arritshëm për pranimin e kthyeshëm dhe grumbullimin e mbeturinave të tekstilit dhe mbeturinat e gomave nga përdoruesit përfundimtarë, me shenja të dukshme qartë për vendndodhjen e tij, pa detyrimin për të blerë një produkt të ngjashëm (neni 16 paragrafi (2) i këtij ligji);
- 8) нёсе тргтари dorëzon mbeturinat e grumbulluara të tekstilit dhe mbeturinat e grumbulluara të gomave në një mënyrë të përshkruar së bashku me format e identifikimit dhe transportit (neni 16 paragrafi (3) i këtij ligji);
- 9) нёсе mbledhësi i mbeturinave të prodhimeve mbeturinat e grumbulluara të gomave i dërézon në përputhje me nenin 41 paragrafi (5) të këtij ligji;
- 10) нёсе subjekti i mbikëqyrjes si posedues i mbeturinave të gomave vepron në përputhje me kérkesat e përcaktuara në nenin 42 paragrafi (1) të këtij ligji;
- 11) нёсе subjekti i mbikëqyrjes, i cili me kryerjen e aktivitetit të regjistruar posedon mbeturina të gomave dhe është bashkangjitur në një sistem për mbledhjen, si një veprues i pavarur ose kolektiv, mbledh dhe dorëzon mbeturinat e grumbulluara të gomave në përputhje me kérkesat e përcaktuara në nenin 42 paragrafi (3) të këtij ligji;
- 12) нёсе subjekti i mbikëqyrjes si pronarë të mbeturinave të tekstilit veprojnë në përputhje me kérkesat e përcaktuara në nenin 50 paragrafi (1) të këtij ligji;
- 13) нёсе subjekti mbikëqyrës, i cili me kryerjen e aktivitetit të regjistruar posedon mbeturina të tekstilit dhe që është bashkuar me sistemin e mbledhjes së vepruesit të pavarur ose kolektiv, mbledh dhe dorëzon mbeturinat e grumbulluara të tekstilit në përputhje me kérkesat e nenit 50 paragrafi (3) të këtij ligji;
- 14) kryen veprimtari të tjera brenda kompetencës së tij të përcaktuara me këtë ligj.
- (2) Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes brenda fushëveprimit të tij, inspektorët komunalë të komunave, komunave të Qytetit të Shkupit dhe Qytetit të Shkupit, inspektojnë dhe kontrollojnë:
- 1) нёсе personi juridik ose fizik lë, hedh ose lëshon mbeturina të gomave në natyrë dhe në hapësira publike (neni 8 pika 2) të këtij ligji);

- закон);
- 2) дали крајниот корисник постапува со отпадните гуми согласно барањата утврдени со членот 53 ставовите (1) и (2) од овој закон;
  - 3) дали крајниот корисник, со отпадниот текстил постапува согласно барањата од член 53 став (4) од овој закон;

### **Член 61**

**Донесување на решенија на овластените инспектори за животна средина на општините, општините на градот Скопје и градот Скопје и комуналните инспектори на општините, општините на градот Скопје и градот Скопје**

- (1) При вршењето на инспекцискиот надзор, овластените инспектори за животна средина на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје со решение:
    - 1) ќе го задолжи субјектот на надзорот да ги запре своите активности со кои врши горење на отпаден текстил, отпадни гуми и отпадни масла на локации и/или инсталации што не се наменети за таа цел, да ги предаде на локации односно во инсталации за таа цел (член 8 точка 1) од овој закон);
    - 2) ќе го задолжи субјектот на надзорот да ги запре своите активности со кои ги истура или фрла отпадните масла во води или почва и остатоци од нивната преработка и да ги предаде на локации или места определени согласно овој закон (членот 8 точка 3) од овој закон);
    - 3) ќе го задолжи субјектот на надзорот да ги запре активности со кои отпадните возила, се оставаат, во природа, или се расклопуваат надвор од инсталации за третман, преработка и отстранување и да ги предаде на локации односно во инсталации за таа цел (член 8 точка 5) од овој закон);
    - 4) ќе го задолжи трговецот да ги преземе отпадниот текстил или отпадните гуми од крајниот корисник, кој сака да ги врати, по систем еден на еден ( член 15 ставови (3) и (4) од овој закон);
    - 5) ќе го задолжи трговецот да презема отпаден текстил и отпадни гуми кога не е спротивно на условите од членот 15 став (5)
- 2) нёсе пёrdoruesi përfundimtar vpron me mbeturinat e gomave nё përputhje me kérkesat e përcaktuara nё nenin 53 paragrafët (1) dhe (2) tё këtij ligji;
  - 3) нёсе pёrdoruesi përfundimtar vpron me mbeturinat e tekstilit nё përputhje me kérkesat e nenit 53 parografi (4) tё këtij ligji;

### **Neni 61**

**Marrja e vendimeve nga inspektorët e autorizuar pёr mjedisin jetësor tё komunave, komunave tё Qytetit tё Shkupit dhe Qytetit tё Shkupit dhe inspektorëve komunal tё komunave, komunave tё Qytetit tё Shkupit dhe Qytetit tё Shkupit**

- (1) Para kryerjes sё inspektimit, inspektorët e autorizuar pёr mjedisin jetësor tё komunave, komunave nё Qytetin e Shkupit dhe Qytetit tё Shkupit me njё vendim:
  - 1) do tё detyrojë subjektin e mbikëqyrjes tё ndalojё aktivitetet e tij me tё cilat djeg mbeturinat e tekstileve, mbeturinat e gomave dhe mbeturinat e vajrave nё vendet dhe / ose instalimet qё nuk janё tё destinuara pёr atë qёllim, t'i dorëzojё ato nё vende veçmas nё instalacione pёr atë qёllim (neni 8 pika 1) i këtij ligji);
  - 2) do tё detyrojë subjektin e mbikëqyrjes tё ndalojё aktivitetet e tij me tё cilat ai derdh ose hedh mbeturinat e vajrave nё ujёra ose tokё dhe mbetjet nga pёrpunimi i tyre dhe t'i dorëzojё ato nё lokacionet ose vendet e përcaktuara nё përputhje me këtë ligj (neni 8 pika 3) ) tё këtij ligji);
  - 3) do tё detyrojë subjektin e mbikëqyrjes tё ndalojё aktivitetet me tё cilat mbeturinat e automjeteve, lihen nё natyrë, ose çmontohen jashtё instalimeve pёr trajtim, pёrpunim dhe asgjësim dhe t'i dorëzojё ato nё vendet pёrkatësisht instalimet pёr atë qёllim (neni 8 pika 5) e këtij ligji);
  - 4) do tё detyrojë tregtarin qё tё marrë mbeturinat e tekstit ose mbeturinat e gomave nga pёrdoruesi përfundimtar, i cili dëshiron t'i kthejё ato, nё njё sistem njё-pёr-njё (neni 15 paragrafët (3) dhe (4) tё këtij ligji);
  - 5) do tё detyrojë tregtarin tё marrë mbeturinat e tekstileve dhe mbeturinat e gomave kur nuk eshtё nё kundërshtim me kushtet nga nenii 15

- од овој закон и крајниот корисник да ги информира за местата за предавање на отпадниот текстил и отпадни гуми;
- 6) ќе го задолжи трговецот за преземениот отпаден текстил и преземените отпадни гуми да води евиденција, согласно прописите за управување со отпад (член 15 став (6) од овој закон);
  - 7) ќе го задолжи трговецот да обезбеди достапен простор и садови за одделно собирање на отпаден текстил или отпадни гуми, со јасно видливи знаци за неговата местоположба, без обврска за купување на сличен производ (членот 16 став (2) од овој закон);
  - 8) ќе го задолжи трговецот собраниот отпаден текстил и собраните отпадни гуми да ги предаде согласно барањата од членот 16 став (3) од овој закон заедно со идентификациони и транспортни формулари;
  - 9) ќе го задолжи собирачот со собраните отпадни гуми да постапува согласно членот 41 став (5) од овој закон;
  - 10) ќе го задолжи субјектот на надзорот како поседувач на отпадни гуми да постапуваат согласно барањата утврдени со член 42 став (1) од овој закон;
  - 11) ќе го задолжи субјектот на надзорот, кое со вршење на регистрираната дејност поседува отпадни гуми и кое се приклучило кон систем за собирање на самостоен или колективен постапувач да ги собира и чува отпадните гуми одвоено од мешан комунален отпад и да ги предава согласно барањата од членот 42 став (3) од овој закон;
  - 12) ќе го задолжи субјектот на надзорот кој поседува отпаден текстил да постапи согласно барањата од членот 50 став (1) од овој закон;
  - 13) ќе го задолжи субјектот на надзорот кој со вршење на регистрираната дејност поседува отпаден текстил и кој се приклучил кон систем за собирање на paragrafi (5) i këtij ligji dhe të informojë përdoruesin përfundimtar pér vendet pér dorëzimin e mbeturinave të tekstileve dhe mbeturinave të gomave ;
  - 6) do detyrojë tregtarin pér mbeturinat e teksilit dhe mbeturinat e gomave të marra të mbajnë regjistra, në përputhje me rregulloret pér menaxhimin e mbeturinave (neni 15 paragrafi (6) i këtij ligji);
  - 7) do të detyrojë tregtarin të sigurojë hapësirë dhe kontejnerë të arritshëm pér grumbullimin e veçantë të mbeturinave të tekstitit ose mbeturinave të gomave me shenja të dukshme qartë pér vendndodhjen e tyre, pa ndonjë detyrim pér të blerë një produkt të ngjashëm (neni 16 paragrafi (2) i këtij ligji);
  - 8) do të detyrojë tregtarin që të dorëzojë mbeturinat e grumbulluara të tekstitit dhe mbeturinat e grumbulluara të gomave në përputhje me kërkesat e nenit 16 paragrafi (3) të këtij ligji së bashku me formularët e identifikimit dhe transportit;
  - 9) do të detyrojë mbledhësin me mbeturinat e grumbulluara të gomave të veprojë në përputhje me nenin 41 paragrafi (5) të këtij ligji;
  - 10) do të detyrojë subjektin e mbikëqyrjes si posedues i mbeturinave të gomave të veprojë në përputhje me kërkesat e përcaktuara në nenin 42 paragrafi (1) të këtij ligji;
  - 11) do të detyrojë subjektin e mbikëqyrjes, i cili duke kryer aktivitetin e regjistruar posedon mbeturina të gomave dhe i cili është bashkuan në një sistem pér mbledhjen si një vepruar i pavarur ose kolektiv pér të mbledhur dhe ruajtur mbeturinat e gomave veçmas nga mbeturinat e përziera komunale dhe t'i dorëzojë ato në përputhje me me kërkesat e nenit 42 paragrafi (3) të këtij ligji;
  - 12) do të detyrojë subjektin e mbikëqyrjes që posedon mbeturina të tekstileve të veprojë në përputhje me kërkesat e nenit 50 paragrafi (1) të këtij ligji;
  - 13) do të detyrojë subjektin e mbikëqyrjes i cili me kryerjen e aktivitetit të regjistruar posedon mbeturina të tekstitit dhe i cili është bashkuan në një sistem pér mbledhjen e vepruar i pavarur ose kolektiv pér të mbledhur dhe dorëzuar mbeturinat e grumbulluara të

самостоен или колективен постапувач да ги собира и предава собраниот отпаден текстил согласно барањата од членот 50 став (3) од овој закон и

- 14) да го задолжи субјектот на надзорот да преземе други активности и мерки согласно барањата од одредбите на овој закон.
- (2) Во вршењето на надзорот од својот делокруг комуналните инспектори на општините, општините на градот Скопје и градот Скопје со решение:

- 1) ќе го задолжи субјектот на надзорот да постапува со отпадни гуми да ги предава на начин согласно барањата од овој закон (член 8 точка 2) од овој закон;
- 2) ќе го задолжи крајниот корисник, да постапува со отпадните гуми согласно барањата од членот 53 ставовите (1) и (2) од овој закон;
- 3) ќе го задолжи крајниот корисник да постапуваат со отпаден текстил согласно барањата од членот 53 став (4) од овој закон.

(3) Ако при вршењето на инспекцискиот надзор, инспекторите од ставовите (1) и (2) на овој член утврдуваат дека субјектите на надзор не се придржуваат кон барањата од овој закон, со записник ќе ги констатира утврдените неправилности и во решение ќе ги определи соодветните мерки и активности кои треба да ги превзема за надминување на настанатата ситуација како и ќе определи рок кој не може да биде подолг од 30 дена за да ги острани причините за настанатата состојба.

(4) Против решението на инспекторите може да се изјави жалба согласно прописите за инспекциски надзор.

(5) Доколку субјектите од ставовите (1) и (2) од овој член, не постапат согласно со решението на инспекторот и не ги отстранат причините за настанатата состојба утврдени со решението, инспекторот ќе поднесе барање со поведување на прекршочна постапка до надлежен прекршочен орган.

(6) Во случај кога ќе се утврди постоење на непосредна опасност по животот и здравјето на луѓето, инспекторот ќе издаде усна наредба за итно и неодложно отстранување на утврдените недостатоци кои во записник ќе ги констатира во

текстilit нë пërputhje me kérkesat e nenit 50 paragrafi (3) ) të këtij ligji. Dhe

14) Do të detyrojë subjektin e mbikëqyrjes të ndërmarrë aktivitete dhe masa të tjera në përputhje me kérkesat e dispozitave të këtij ligji.

- (2) Në kryerjen e mbikëqyrjes brenda fushëveprimit të tij, inspektorët komunalë të komunave, komunave të Qytetit të Shkupit dhe Qytetit të Shkupit me një vendim:
- 1) do të detyrojë subjektin e mbikëqyrjes që t'i veprojë me mbeturinat e gomave dhe t'i dorëzojë ato në një mënyrë në përputhje me kérkesat e këtij ligji (neni 8 pika 2) të këtij ligji);
  - 2) do të detyrojë përdoruesin përfundimtar të veprojë me mbeturinat e gomave në përputhje me kérkesat nga neni 53 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji;
  - 3) do të detyrojë përdoruesin përfundimtar veprojë me mbeturinat e tekstilit në përputhje me kérkesat e nenit 53 paragrafi (4) të këtij ligji.

(3) Nëse para kryerjes së inspektimit, inspektorët nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni konstatojnë se subjektet e mbikëqyrjes nuk i përbahen kérkesave të këtij ligji, me procesverbal ata do të konstatojnë parregullsitë e konstatuara dhe do t'i përcaktojë në vendim masat dhe aktivitetet e duhura që do të merren për të tejkluar situatën dhe do të përcaktojë një afat që nuk mund të jetë më i gjatë se 30 ditë për të eleminuar shkaqet e situatës që rezulton.

(4) Kundër vendimit të inspektorëve mund të bëhet ankesë në pajtim me rregulloret për mbikëqyrjen inspektuese.

(5) Përderisa subjektet nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni nuk veprojnë në përputhje me vendimin e inspektorit dhe nuk heqin arsyet për situatën që rezulton me vendim, inspektori duhet të paraqesë një kérkesë duke iniciuar procedurë për kundërvajtje deri te organi kompetent i kundërvajtjes.

(6) Në rast se përcaktohet ekzistensa e një rreziku të menjëhershëm për jetën dhe shëndetin e njerëzve, inspektori do të lëshojë një urdhër gojor për heqjen e menjëhershme dhe pa pengesë të mangësive të identifikuara, të cilat do të konstatohen në procesverbal në bashkëpunim me Inspektoratin

соработка со Државниот санитарно-здравствен инспекторат, како и ќе ги извести и другите надлежни инспектори или други државни органи за утврдените неправилности и ќе побара нивна интервенција.

(7) Ако констатираните неисправности и неправилности од ставот (6) од овој член, претставуваат опасност за загрозување на животната средина, животот и здравјето на луѓето, инспекторот веднаш ќе ја забрани работата на инсталацијата, објектот, постројката, уредот, како и употреба на средствата и опремата за вршење на дејноста.

(8) Во случаите од ставот (6) од овој член, инспекторот донесува писмено решение во рок од 48 часа од издавањето на усната наредба.

(9) При вршењето на надзорот од ставот (1) од овој член инспекторите имаат право преземање и на други мерки утврдени со прописите за животната средина и прописите за инспекциски надзор односно прописите за комунални дејности и јавна чистота во ситуациите од став (2) од овој член.

sanitar-shëndetësor, si dhe do të informojë inspektorët e tjerë kompetentë ose organet e tjera shtetërore për parregullsitë e identikuara dhe do të kërkojë ndërhyrjen e tyre.

(7) Nëse keqfunkcionimet dhe parregullsitë e konstatuara nga paragrafi (6) i këtij neni, paraqesin rrezik përrrezikimin e mjedisit, jetës dhe shëndetit të njeriut, inspektori menjëherë do të ndalojë punën e instalimit, objektit, maqinerisë, pajisjes, si dhe përdorimin e mjeteve dhe pajisjeve për kryerjen e veprimtarisë.

(8) Në rastet nga paragrafi (6) i këtij neni, inspektori do të miratojë një vendim me shkrim brenda 48 orëve nga lëshimi i urdhrit me gojë.

(9) Para kryerjes së mbikëqyrjes nga paragrafi (1) i këtij neni, inspektorët kanë të drejtë të ndërmarrin masa të tjera të përcaktuara me rregulloret mjedisore dhe rregulloret përrrezikimin e mbikëqyrje inspektuese, përkatësisht rregulloret përrrezikimin e aktivitetet komunale dhe pastërtinë publike në situatat e përmendura në paragrafin (2) të këtij neni.

## Член 62

### Делокруг на надзор на стручниот орган

(1) Во вршењето на надзор согласно членот 54 од овој закон, стручниот орган врши увид и контрола на податоците и документите кои се основа за водење на евиденцијата и подготовкa на извештаите.

(2) Во вршењето на надзорот над пресметаниот и уплатен надоместок од членовите 23, 24 и 25 од овој закон, стручниот орган врши увид и контрола:

1) дали производителот кој е обврзан да плаќа надоместок за управување со отпадни производи и отпадни возила, го пресметува и плаќа надоместокот во определениот рок, како и дали ги исполнува условите за поврат на платениот надоместок (член 23 од овој закон);

2) дали надоместокот за управување со отпадни производи и отпадни возила се пресметува и уплатува навремено и правилно и дали ја одржува и чува уредна и точна евиденцијата за пресметаниот и уплатениот надоместок (член 24 од овој закон) и

3) дали производителите ги исполнуваат

## Neni 62

### Fushëveprimi i mbikëqyrjes i organit profesional

(1) Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes, në pajtim me nenin 54 të këtij ligji, organi profesional kryen inspektimin dhe kontrollën e të dhënavë dhe dokumenteve që janë bazë përrrezikimin e mbajtjen e evidencave dhe përgatitjen e raporteve.

(2) Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes mbi kompensimin e llogaritur dhe të paguar nga nenet 23, 24 dhe 25 të këtij ligji, organi profesional kryen inspektimin dhe kontrollon:

1) nëse prodhuesi i cili është i detyruar të paguajë një kompensim përrrezikimin e mbeturinave të prodhimeve dhe mbeturinave të automjeteve, llogarit dhe paguan kompensimin brenda afatit të caktuar, si dhe nëse i plotëson kushtet përrrezikimin e kompensimit të paguar (neni 23 i kësaj Ligji);

2) nëse kompensimi përrrezikimin e mbeturinat e prodhimeve dhe mbeturinat e automjeteve llogaritet dhe paguhet në një kohë të saktë dhe nëse mban dhe ruan regjistra të rregullt dhe të saktë të kompensimit të llogaritur dhe të paguar (neni

условите за ослободување од плаќањето на надоместок од член 25 од овој закон.

(3) За спроведениот надзор и контрола од ставовите (1) и (2) од овој член, службеното лице на стручниот орган составува записник кој го доставува до субјектот на надзорот.

(4) Ако при вршењето на надзорот, органот од ставовите (1) и (2) од овој член утврди дека субјектите на надзор не се придржуваат кон барањата од овој закон, со решение ќе ги определи соодветните мерки и активности кои треба да ги преземат за надминување на настанатата ситуација како и ќе определи рок кој не може да биде подолг од 30 дена за да ги отстранат причините за настанатата состојба.

(5) Против решението од ставот (4) од овој член може да се изјави жалба согласно прописите за општа управна постапка.

(6) Доколку субјектите од ставовите (1) и (2) од овој член, не постапат согласно решението на стручниот орган и не ги отстранат причините за настанатата состојба утврдени со решението, стручниот орган ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен прекршочен орган.

24 i këtij ligji) dhe

3) nëse prodhuesit i plotësojnë kushtet për pérjashtim nga pagesa e kompensimit nga nenii 25 të këtij ligji.

(3) Për mbikëqyrjen dhe kontrollin e kryer nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, zyrtari i organit profesional përgatit një procesverbal të cilin ai / ajo do t'ia paraqesë subjektit të mbikëqyrjes.

(4) Nëse para kryerjes së mbikëqyrjes, organi nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni përcakton që subjektet e mbikëqyrjes nuk i përbahen kërkeseve të këtij ligji, ai do të përcaktojë me vendim masat e duhura dhe aktivitetet që do të ndërmerren për të tejkaluar situatën dhe do të caktojë një afat që nuk mund të jetë më i gjatë se 30 ditë për të eleminuar shkaqet e situateve që rezulton.

(5) Kundër vendimit nga paragrafi (4) i këtij neni mund të bëhet ankesë në pajtim me rregulloren e procedurës së përgjithshme administrative.

(6) Përderisa subjektet nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni nuk veprojnë në përputhje me vendimin e organit profesional dhe nuk heqin arsyet për situatën që rezulton me vendim, organi profesional paraqet kërkësë për fillimin e procedurës për kundërvajtje deri te organi kompetent për kundërvajtje.

### Член 63

#### Делокруг на надзор на државниот пазарен инспектор

(1) Во вршењето на надзор од својот делокруг, државниот пазарен инспектор над субјектот на надзорот врши увид и контрола:

- 1) дали деловите и материјалите за возилата што се пуштаат на пазар ги исполнуваат барањата кои се однесуваат на нивото на концентрација на опасни супстанции и дали јасно е означенено присуство на опасните супстанции (членот 10 од овој закон);
- 2) дали делови и материјали за возилата што се пуштаат на пазар се означен согласно пропишаните стандарди за кодирање (член 11 од овој закон);
- 3) дали производителот на возила во информациите што ги објавува за идните купувачите на возила од неговата марка, содржат податоци за дизајнот на возилото и неговите делови, можностите за преработка и рециклирање како и други информации

### Neni 63

#### Fushëveprimi i mbikëqyrjes së inspektorit shtetëror të tregut

(1) Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes brenda fushëveprimit të tij, inspektori shtetëror i tregut inspekton dhe kontrollon subjektin e mbikëqyrjes:

- 1) nëse pjesët dhe materialet për automjetet e vendosura në treg përmbushin kërkesa që lidhje me nivelin e përqendrimit të substancave të rrezikshme dhe nëse prania e substancave të rrezikshme është e shënuar qartë (neni 10 i këtij ligji);
- 2) nëse pjesët dhe materialet për automjetet që janë hedhur në treg janë shënuar në përputhje me standarde e përshkruara të kodimit (neni 11 i këtij ligji);
- 3) nëse prodhuesi i automjetit nuk informacionin që ai publikon për blerësit e ardhshëm të automjeteve të markës së tij, përmban të dhëna për modelin e automjetit dhe pjesëve të tij, mundësitet përpunim dhe riciklim si dhe informacione të tjera të rendësishme për

- значајни за заштита на животната средина (член 13 од овој закон);
- 4) дали производителот ги информира крајните корисници, со потребните информации и на соодветен начин согласно членот 14 ставови (1) и (2) од овој закон;
  - 5) дали производителот на производите од членот 5 од овој закон на соодветен начин ги информира дистрибутерите и трговците со потребните податоци согласно членот 14 ставови (3) и (4) од овој закон;
  - 6) дали трговецот за производот кој го продава поседува писмена изјава од производителот од кој го набавува производот дека е самостоен постапувач или дека има склучено договор со колективен постапувач за управување со отпадниот производот односно дека го плаќа надоместокот од членот 23 од овој закон (член 15 став (9) од овој закон);
- (2) Во вршењето на работите од ставот (1) од овој член државниот пазарен инспектор има право на преземање и на други мерки утврдени со прописите за Државниот пазарен инспекторат, прописите за инспекциски надзор, прописите за безбедност на производи и за заштита на потрошувачите.
- 4) mbrojtjen e mjedisit jetësor (neni 13 i këtij ligji);
  - 5) nëse prodhuesi informon përdoruesit e fundit, me informacionin e nevojshëm dhe në një mënyrë të përshtatshme në përputhje me nenin 14 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji;
  - 6) nëse prodhuesi i prodhimeve nga neni 5 të këtij ligji në një mënyrë të përshtatshme i informon shpërndarësit dhe tregtarët me të dhënat e nevojshme në përputhje me nenin 14 paragrafët (3) dhe (4) të këtij ligji;
  - 7) nëse tregtar i për produktin që shet ka një deklaratë me shkrim nga prodhuesi nga i cili furnizon prodhimin se ai është një vepruesh i pavarur ose se ai ka lidhur një marrëveshje me një vepruesh kolektiv për menaxhimin e mbeturinave të prodhimeve, dmth që ai paguan kompensimin e referuar në nenin 23 të këtij ligji (neni 15 parografi (9) i këtij ligji);
  - (3) Gjatë kryerjes së veprimtarive nga paragrafi (1) i këtij neni, inspektori shtetëror i tregut ka të drejtë të ndërmarrë masa të tjera të përcaktuara me rregulloret për Inspektoratin Shtetëror të Tregut, rregulloret për mbikëqyrjen inspektuese, rregulloret për sigurinë e prodhimeve dhe mbrojtjen e konsumatorit .

## Член 64

### Донесување на решенија на пазарен инспектор

- (1) При вршење на инспекцискиот надзор, државниот пазарен инспектор со решение:
- 1) ќе го задолжи производителот или трговецот да ги повлече од пазарот деловите и материјалите за возилата кои не ги исполнуваат барањата од член 10 од овој закон;
  - 2) ќе го задолжи производителот да ги означува производите согласно со членот 11 од овој закон;
  - 3) ќе го задолжи производителот на возилата коишто ги пуштата на пазарот за идните купувачи на возила да ги обезбеди информации со пропишана содржина согласно барањата од член 13 од овој закон;
  - 4) ќе го задолжи производителот да ги информира крајните корисници, со

## Neni 64

### Marrja e vendimeve nga inspektori i tregut

- (1) Para kryerjes së inspektimit, inspektori shtetëror i tregut me vendim:
- 1) do të detyrojë prodhuesin ose tregtarin të térheqë nga tregu pjesët dhe materialet për automjetet që nuk plotësojnë kërkesat nga neni 10 i këtij ligji;
  - 2) do të detyrojë prodhuesin të shënojë prodhimet në përputhje me nenin 11 të këtij ligji;
  - 3) të detyrojë prodhuesin e automjeteve që ai hedh në treg për blerësit e ardhshëm të automjeteve që të sigurojnë informacion me përbajtje të përshkruar në përputhje me kërkesat nga neni 13 i këtij ligji;
  - 4) do të detyrojë prodhuesin të informojë përdoruesit e fundit, me informacione me

- информации со пропишаната содржина на соодветен начин согласно членот 14 ставови (1) и (2) од овој закон);
- 5) ќе го задолжи производителот на производите од членот 5 од овој закон на соодветен начин да ги информира дистрибутерите и трговците со потребите податоци и на соодветен начин согласно членот 14 ставови (3) и (4) од овој закон.
  - 6) ќе го задолжи трговецот да обезбеди писмена изјава согласно членот 15 став (9) од овој закон;

(2) Ако при вршењето на инспекцискиот надзор , државниот пазарен инспектор утврди дека субјектите на надзор не се придржуваат кон барањата од овој закон, со записник ќе ги констатира утврдените неправилности и во решението ќе ги определи соодветните мерки и активности кои треба да ги превзема за надминување на настанатата ситуација како и ќе определи рок кој не може да биде подолг од 30 дена за да ги острани причините за настанатата состојба.

(3) Против решението на пазарниот инспектор може да се изјави жалба согласно прописите за инспекциски надзор.

(4) Доколку субјектите од ставот (1) од овој член не постапат согласно со решението на државниот пазарен инспектор и не ги отстранат причините за настанатата состојба утврдени со решението,тогаш инспектор ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен прекршочен орган.

(5) При вршењето на надзорот од ставот (1) од овој член државниот пазарен инспектор има право за преземање и на други мерки утврдени со прописите за државен пазарен инспекторат, прописите за безбедност на производи, прописите за заштита на потрошувачите и прописите за инспекциски надзор.

## Член 65

### Примена на одредби од други закони во инспекцискиот надзор

Во постапката при вршење на инспекциски надзор која се спроведува во согласност со овој закон се применуваат одредбите на прописите за инспекцискиот надзор, прописите за животната

- përbajtjen e përshkruar në një mënyrë të përshtatshme, në përputhje me nenin 14 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji);
- 5) do të detyrojë prodhuesin e prodhimeve nga nen 5 të këtij ligji në një mënyrë të përshtatshme për të informuar shpërndarësit dhe tregtarët me të dhënat e nevojshme dhe në një mënyrë të përshtatshme në përputhje me nenin 14 paragrafët (3) dhe (4) të këtë ligj.
  - 6) do të detyrojë tregtarin të sigurojë një deklaratë me shkrim në përputhje me nenin 15 parografi (9) të këtij ligji;

(2) Nëse para inspektimit, inspektori shtetëror i tregut përcakton se subjektet e mbikëqyrjes nuk janë në përputhje me kërkesat e këtij ligji, ai do të konstatojë parregullsitë e konstatuara me një procesverbal dhe në vendim do të përcaktojë masat dhe aktivitetet e duhura qe duhet të merren për tekalimin e situatës dhe do të përcaktojnë një afat që nuk mund të jetë më i gjatë se 30 ditë për të eleminuar shkaqet e situatës që rezulton.

(3)Kundër vendimit të inspektorit të tregut mund të bëhet ankesë në pajtim me rregulloret për mbikëqyrjen e inspektimit.

(4) Përderisa subjektet nga parografi (1) i këtij neni nuk veprojnë në përputhje me vendimin e inspektorit shtetëror të tregut dhe nuk heqin arsyet për gjendjen e përcaktuar me vendim, atëherë inspektori paraqet kërkesë për fillimin e procedurës për kundërvajtje deri te organi kompetent i kundërvajtjes.

(5) Para kryerjes së mbikëqyrjes nga parografi (1) i këtij neni, inspektori shtetëror i tregut ka të drejtë të ndërmarrë masa të tjera të përcaktuara me rregulloret për inspektoratin shtetëror të tregut, rregulloret për sigurinë e prodhimeve, rregulloret për mbrojtjen e konsumatorit dhe rregulloret për inspektim.

## Neni 65

### Zbatimi i dispozitave nga ligjet tjera të mbikëqyrjes inspektuese

Në procedurën për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese, e cila zhvillohet në përputhje me këtë ligj, zbatohen dispozitat e rregullave për mbikëqyrjen inspektuese, rregulloret mjedisore, rregulloret e

средина, прописите за управување со отпадот и прописите за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад доколку со овој закон поинаку не е уредено.

### Член 66

#### Опомена

Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор државниот инспектор за животна средина, односно државниот пазарен инспектор утврди дека е сторена неправилност од членовите 14 од овој закон за прв пат, со записник ќе ги констатира утврдената неправилност со решение ќе изрече опомена и ќе определи рок во кој субјектот на инспекциски надзор е должен да ги отстрани неправилностите утврдени со записник.

## VI. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

### Член 67

#### Прекршочни санкции од прва категорија

(1) Глоба во износ од 9.000 до 10.000 евра во денарска противвредност за микро трговци, од 18.000 до 20.000 евра во денарска противвредност за мали трговци, од 53.000 до 59.000 евра во денарска противвредност за средни трговци и од 88.000 до 98.000 евра во денарска противвредност за големи трговци ќе му се изрече за прекршок на правно лице, доколку:

- 1) гори отпаден текстил, отпадни гуми и отпадни масла на локации и/или инсталации, што не се наменети за таа цел, вклучително во природа и јавни површини (член 8 точка 1) од овој закон);
- 2) отфрла или напушта отпадни гуми во природа или на јавни површини (член 8 точка 2) од овој закон);
- 3) истура отпадни масла и остатоци од нивна преработка покрај /во површински и подземни води, канализација или во почва (член 8 точка 3) од овој закон);
- 4) меша отпадни масла со различни својства или со друг отпад, супстации и материјали (член 8 точка 4) од овој закон);
- 5) остава отпадно возило во природа или го расклопува и изведува и друг зафати надвор од локација или инсталација наменета за таа цел (член 8 точка 5) од овој закон);

menaxhimit тѣ mbetjeve dhe rregulloret e zgjruara tѣ përgjegjësë së prodhuesve për menaxhimin e rrjmave speciale tѣ mbetjeve përvëç nëse me këtë ligj nuk është rregulluar ndryshe.

### Neni 66

#### Vërejtje

Nëse para inspektimit inspektor i shtetëror për mjedisin jetësor, përkatësish inspektor i shtetëror i tregut konstaton se për herë tѣ parë është kryer një parregullsi nga nenet 14 tѣ këtij ligji, ai do tѣ konstatojë parregullsi tѣ përcaktuar me një procesverbal dhe do tѣ lësho jë vërejtje dhe do tѣ përcaktojë një afat brenda tѣ cilil subjekti i inspektimit është i detyruar tѣ eleminojë parregullsitë e përcaktuara me procesverbal.

## VI.DISPOZITAT PËR KUNDËRVAJTJE

### Neni 67

#### Sanksionet për kundërvajtje nga kategoria e parë

(1) Gjobë në shumë prej 9,000 deri në 10,000 euro në kundërvlerë në denarë për mikro tregtarët, nga 18,000 në 20,000 euro në kundërvlerë në denarë për tregtarët e vegjël, nga 53,000 në 59,000 euro në kundërvlerë në denarë për tregtarët e mesëm dhe nga 88,000 në 98,000 euro në kundërvlerë me denarë për tregtarët e mëdhenj do tѣ dënohen për kundërvajtje ndaj një personi juridik, nëse:

- 1) djeg mbeturinat e tekstileve, mbeturinat e gomave dhe mbeturinat e vajrave në vendet dhe / ose instalimet, tѣ cilat nuk janë tѣ destinuara për atë qëllim, përfshirë natyrën dhe vendet publike (neni 8 pika 1) tѣ këtij ligji);
- 2) hedh ose lëshon mbeturinat e gomave në natyrë ose në zona publike (neni 8 pika 2) tѣ këtij ligji);
- 3) hedh mbeturinat e vajrave dhe mbetjet nga përpunimi i tyre përgjatë / në ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore, kanalizimet ose tokë (neni 8 pika 3) e këtij ligji);
- 4) përzien mbeturinat e vajrave me veti tѣ ndryshme ose me mbeturina tѣ tjera, substanca dhe materiale (neni 8 pika 4) tѣ këtij ligji);
- 5) lë mbeturinat e automjeteve në natyrë ose çmton dhe kryen veprimitari tѣ tjera jashtë lokacionit ose instalimit tѣ destinuar për atë qëllim (neni 8 pika 5) tѣ këtij ligji);

- 6) не подготвува информации во пропишана содржина и рок и не ги става на располагање на операторот на инсталацијата за третман на негово барање (член 12 од овој закон);
- 7) информациите што се објавуваат за идните купувачите на возила не содржат податоци за дизајнот на возилото и неговите делови, можностите за преработка и рециклирање како и други информации значајни за заштита на животната средина (член 13 од овој закон);
- 8) не објавува и не ги прави достапни информации за крајни корисници на текстил, гуми, масла и возила, за начинот и можностите за управување со отпадните производи од нивна страна (член 14 ставови (1) и (2) од овој закон);
- 9) не ги информира дистрибутерите и трговците на кои се испорачуваат текстил, за гуми, масла, и возила за начинот на преземање кога ќе станат отпадните производи од крајните корисници (член 14 ставови (3) и (4) од овој закон);
- 10) одбива бесплатно да презема отпадни гуми или отпаден текстил од крајниот корисник, при продажба на нови производи, по систем еден на еден (членот 15 ставови (3) и (4) од овој закон);
- 11) одбива преземање на отпаден текстил или отпадни гуми спротивно на условите од членот 15 став (5) од овој закон;
- 12) не води евиденција за преземениот отпаден текстил и отпадни гуми (член 15 став (6) од овој закон);
- 13) не поседува писмена изјва согласно барањата од членот 15 став (9) од овој закон;
- 14) не обезбедува простор и соодветни садови за собирање на отпаден текстил продажниот простор или садови во негова непосредна близина за отпадни гуми и отпаден текстил со јасно истакнати знаци за неговата метоположба (членот 16 став (2) од овој закон);
- 15) не го предава собраниот отпаден текстил или отпадни гуми на начин утврден во членот 16 став (3) од овој закон;
- 6) nuk përgatit informacion në përbajtjen dhe afatin e përshkruar dhe nuk ia vë në dispozicion operatorit të instalimit për trajtim me kërkesën e tij (neni 12 i këtij ligji);
- 7) informacionet që publikohen për blerësit e ardhshëm të automjeteve nuk përbajnë të dhëna për modelin e automjetit dhe pjesëve të tij, mundësitet për përpunim dhe riciklim, si dhe informacione të tjera të rëndësishme për mbrojtjen e mjedisit (neni 13 i këtij ligji);
- 8) nuk publikon dhe nuk vë në dispozicion informacione mbi përdoruesit përfundimtarë të tekstileve, gomave, vajrave dhe automjeteve, mbi mënyrën dhe mundësitet për menaxhimin e mbeturinave të prodhimeve nga ana e tyre (neni 14 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji) ;
- 9) nuk informon shpërndarësit dhe tregtarët të cilëve u dorëzohen tekstilet, gomat, vajrat dhe automjetet për mënyrën e marrjes kur mbeturinat e prodhimeve bëhen nga përdoruesit përfundimtarë (neni 14 paragrafët (3) dhe (4) të këtij ligji );
- 10) refuzon të marrë goma ose mbeturina të tekstileve falas nga përdoruesi përfundimtar, para shitjes së prodhimeve të reja, në një sistem një-për-një (neni 15 paragrafët (3) dhe (4) të këtij ligji);
- 11) refuzon të marrë mbeturinat e tekstileve ose mbeturinat e gomave në kundërshtim me kushtet e referuara në nenin 15 parografi (5) të këtij ligji;
- 12) nuk mban evidencë për mbeturinat e marra të tekstilit dhe mbeturinat e marra të gomave (neni 15 parografi (6) i këtij ligji);
- 13) nuk ka deklaratë me shkrim në përputhje me kërkesat e nenit 15 parografi (9) të këtij ligji;
- 14) nuk siguron hapësirë dhe kontejnerë të duhur për mbledhjen mbeturinave të tekstilit hapësira e shitjes kontejnerë në afërsi të saj për mbeturina të gomave dhe mbeturina të tekstilit me shenja të shënuara qartë përvendndodhjen e tyre (neni 16 parografi (2) i këtij ligji)
- 15) nuk dorëzon mbeturinat e grumbulluara të tekstilit ose mbeturinat e grumbulluara të

- 16) не доставува извештај за количество на извезени отпадни производи (член 18 став (11) од овој закон);
- 17) не се регистрира како мал производител, не води евиденција и не доставува извештаи согласно членот 20 став (2) од овој закон;
- 18) не доставува точни податоци до стручниот орган за да се утврди како мал производител (20 став (3) од овој закон);
- 19) не го уплаќа паушалниот надоместок на годишно ниво (член 21 став (2) од овој закон);
- 20) трошоците за управување со отпадни производи и отпадни возила ги прикажува спротивно на барањата утврдени во членот 21 став (4) од овој закон;
- 21) производителот кој не е регистриран во Република Северна Македонија не постапува согласно член 22 став (2) од овој закон;
- 22) не доставува пресметка за уплатениот надоместок до стручниот орган согласно член 24 став (2) од овој закон;
- 23) одбива бесплатно преземање на отпадни возила (членот 33 став (2) од овој закон);
- 24) преземањето на отпадното возило го наплаќа спротивно на условите од членот 33 став (4) од овој закон;
- 25) не се издава потврдата за преземање на отпадното возило за уништување и податоците од потврдата не се внесуваат во евиденцијата на стручниот орган (член 34 ставови (1), (2) и (3) од овој закон);
- 26) не е воведена електронска евиденција за издадените потврди за уништување на отпадно возило (член 34 став (3) од овој закон);
- 27) не ја утврдува поединечната маса на секое преземено отпадно возило, деловите и материјалите настанати од отпадното возилото (член 35 став (2) од овој закон);
- 28) не ги предава собраните отпадни возила на начин утврден во членот 35 став (3) од овој закон;
- 29) не води евиденција на начин утврден во член 36 ставови (1) и (3) од овој закон;
- 30) не ги предава собраните отпадни гуми на начин утврден со членот 41 став (5) од овој закон;
- gomabe në një mënyrë të përcaktuar në nenin 16 paragrafi (3) të këtij ligji
- 16) nuk paraqet raport për sasinë e mbeturinave të prodhimeve (neni 18 paragrafi (11) i këtij ligji);
- 17) nuk regjistrohet si prodhues i vogël, nuk mban regjistra dhe nuk paraqet raporte në pajtim me nenin 20 paragrafi (2) të këtij ligji;
- 18) nuk paraqet të dhëna të sakta deri te organi profesion për t'u përcaktuar si prodhues i vogël (20 paragrafi (3) i këtij ligji);
- 19) nuk e paguan kompensimin paushal në bazë vjetore (neni 21 paragrafi (2) i këtij ligji);
- 20) tregon shpenzimet për menaxhimin me mbeturinat e prodhimeve dhe mbeturinat e automjeteve në kundërshtim me kërkesat e përcaktuara në nenin 21 paragrafi (4) të këtij ligji;
- 21) prodhuesi që nuk është i regjistruar në Republikën e Maqedonisë Veriore nuk vepron në përputhje me nenin 22 paragrafi (2) të këtij ligji;
- 22) nuk paraqet një llogari për kompensimin e paguar tek organi profesional në përputhje me nenin 24 paragrafi (2) të këtij ligji;
- 23) refuzon marrjen falas të mbeturinave të automjeteve (neni 33 paragrafi (2) i këtij ligji);
- 24) marrjen e mbeturinave të automjeteve e paguan në kundërshtim me kushtet nga nenii 33 paragrafi (4) i këtij ligji;
- 25) nuk jepet vërtetimi për marrjen e mbeturinave të automjeteve për shkatërrim dhe të dhënat nga vërtetimi nuk futen në regjistër të organizat profesional (neni 34 paragrafët (1), (2) dhe (3) të këtij ligji);
- 26) nuk janë futur të dhëna elektronike përvërtetimet e lëshuara për shkatërrimin e mbeturinave të automjeteve (neni 34 paragrafi (3) i këtij ligji);
- 27) nuk përcakton masën individuale të secilës mbeturinë të automjeteve të marrur, pjesët dhe materialet e bëra nga automjeti i mbeturinave (neni 35 paragrafi (2) i këtij ligji);
- 28) nuk i dorëzon mbeturinat e grumbulluara të automjeteve në mënyrën e përcaktuar në nenin 35 paragrafi (3) të këtij ligji;
- 29) nuk mban evidencë në mënyrën e përcaktuar në nenin 36 paragrafët (1) dhe (3) të këtij ligji;

- 31) не ги собира, чува и предава отпадните гуми согласно барањата од член 42 став (1) од овој закон;
- 32) не организира посебно место за собирање на отпадните гуми и не обезбедува нивно редовно собирање и преземање, согласно барањата утврдени со членот 42 став (3) од овој закон;
- 33) не ги предава собраните отпадни масла на начин утврден во членот 46 став (4) од овој закон;
- 34) не ги собира и предава отпадните масла на начин утврден во членот 48 став (1) од овој закон;
- 35) не го предава собраното отпадно масло на начин согласно членот 48 став (3) од овој закон;
- 36) не води евиденција и не ги доставува податоци од евиденцијата (член 48 став (5) од овој закон);
- 37) не го предава собраниот отпаден текстил согласно член 49 став (3) од овој закон;
- 38) не го собира и предава отпадниот текстил на пропишан начин (член 50 став (1) од овој закон);
- 39) не го собира и не го предава собраниот отпаден текстил согласно барањата од член 50 став (3) од овој закон;
- 40) не води евиденција за собраните отпадни производи на начин утврден со членот 51 ставови (1) и (2) од овој закон;
- 41) не ги предава собраните отпадни гуми согласно член 53 ставовите (1) и (2) од овој закон;
- 42) не го собира и предава отпадното масло согласно член 53 став (3) од овој закон;
- 43) не го предава собраниот отпаден текстил на пропишан начин согласно член 53 став (4) од овој закон;
- 44) не се чуваат податоците од извештаите согласно пропишаниот рок (член 54 став (6) од овој закон).
- (2) На одговорното лице во правното лице за 30) nuk dorëzon mbeturinat e grumbulluara të gomave në një mënyrë të përcaktuar me nenin 41 paragrafi (5) të këtij ligji;
- 31) nuk mbledh, ruan dhe dorëzon mbeturinat e gomave në përputhje me kërkesat e nenit 42 paragrafi (1) të këtij ligji;
- 32) nuk organizon një vend të veçantë për grumbullimin e mbeturinave të gomave dhe nuk siguron mbledhjen dhe marrjen e tyre të rregullt, në përputhje me kërkesat e përcaktuara me nenin 42 paragrafi (3) të këtij ligji;
- 33) nuk i dorëzon mbeturinat e grumbulluara të vajrave në një mënyrë të përcaktuar në nenin 46 paragrafi (4) të këtij ligji;
- 34) nuk i mbledh dhe nuk i dorëzon mbeturinat e vajrave në mënyrën e përcaktuar në nenin 48 paragrafi (1) të këtij ligji;
- 35) nuk e dorëzon mbeturinën e grumbulluar të vajit në një mënyrë në pajtim me nenin 48 paragrafi (3) të këtij ligji;
- 36) nuk mban shënime dhe nuk paraqet të dhëna nga evidencat (neni 48 paragrafi (5) i këtij ligji);
- 37) nuk dorëzon mbeturinat e mbledhura të tekstitlit në pajtim me nenin 49 paragrafi (3) të këtij ligji;
- 38) nuk i mbledh dhe nuk i dorëzon mbeturinat e grumbulluara të tekstitlit në mënyrë të përshkruar (neni 50 paragrafi (1) i këtij ligji);
- 39) nuk i mbledh dhe nuk i dorëzon mbeturinat e mbledhura të tekstitlit në përputhje me kërkesat e nenit 50 paragrafi (3) të këtij ligji;
- 40) nuk mban evidencë për mbeturinat e grumbulluara të prodhimeve në një mënyrë të përcaktuar në nenin 51 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji;
- 41) nuk dorëzon mbeturinat e grumbulluara të gomave në përputhje me nenin 53 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji;
- 42) nuk mbledh dhe nuk dorëzon mbeturinat e vajrave në përputhje me nenin 53 paragrafi (3) të këtij ligji;
- 43) nuk dorëzon mbeturinat e mbledhura të tekstitlit në mënyrë të përcaktuar në pajtim me nenin 53 paragrafi (4) të këtij ligji;
- 44) të dhënat nga raportet nuk ruhen në përputhje me afatin e përshkruar (neni 54 paragrafi (6) i këtij ligji).
- (2) Personi përgjegjës në personin juridik për

прекршокот од ставот (1) на овој член, ќе му се изрече глоба за сторен прекршок во износ од 500 евра во денарска противвредност за микро трговци, од 1.000 евра за мали трговци, од 3.000 евра за средни трговци и од 5.000 евра во денарска противвредност за големи трговци.

(3) Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичкото лице за дејствијата од ставот (1) од овој член.

(4) На сторителот на прекршокот од став (1) од овој член, надлежен прекршочен орган може да му изрече прекршочна санкција забрана за вршење на дејноста.

(5) На одговорното лице од ставот (1) од овој член, надлежен прекршочен орган може да му изрече прекршочна санкција забрана за вршење на должноста.

(6) Надлежен прекршочен орган за изрекување на прекршочните санкции од ставовите (1) и (2) од овој член е надлежниот суд, а надлежен прекршочен орган за изрекување на прекршочните санкции од ставот (3) од овој член е Прекршочната комисија формирана согласно Законот за животна средина (во понатамошниот текст: Прекршочна комисија).

## Член 68

### Прекршочни санкции од втора категорија

(1) Глоба во износ од 13.000 до 14.000 евра во денарска противвредност за микро трговци, од 25.000 до 28.000 евра во денарска противвредност за мали трговци, од 76.000 до 84.000 евра во денарска противвредност за средни трговци и од 126.000 до 140.000 евра во денарска противвредност за големи трговци ќе му се изрече за прекршок на правно лице, доколку:

- 1) произведува материјали и делови за возила, кои не ги исполнуваат барањата во однос на производството и дизајнирањето на производите утврдени во членот 9 од овој закон;
- 2) произведува и пушта на пазар, материјали и делови за возила влучително и кабли и резервни делови кои не ги исполнуваат барањата за состав на опасни супстанции согласно членот 10 од овој закон;
- 3) не користи стандарди за кодирање на материјали и делови на возила, за да се

kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni do të gjobitet për kundërvajtje në shumë prej 500 EUR në ekivalent të MKD për mikro tregtarët, 1,000 EUR për tregtarët e vegjël, 3,000 EUR për tregtarët e mesëm dhe 5,000 euro në kundërvlerë me denarë për tregtarët e mëdhenj.

(3) Gjobë në shumë prej 250 EUR në kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet personit fizik për veprimet nga paragrafi (1) i këtij neni.

(4) Kryerësi i kundërvajtjes nga paragrafi (1) i këtij neni, organi kompetent për kundërvajtje mund të shqiptojë sankzion kundërvajtës për ndalimin e kryerjes së veprimitarisë.

(5) Personi përgjegjës nga paragrafi (1) i këtij neni, organi kompetent për kundërvajtje mund të shqiptojë sankzion kundërvajtës për ndalimin e kryerjes së detyrës.

(6) Organi kompetent i kundërvajtjes për shqiptimin e sanksioneve për kundërvajtje nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni është gjykata kompetente dhe organi kompetent i kundërvajtjes për shqiptimin e sanksioneve kundërvajtëse nga paragrafi (3) i këtij neni është Komisioni për Kundërvajtje i themeluar në përputhje me Ligjin për mjedisin jetësor (në tekstin e mëtejmë: Komisioni për Kundërvajtje).

## Neni 68

### Sankzionet për kundërvajtje nga kategoria e dytë

(1) Gjobë në shumën prej 13,000 deri në 14,000 euro në kundërvlerë në denarë për mikro tregtarët, nga 25,000 në 28,000 euro në kundërvlerë në denarë për tregtarët e vegjël, nga 76,000 në 84,000 euro në kundërvlerë në denarë për tregtarët e mesëm dhe nga 126,000 në 140,000 euro në kundërvlerë me denarë për tregtarët e mëdhenj do të dënohen për kundërvajtje ndaj një personi juridik, nëse:

- 1) prodhon materiale dhe pjesë për automjete, të cilat nuk i plotësojnë kërkesat për prodhimin dhe modelimin e prodhimeve të përcaktuara në nenin 9 të këtij ligji;
- 2) prodhon dhe vendos në treg, materiale dhe pjesë për automjete, përfshirë kabllot dhe pjesët rezervë që nuk plotësojnë kërkesat për përbërjen e substancave të rrezikshme në përputhje me nenin 10 të këtij ligji;
- 3) nuk përdor standarde për kodimin e materialeve dhe pjesëve të automjeteve, në mënyrë që të lehtësojë njojjen dhe lehtësinë e ripërdorimit ose përpunimit (neni 11 i këtij

- олесни препознавањето и погодноста за повторна употреба или преработка (член 11 од овој закон);
- 4) не обезбедува систем за повратен прием и собирање на отпаден текстил и отпадни гуми кај трговецот (член 15 ставови (1) и (2) од овој закон);
  - 5) не ги утврдува годишните цели за собирање на отпади производи и отпадни возила , во определениот рок (член 17 став (4) од овој закон);
  - 6) не ги утврдува годишните цели за повторна употреба, рециклирање и други видови на преработка во определен рок (член 18 став (4) од овој закон);
  - 7) не води евиденција и не доставува извештаи во пропишаната содржина и форма согласно членот 18 ставовите (7), (8) и (9) од овој закон;
  - 8) достави неточни податоци со цел да се покаже како мал производител (член 20 став (3));
  - 9) не го финансира целосниот систем за управување со отпадни производи и отпадни возила согласно членот 21 став (1) од овој закон;
  - 10) не обезбедува финансирање на трошоците за управување со заостанати отпадни производи и отпадни возила (21 став (5) од овој закон);
  - 11) не овластил застапник во писмена форма согласно пропишаните услови во член 22 од овој закон;
  - 12) намерно прикажува неточни податоци заради ослободување и поврат на надоместокот за управување со отпадни производи и отпадни возила (член 23 ставови (9) и (10) од овој закон);
  - 13) надоместокот за управување со отпадни производи и отпадни возила не го пресметува и уплатува навремено и правилно и не ја одржува, чува уредена и точна евиденцијата за пресметаниот и уплатениот надоместок (член 24 став (1) од овој закон);.
  - 14) не обезбеди дозвола за самостоен постапувач или не е склучен договор со колективен постапувач за управување со отпадни производи и отпадни возила (членот ligji);
  - 4) nuk siguron një sistem për pranimin e kthyeshëm dhe grumbullimin e mbeturinave të tekstilit dhe mbeturinave të gomave tek tregtari (neni 15 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji);
  - 5) nuk përcakton qëllimet vjetore për grumbullimin e mbeturinave të prodhimeve dhe mbeturinave të automjeteve brenda afatit të caktuar (neni 17 parografi (4) i këtij ligji);
  - 6) nuk përcakton qëllimet vjetore për ripërdorimin, riciklimin dhe llojet e tjera të përpunimit brenda një afati të caktuar (neni 18 parografi (4) i këtij ligji);
  - 7) nuk mban shënime dhe nuk paraqet raporte në përbajtjen dhe formën e përshkruar në përputhje me nenin 18, paragrafët (7), (8) dhe (9) të këtij ligji;
  - 8) të paraqesë të dhëna të pasakta për t'u treguar si prodhues i vogël (neni 20 parografi (3));
  - 9) nuk financon sistemin e plotë për menaxhimin e mbeturinave të prodhimeve dhe mbeturinave të automjeteve në përputhje me nenin 21 parografi (1) të këtij ligji;
  - 10) nuk siguron financimin e shpenzimeve për menaxhimin me mbeturinat e prodhimeve të mbetura dhe mbeturinat e automjeteve (21 parografi (5) i këtij ligji);
  - 11) nuk ka autorizuar një përfaqësues me shkrim në përputhje me kushtet e përshkruara në nenin 22 të këtij ligji;
  - 12) tregon qëllimisht të dhëna të pasakta me qëllim të përjashtimit dhe kthimit të kompensimit për menaxhimin me mbeturinat e prodhimeve dhe mbeturinave të automjeteve (neni 23 paragrafët (9) dhe (10) të këtij ligji);
  - 13) kompensimi për menaxhimin me mbeturinat e prodhimeve dhe mbeturinat e automjeteve nuk e llogarit dhe paguan në mënyrë të saktë dhe në kohë dhe nuk mban regjistra të rregullt dhe të saktë të kompensimit së llogaritur dhe të paguar (neni 24 parografi (1) i këtij ligji) ;
  - 14) nuk siguron licencë për veprues të pavarur ose nuk është lidhur kontratë me një veprues kolektiv për menaxhimin me mbeturinat e prodhimeve dhe mbeturinat e automjeteve (neni 29 i këtij ligji);

- 29 од овој закон);

15) нема обезбедено и организирано систем за одделно собирање и управување на отпадни возила од крајни корисници (член 31 став (1) од овој закон);

16) не ги утврдува годишните цели за повторна употреба, рециклирање и преработка на отпадни возила во пропишаниот рок (член 31 став (2) од овој закон);

17) нема воспоставено база на податоци од евиденцијата и известувањето согласно членот 36 став (5) од овој закон;

18) не постапува согласно условите и барањата за третман на отпадни возила (член 37 од овој закон);

19) не се води евиденција и не се доставуваат извештаи на начин утврден во членот 38 ставови (1), (2) и (4) од овој закон;

20) не се поседува дозвола за третман на отпадни возила и не се исполнуваат условите од дозволата (член 39 став (1) од овој закон);

21) не води електронска евиденцијата согласно членот 39 став (2) од овој закон;

22) нема обезбедено и организирано систем за собирање и преработка на отпадни гуми (член 41 ставови (1) и (2) од овој закон);

23) нема обезбедено и организирано систем за собирање и управување со отпадни масла (член 45);

24) не организира и не обезбедува систем за собирање и преработка на отпаден текстил (член 49 ставови (1) и (2) од овој закон);

25) не води евиденција за видот и количеството на отпадни производи и отпадни возила пуштени на пазарот (член 54 ставови (1) и (2) од овој закон);

26) не доставува годишен извештај до стручниот орган за количеството на отпадни производи и отпадни возила пуштени на пазарот во пропишаниот рок (член 54 став (3) од овој закон);

27) доставува извештаи со неточни податоци согласно членот 54 од овој закон;

На одговорното лице во правното лице за јавствијата од ставот (1) на овој член ќе му се рече глоба во износ од од 700 евра во денарска

15) нук ка сигуруар дие организuar një sistem për grumbullimin dje menaxhimin e veçantë të mbeturinave të automjeteve nga përdoruesit përfundimtarë (neni 31 paragrafi (1) i këtij ligji);

16) nuk përcakton qëllimet vjetore pë ripërdorimin, riciklimin dje përpunimin e mbeturinave të automjeteve brenda afatit të paraparë (neni 31 paragrafi (2) i këtij ligji);

17) nuk ka krijuar një bazë të të dhënavet të të dhënavet dhe raportimeve në përputhje me nenin 36 paragrafi (5) të këtij ligji;

18) nuk vepron në përputhje me kushtet dhe kërkesat për trajtimin e mbeturinave të automjeteve (neni 37 i këtij ligji);

19) nuk mbahen shënime dhe raportet nuk dorëzohen në mënyrën e përcaktuar në nenin 38 paragrafët (1), (2) dhe (4) të këtij ligji;

20) nuk posedon licencë për trajtimin e mbeturinave të automjeteve dhe nuk plotësohen kushtet e licencës (neni 39 paragrafi (1) i këtij ligji);

21) nuk mban shënime elektronike në përputhje me nenin 39 paragrafi (2) të këtij ligji;

22) nuk ka siguuar dje organizuar një sistem për mbledhjen dhe përpunimin e mbeturinave të gomave (neni 41 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji);

23) nuk ka siguuar dje organizuar një sistem për mbledhjen dhe menaxhimin e mbeturinave të vajrave (neni 45);

24) nuk ka organizuar dje nuk ka siguuar një sistem për mbledhjen dhe përpunimin e mbeturinave të tekstilit (neni 49 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji);

25) nuk mban evidencë për llojin dje sasinë e mbeturinave të prodhimeve dhe mbeturinave të automjeteve të hedhura në treg (neni 54 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji);

26) nuk i paraqet një raport vjetor organit profesional për sasinë e mbeturinave të prodhimeve dhe mbeturinave të automjeteve të lëshuara në treg brenda afatit të caktuar (neni 54 paragrafi (3) i këtij ligji);

27) paraqet raporte me të dhëna të pasakta në pajtim me nenin 54 të këtij ligji;

(2) Personi përgjegjës në personin juridik për veprimet nga paragrafi (1) i këtij neni gjobitet në shumë prej 700 EUR në ekuivalent të MKD për mikro tregtarët,

противвредност за микро трговци, од 1.500 евра во денарска противвредност за мали трговци, од 4.000 евра во денарска противвредност за средни трговци и од 7.000 евра во денарска противвредност за големи трговци.

(3) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичкото лице за дејствијата од ставот (1) од овој член.

(4) На сторителот на прекршокот од ставот (1) од овој член, надлежен прекршочен орган може да му изрече прекршочна санкција забрана за вршење на дејноста.

(5) На одговорното лице од ставот (2) од овој член, надлежен прекршочен орган може да му изрече прекршочна санкција забрана за вршење на должноста.

(6) Надлежен прекршочен орган за изрекување на прекршочните санкции од овој член е надлежниот суд.

1,500 EUR нë екуivalent me MKD пër тргтарët e vegjël, 4,000 EUR нë екуivalent me MKD. пër тргтарët e mesëm dhe nga 7,000 euro нë kundërvlerë me denarë пër тргтарët e mëdhenj.

(3) Gjobë нë shumë prej 500 EUR нë kundërvlera нë denarë do t'i shqiptohet personit fizik пër veprimet e përmendura нë paragrafin (1) të këtij neni.

(4) Kryerësi i kundërvajtjes nga paragrafi (1) i këtij neni, organi kompetent пër kundërvajtje mund тë shqiptojë sankzion kundërvajtje пër ndalimin e kryerjes së veprimitarisë.

(5) Personit пërgjegjës тë përmendorur нë paragrafin (2) тë këtij neni, organi kompetent пër kundërvajtje mund тë shqiptojë sankzionin kundërvajtës пër ndalimin e kryerjes së detyrës.

(6) Organi kompetent i kundërvajtjes пër shqiptimin e sanksioneve kundërvajtëse nga ky nen ёshtë gjykata kompetente.

## Член 69

### Прекршочни санкции од трета категорија

Глоба во износ 18.000 до 20.000 евра во денарска противвредност за микро трговци, од 36.000 до 40.000 евра во денарска противвредност за мали трговци, од 110.000 до 120.000 евра во денарска противвредност за средни трговци и од 180.000 до 200.000 евра во денарска противвредност за големи трговци ќе му се изрече за прекршок на правно лице, доколку:

- 1) не обезбедува реализација на национални цели за собирање, согласно членот 17 став (1) од овој закон;
- 2) не обезбедува реализација на национални цели за повторна употреба, рециклирање и други видови на преработка на отпадни производи (член 18 став (1) од овој закон);
- 3) не плаќа надоместок за управување со отпадни производи и отпадни возила во определениот рок согласно членот 23 од овој закон;
- 4) не обезбедува реализација на национални цели за повторна употреба и преработка на отпадни возила (член 30 од овој закон);
- 5) преработува отпадни возила без дозвола, како и не ги исполнува условите од

## Neni 69

### Sankzionet пër kundërvajtje тë kategorisë së tretë

1) Gjobë нë shumën prej 18,000 deri нë 20,000 euro нë kundërvlerë нë denarë пër mikro tregtarët, nga 36,000 нë 40,000 euro нë kundërvlerë нë denarë пër tregtarët e vegjël, nga 110,000 нë 120,000 euro нë kundërvlerë нë denarë пër tregtarët e mesëm dhenga 180,000 нë 200,000 euro нë kundërvlerë me denarë пër tregtarët e mëdhenj do тë akuzohen пër kundërvajtje ndaj një personi juridik нëse:

- 1) nuk siguron realizimin e qëllimeve kombëtare пër mbledhje, нë përputhje me nenin 17 paragrafi (1) тë këtij ligji;
- 2) nuk siguron realizimin e qëllimeve kombëtare пër ripërdorimin, riciklimin dhe llojet e tjera тë përpunimit тë mbeturinave тë prodhimeve (neni 18 paragrafi (1) i këtij ligji);
- 3) nuk paguan një kompensim пër menaxhimin me mbeturinat e prodhimeve dhe mbeturinat e automjeteve brenda afatit тë përcaktuar нë përputhje me nenin 23 тë këtij ligji;
- 4) nuk siguron realizimin e qëllimeve kombëtare пër ripërdorimin dhe përpunimin e mbeturinave тë automjeteve (neni 30 i këtij ligji);
- 5) përpunon mbeturina тë automjeteve pa

- дозволата (член 39 став (1) од овој закон);
- 6) врши преработка на отпадни масла спротивно на условите и барањата од член 47 од овој закон.

(2) На одговорното лице во правното лице, за дејствијата од ставот (1) од овој член, ќе му се изрече глоба за сторен прекшок во износ од 1.000 евра во денарска противвредност за микро трговци, од 2.000 евра во денарска противвредност за мали трговци, од 6.000 евра во денарска противвредност за средни трговци и од 10.000 евра во денарска противвредност за големи трговци.

(3) Глоба во износ од 750 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичкото лице за дејствијата од ставот (1) од овој член.

(4) На сторителот на прекшокот од овој член, надлежниот прекршочен орган може да му изрече прекршочна санкција забрана за вршење на дејноста.

(5) На одговорното лице од ставот (3) од овој член, надлежниот прекршочен орган може да му изрече прекршочна санкција забрана за вршење на должноста.

(6) Надлежен прекршочен орган за изрекување на прекршочните санкции од овој член е надлежниот суд.

licencë, si dhe nuk i plotëson kërkesat e licencës (neni 39 paragrafi (1) i këtij ligji);

6) kryen përpunimin e mbeturinave të vajrave në kundërshtim me kushtet dhe kërkesat e nenit 47 të këtij ligji.

(2) Personi përgjegjës në personin juridik, për veprimet nga paragrafi (1) i këtij nenii, do të gjobitet për kundërvajtje në shumë prej 1,000 EUR në kundërvlerë të denarit për mikro tregtarët, nga 2,000 EUR në denarë. kundërvlera për tregtarët e vegjël., nga 6,000 euro në kundërvlerë në denarë për tregtarët e mesëm dhe nga 10,000 euro në kundërvlerë me denarë për tregtarët e mëdhenj.

(3) Gjobjë në shumë prej 750 euro në kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet personit fizik për veprimet nga paragrafi (1) i këtij nenii.

(4) Kryerësi i kundërvajtjes nga ky nen, organi kompetent për kundërvajtje mund të shqiptojë sanksion kundërvajtje për ndalimin e kryerjes së veprimitarise.

(5) Për personin përgjegjës nga paragrafi (3) i këtij nenii, organi kompetent për kundërvajtje mund të shqiptojë sanksion kundërvajtës për ndalimin e kryerjes së detyrës.

(6) Organ kompetent i kundërvajtjes për shqiptimin e sanksioneve kundërvajtëse nga ky nen është gjykata kompetente.

## Член 70

### Постапка за порамнување и спогодување

(1) За прекршоците утврдени во членот 67 од овој закон, надлежните инспектори од член 57 на овој закон се должни на сторителот на прекшокот да му предложат постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог пред да поднесат барање за поведување на прекршочна постапка.

(2) За прекршоците утврдени во членовите 68 и 69 од овој закон, надлежните инспектори се должни на сторителот на прекшокот да му предложат постапка за спогодување пред да поднесат барање за поведување на прекршочна постапка.

(3) Постапките за порамнување и спогодување се водат согласно со одредбите од Законот за прекршоците и Законот за животната средина.

(4) Министерот кој раководи со органот за животна

## Neni 70

### Procedura për barazim dhe kontraktim

(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenin 67 të këtij ligji, inspektorët kompetentë nga nenii 57 i këtij ligji janë të detyruar t'i propozojnë kryesit të kundërvajtjes procedurën e zgjidhjes duke lëshuar urdhër pagese për kundërvajtje para se të paraqesin kërkesë për inicimin e procedurës për kundërvajtje.

(2) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 68 dhe 69 të këtij ligji, inspektorët kompetent janë të detyruar t'i propozojnë kryesit të kundërvajtjes procedurën e zgjidhjes para se të paraqesin kërkesë për fillimin e procedurës kundërvajtëse.

(3) Procedurat e barazimit dhe kontraktimit do të kryhen në përputhje me dispozitat e Ligjit për kundërvajtje dhe Ligjit për mjedisin jetësor.

(4) Ministri që udhëheq organin për mjedisin jetësor

средина ја пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот (1) на овој член.

përshkruan formën dhe përbajtjen e urdhërpagessës për kundërvajtje të parapara në paragrafin (1) të këtij neni.

### Член 71

#### Водење на прекршочна постапка

Постапката пред Прекршочната комисија се води согласно со одредбите на Законот за прекршоците и Законот за животна средина.

## VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

### Член 72

#### Рокови за спроведување

(1) Производителот е должен да започне да ја води евиденцијата за количеството на производи пуштени на пазарот во Република Северна Македонија од членот 54 ставови (1) и (2) од овој закон, од 1 јануари 2024 година.

(2) Првиот годишен извештај на производителот од членот 54 став (3) од овој закон е должен да го достави до стручниот орган најдоцна до 31 јануари 2024 година.

(3) Електронската евиденција од членот 34 став (6) од овој закон ќе се воспостави најдоцна до 31 декември 2023 година.

(4) Производителите согласно обврските од членот 29 од овој закон, се должни да се здружат преку основање и/или склучување на договор со колективен постапувач или да обезбедат дозвола за самостојни постапувачи најдоцна до 31 декември 2023 година.

(5) Одредбите од член 23, член 24, член 67 став (1) точка 22), член 68 став (1) точка 12 и 13) и член 69 став (1) точка 3) од овој закон ќе отпочнат да се применуваат од 1 јануари 2024 година.

### Член 73

#### Усогласување на работењето на правните лица кои управуваат со опрема и отпадна опрема

Правните и физичките лица од членот 34 ставови (1) и (2) од овој закон до воспоставувањето на електронската евиденција од член 34 став (6) од овој закон, ќе продолжат да постапуваат согласно постојниот подзаконски пропис за управување со возила во делот на издавањето на потврдата за уништување.

### Neni 71

#### Mbajtja e procedurës për kundërvajtje

Procedura para Komisionit për Kundërvajtje zhvillohet në përputhje me dispozitat e Ligjit për Kundërvajtje dhe Ligjit për Mjedisin Jetësor.

## VII. DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

### Neni 72

#### Afatet për zbatim

(1) Prodhusi është i detyruar të fillojë mbajtjen e regjistrave për sasinë e prodhimeve të lëshuara në treg në Republikën e Maqedonisë Veriore nga neni 54 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji, nga 1 janari 2024.

(2) Raporti i parë vjetor i prodhuesit nga neni 54 parografi (3) i këtij ligji i paraqitet organit profesional jo më vonë se 31 janar 2024.

(3) Regjistrimet elektronike nga neni 34 parografi (6) i këtij ligji vendosen jo më vonë se 31 dhjetor 2023.

(4) Prodhusit, në përputhje me detyrimet e përmendura në nenin 29 të këtij ligji, janë të detyruar të shoqérohen duke krijuar dhe / ose lidhur një marrëveshje me një veprues kolektiv ose të sigurojnë licencë për veprues të pavarur jo më vonë se 31 dhjetor, 2023.

(5) Dispozitat e nenit 23, nenit 24, nenit 67 parografi (1) pika 22), nenit 68 parografi (1) pikat 12 dhe 13) dhe nenit 69 parografi (1) pika 3) të këtij ligji fillojnë të aplikohen nga 1 janari 2024.

### ,Neni 73

#### Koordinimi i funksionimit të personave juridikë që administrojnë pajisjet dhe mbeturinat e paisjeve

Personat juridikë dhe personat fizikë të përmendorur në nenin 34 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji deri në krijimin e regjistrave elektronikë të përmendorur në nenin 34 parografi (6) të këtij ligji, do të vazhdojnë të veprojnë në përputhje me aktet nënligjore ekzistuese për menaxhimin me automjetet në zonën e lëshimit të vërtetimeve për shkatërrim.

#### **Член 74**

##### **Донесување на подзаконски прописи**

(1) Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) До денот на влегувањето во сила на подзаконските прописи од ставот (1) од овој член ќе се применуваат постојните подзаконски прописи, донесени согласно Законот за управување со отпад ("Службен весник на Република Македонија" број 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15, 39/16 и 63/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 31/20).

#### **Neni 74**

##### **Miratimi i akteve nënligjore**

(1)Aktet nënligjore të parashikuara nga ky ligj do të miratohen brenda dy viteve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

(2)Deri në ditën e hyrjes në fuqi të akteve nënligjore nga paragrafi (1) i këtij nenii, aktet nënligjore ekzistuese, të miratuara në përputhje me Ligjin për Menaxhimin e Mbeturinave ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 68 / 04.71 / 04, do të zbatohet. 107/07 102/08, 143/08, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15, 39/16 dhe 63/16 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë Veriore" Nr. 31/20).

#### **Член 75**

##### **Престанување на важење**

Со денот на отпочнувањето на примената на членот 23 од овој закон престануваат да важат одредбите од членот 179 ставови (1), (4) и (8) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18).

#### **Neni 75**

##### **Ndërprerja e afatit**

Dispozitat e nenit 179 paragrafët (1), (4) dhe (8) të Ligjit për mjedisin jetësor ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 53/05) do të pushojnë së vlefshmi në ditën e fillimit të zbatimi i nenit 23 të këtij ligji. 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42 / 14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 dhe 99/18).

#### **Член 76**

##### **Влегување во сила**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2023 година.

#### **Neni 76**

##### **Hyrja në fuqi**

Ky ligj do të hyjë në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë Veriore" dhe do të fillojë të aplikohet më 1 janar 2023.

## I. ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ

Во Република Северна Македонија управувањето со возила, масла, текстил и гуми претставува еколошки, социјален и економски предизвик.

Првата цел на секоја политика за отпад треба да биде минимизирање на негативните ефекти на создавањето и управувањето со отпад врз човековото здравје и животната средина.

Системот за управување со отпадот од производите во предложениот законски текст, генерално ги вклучува и активностите за управување и однесувањето на сите економски оператори како и на физичките лица кои на директен или индиректен начин се учесници во животниот циклус на производите од текстил, гуми, масла и возила од кои настануваат отпадни производи и ги вклопи овие четири дополнителни текови на отпад во проширената одговорност на производителот.

Производителот може своите обврски да ги исполнi самостојно како самостоен постапувач, или заедно со други производители, преку колективен постапувач со коj склучува договор согласно одредбите на Законот за проширена одговорност на производителот во управувањето со отпадот .

Во рамките на предложените законски одредби од Предлог Законот за управување со дополнителни текови на отпад (во натамошниот текст: отпадни производи) се дефинира предметот (член 1) на законот.

Со членот 2 се уредуваат прашањата за примена на други прописи во управувањето со производите и отпадните производи кои не се уредени со овој закон.

Со членовите 3 и 4 се регулираат целите и начела за заштита на животна средина и здравјето на луѓето, одржливо производство и потрошувачка преку, како прв приоритет, спречување на создавање на дополнителни текови на отпад (отпадни гуми, отпадни масла, отпаден текстил и отпадни возила) и, дополнително со повторна употреба, рециклирање и други видови на преработка на отпадот за намалување на нивното отстранувањето, како и да се придонесе во ефикасното користење на ресурсите и добивање на вредни секундарни сировини. Овие цели се

## I. ARSYETIMI I PROPOZIMIT TË LIGJIT

Në Republikën e Maqedonisë Veriore, menaxhimi me automjetet, vajrat, tekstilin dhe gomat paraqet një sfidë mjedisore, sociale dhe ekonomike.

Qëllimi i parë i çdo politike për mbetjet duhet të jetë minimizimi i efekteve negative të gjenerimit dhe menaxhimit me mbetjet në shëndetin e njeriut dhe mjedisin.

Sistemi i menaxhimit me mbeturinat nga prodhimet tekstin e propozuar ligor në përgjithësi përfshin aktivitetet e menaxhimit dhe sjelljen e të gjithë operatorëve ekonomikë si dhe personave fizikë të cilët janë pjesëmarrës direkt ose indirekt në ciklin jetësor të prodhimevetë tekstit, gomave, vajrave dhe automjeteve nga të cilat bëhen mbeturina të prodhimeve dhe i përshtaten këtyre katër rrjedhave shtesë të mbeturinave në përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit.

Prodhuesi mund të përbushë detyrimet e tij në mënyrë të pavarur si një veprues i pavarur, ose së bashku me prodhuesit e tjerë, përmes një vepruesi kolektiv me të cilin lidh një kontratë në përputhje me dispozitat e Ligjit për Përgjegjësinë e Zgjatur të prodhuesit në menaxhimin e mbeturinave.

Brenda dispozitave ligjore të propozuara nga Propozim-Ligji për Menaxhimin e Rrjedhave Shtesë të Mbeturinave (në tekstin e mëtejmë: mbeturinat e prodhimeve) përcaktohet subjekti (neni 1) i ligjit.

Neni 2 rregullon çështjet për zbatimin e rregulloreve të tjera në menaxhimin e prodhimeve dhe mbeturinave të prodhimeve që nuk rregullohen me këtë ligj.

Nenet 3 dhe 4 rregullojnë objektivat dhe parimet për mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe shëndetit të njeriut, prodhimin dhe konsumin e qëndrueshëm përmes, si një përparsi të parë, parandalimin e krijimit të rrymave shtesë të mbeturinave (mbeturinave të gomave, mbeturinave të vajrave, tekstileve dhe mbeturinave të automjeteve). dhe, përvëç kësaj, duke ripërdorur, ricikluar dhe lloje të tjera të përpunimit të mbetjeve për të zvogëluar depozitimin e tyre, si dhe për të kontribuar në përdorimin efikas të burimeve dhe marrjen e lëndëve të para dytësore të vlefshme. Këto objektiva bazohen në parimin e kujdesit dhe

засновани на начелото на претпазливост и начелата според кои треба да се преземе превентивно дејство , како приоритет, вклучувајќи ги и начелото на одговорност на производителот и проценка на животниот циклус на производите.

Со членот 5 се утврдуваат видови на производи кои се предмет на уредување на овој закон, а тоа се текстилот, гуми, масла и возилата со нивните вградени делови и материјали, како и употребуваните производи од истиот вид кои се увезуваат во Република Северна Македонија.

Со членот 6 се исклучуваат од примена одредбите од овој закон за одредени видови возила како што се возила од историско значење или возила со колекционерска вредност, возила за специјални намени, или возила наменети за музеи, кои се чувани цели или на делови, од категоријата на текстилот исклучени се чевлите и облека за медицински и ортопедски дејности и облека која се собира во добротворни цели од страна на невладини организации, а од производите во категоријата на гумите исклучени се авионските гуми и велосипедски гуми, од категоријата на масла исклучени се масла за ложење и маслото за домаќинствата.

Членот 7 го дефинира значењето на одделни изрази употребени во законот. Одредбите на предлог законот се применуваат на производители и производи без оглед на техниката на продажба, вклучувајќи и продавање на далечина.

Со член 8 се воведуваат забрани за горење отпадните производ на отворени места, локации или во инсталации кои не се наменети за таа цел, потоа напуштање на гуми на јавни површини, во природа, исфрлање или истурање на отпадни масла во води, канализација, почва вклучително и забраната за нивно мешање со други масла или отпад.

Утврдувањето на проширената одговорност на производителот со член 9 е еден од начините на поттикнување на производителите на делови и материјали за возила за примена на превентивни мерки коишто треба уште во текот на дизајнирањето, конструирање и производство да ги земат во предвид условите кои ќе ги олеснуваат расклопувањето , повторна употреба и третман на отпадните возила, ограничување на употреба на опасни супстанции со цел да се намали или избегне потребата за депонирање на опасен

parimet sipas të cilave veprimi parandalues duhet të merret si përparësi, përfshirë parimin e përgjegjësisë së prodhuesit dhe vlerësimin e ciklit jetësor të prodhimeve.

Neni 5 përcakton llojet e prodhimeve të cilat janë lëndë e rregullimit të këtij ligji, siç janë tekstilet, gomat, vajrat dhe automjetet me pjesët dhe materialet e tyre të ndërtuara, si dhe prodhimet e përdorura të të njëjtit lloj që importohen në Republikën e Maqedonija Veriore.

Neni 6 përjashton nga zbatimi i dispozitave të këtij ligji lloje të caktuara të automjeteve të tilla si automjete me rëndësi historike ose automjete me vlerë të mbledhshme, automjete me qëllim të veçantë, ose automjete të destinuara për muze, të cilat mbahen për qëllime ose në pjesë, nga kategoria e tekstileve, me përjashtim të këpucëve dhe veshjeve për veprimtari mjekësore dhe ortopedike dhe veshjeve të mbledhura për qëllime bamirësie nga organizatat joqeveritare, dhe produktet në kategorinë e gomave, me përjashtim të gomave të avionëve dhe gomave të bicikletave, nga kategoria e vajrave, duke përjashtuar vajrat për ngrohje dhe vajrat për amvisëri.

Neni 7 përcakton kuptimin e termave të ndara të përdorura në ligj. Dispozitat e propozim ligjit zbatohen për prodhuesit dhe prodhimet pavarësish teknikës së shitjes, përfshirë shitjen në distancë.

Neni 8 paraqet ndalime për djegien e mbeturinave të prodhimeve në vende të hapura, vendndodhje ose instalime që nuk janë të destinuara për atë qëllim, duke lënë më pas goma në vende publike, në natyrë, duke hedhur ose derdhur mbeturina të vajrave në ujë, ujëra të zeza, tokë dhe një ndalim për përzierjen e tyre me vajra ose mbeturina të tjera.

Përcaktimi i përgjegjësisë së zgjatur të prodhuesit me nenin 9 është një nga mënyrat për të inkurajuar prodhuesit e pjesëve dhe materialeve për automjete të zbatojnë masa parandaluese që duhet të marrin parasysh gjatë projektimit, ndërtimit dhe prodhimit kushtet që do të lehtësojnë çmontimin, ripërdorimin dhe trajtimin e mbeturinave të automjeteve, duke kufizuar përdorimin e substancave të rrezikshme në mënyrë që të zvogëlohet ose shmanget nevoja për asgjësimin e mbeturjeve të rrezikshme.

отпад.

Со членот 10 се забранува употреба на тешки метали, посебно употреба на олово, жива, кадмиум и хексивалентен хром во деловите и материјалите за возила. Овие тешки метали треба да се употребат само во одредени применливи случаи според список, кој редовно се ревидира во законодавството на ЕУ и ги утврдува правилата, видовите и роковите за ограничување на употребата на опасни супстанции во производството на возилата деловите и материјалите.

Со членот 11 се воведува обврска на производителите за кодирање делови и материјали за возилата согласно европски стандарди за кодирање со цел да се олесни препознавањето на материјалите и деловите кои се погодни за повторна употреба или преработка.

Обврската за обезбедување на информации за операторите на инсталациите за третман на отпадни возила од страна на производителите, за идентификација на составните делови и материјали кои се важни заради олеснување на постапките за повторната употреба и третманот и преработка, е регулирана со членот 12.

Со член 13 се воспоставува обврска за производителите на нови возила кои ги пуштаат на пазарот да обезбедат за идните корисници во печатен или електронски облик или како промотивна литература соодветни информации за можностите за третман, развојот на постапките за повторна употреба на деловите на возилата, рециклирање и преработка.

Предложениот член 14 ја регулира обврската на производителот за обезбедување на адекватни информации за крајните корисници за можноста за враќање и собирање на отпадните производи и отпадните возила, информациите за забраната (да не ги оставаат како мешан комунален отпад, за потребата за нивно одделно собирање, за расположивите системи за одделно собирање, за опасностите кои ги предизвикуваат како последица на опасните супстанции кои ги содржат и слично), а се со цел да се постигне потребното ниво на одделно собирање кое е предуслов за успешност на сите понатамошни чекори во управувањето со отпадните производи.

Предложените законски решенија во член 15 и 16, регулираат повеќе активности кои се однесуваат на

Neni 10 ndalon përdorimin e metaleve të rënda, në veçanti përdorimin e plumbit, zhivës, kadmiumit dhe kromit gjashtëivalent në pjesët dhe materialet e automjeteve. Këto metale të rënda duhet të përdoren vetëm në raste të caktuara të zbatueshme sipas një liste, e cila rishikohet rregullisht në legislacionin e BE-së dhe përcakton rregullat, llojet dhe afatet për kufizimin e përdorimit të substancave të rrezikshme në prodhimin e pjesëve dhe materialeve të automjeteve.

Neni 11 paraqet një detyrim për prodhuesit për të koduar pjesë dhe materiale për automjete në përputhje me standardet evropiane të kodimit në mënyrë që të lehtësojnë identifikimin e materialeve dhe pjesëve që janë të përshtatshme për ripërdorim ose riciklim.

Detyrimi për të siguruar informacion për operatorët e instalimeve të trajtimeve të mbeturinave të automjeteve nga ana e prodhuesve, për të identifikuar përbërësit dhe materialet që janë të rëndësishëm për të lehtësuar ripërdorimin dhe procedurat e trajtimit dhe përpunimit, rregullohet nga nenii 12.

Neni 13 përcakton një detyrim për prodhuesit e automjeteve të reja që ata vendosin në treg për t'u ofruar përdoruesve të ardhshëm në formë të shtypur ose elektronike ose si literaturë promovuese informacionin e duhur për mundësitet e trajtimit, zhvillimin e procedurave për ripërdorimin e pjesëve të automjetit, riciklim dhe përpunimin.

Neni 14 i propozuar rregullon detyrimin e prodhuesit për të siguruar informacionin e duhur për përdoruesit përfundimtarë mbi mundësinë e kthimit dhe mbledhjes së mbeturinave të prodhimeve dhe mbeturinave të automjeteve, informacionin e ndalimit (për të mos e lënë atë si mbetje të përziera komunale, nevoja për mbledhjen e tyre të veçantë, për sistemet e veçanta të grumbullimit në dispozicion, për rreziqet që ato shkaktojnë si pasojë e substancave të rrezikshme që ato përmbyjnë, etj.), në mënyrë që të arrihet niveli i kërkuar i grumbullimit të veçantë i cili është një parakusht për suksesin e të gjitha hapave të mëtejshëm në menaxhimin e mbeturinave.

Zgjidhjet e propozuara ligjore në nenet 15 dhe 16, rregullojnë disa aktivitete që i referohen detyrimeve

обврските за преземање на отпадни производи пред се отпаден текстил и отпадни гуми на производителот и трговецот и нивната меѓусебна соработка кој е значајна.

Односно, производителите и трговците имаат важна улога во придонесот за нивно успешно собирање и тие треба да ги охрабрат крајните корисници, отпадните производи да ги враќаат на местата за превземање.

Трговецот ги презема отпадните производи при продажба на нови производи по систем најмалку еден на еден.

Со одредбите од член 15 се гарантираат безбедноста и здравјето на трговците, т.е. се утврдуваат условите кога може да биде одбиено преземање на отпадните производи.

Трговците можат да превземаат помало количество отпадни гуми и отпаден текстил на своите продажни места при што не треба да поседуваат дозвола согласно прописите за управување со отпадот. Меѓусебните права и обврски, производителот како самостоен постапувач или преку колективен постапувач со трговецот ги уредува со склучување на посебен договор. Собраниите отпадни производи трговецот мора да ги предаде на собирач или преработувач кои се дел од системот за собирање на самостојниот или колективниот постапувач.

Со членовите 17 и 18 се поставени националните цели за собирање на отпадни производи како и националните цели за повторна употреба, рециклирање и други видови на преработка на отпаден текстил, отпадни гуми и отпадни масла кои во објективно прифатливи рокови ќе доведат собирањето, повторната употреба, рециклирањето и преработката до нивото кое е постигнато во најголемиот број земји на Европската Унија, преку самостојните или колективни постапувачи.

Производителот е должен секоја година да ги утврдува сопствените цели за собирање кои како удел од вкупното количество на производи што ги пуштил на пазарот во предходната година. При определување на целите за повторна употреба, рециклирање и преработка од страна на производителот во предвид се земаат целите за собирање за истата година.

Дополнително, со предложеното законско решени

пër ndërmarrjen e mbeturinave të prodhimeve, kryesish mbeturinave të tekstileve dhe mbeturinave të gomave, të prodhuesit dhe tregtarit dhe bashkëpunimit të tyre të ndërsjellë i cili është i rëndësishëm.

Kjo do të thotë, prodhuesit dhe tregtarët kanë një rol të rëndësishëm për të kontribuar në mbledhjen e tyre të suksesshme dhe ata duhet të inkurajojnë përdoruesit përfundimtarë që të kthejnë mbeturinat e prodhimeve në pikat e marrjes.

Tregtarët merr përsipër mbeturinat e prodhimeve para shitjes së prodhimeve të reja në një sistem të paktën një nga një.

Dispozitat e Nenit 15 garantojnë sigurinë dhe shëndetin e tregtarëve, dmth. përcaktohen kushtet kur mund të refuzohet marrja e mbeturinave të prodhimeve.

Tregtarët mund të marrin një sasi më të vogël të mbeturinave të gomave dhe mbeturinave të tekstilit në pikat e tyre të shitjes pa pasur nevojë të kenë një leje në përputhje me rregulloret e menaxhimit me mbeturinat. Të drejtat dhe detyrimet reciproke rregullohen nga prodhuesi si një veprues i pavarur ose përmes një vepruesi kolektiv me tregtarin duke lidhur një kontratë të veçantë. Mbeturinat e grumbulluara të prodhimeve tregtarë duhet t'ia dorëzojë një koleksionisti ose përpunuesi që janë pjesë e sistemit për grumbullimin e vepruesit të pavarur ose kolektiv.

Nenet 17 dhe 18 përcaktojnë qëllimet kombëtare për mbledhjen e prodhimeve, si dhe qëllimet kombëtare përi ripërdorimin, riciklimin dhe llojet e tjera të përpunimit të mbeturinave të tekstilit, mbeturinave të gomave dhe mbeturinave të vajrave të cilët në afate kohore të pranueshme objektivisht do të sjellë mbledhjen, ripërdorimin, riciklimin dhe përpunimin në nivelin e arritur në shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian, përmes vepruesit të pavarur ose kolektiv.

Prodhuesi është i detyruar të vodosë qëllimet e veta të grumbullimit çdo vit si pjesë e sasisë totale të prodhimeve të lëshuara në treg vitin e kaluar. Para përcaktimit të qëllimeve përi ripërdorim, reciklim dhe përpunimi nga prodhuesi merren parasysh qëllimet e mbledhjes përi të njëtin vit.

Për më tepër, me zgjidhjen e propozuar ligjore nga

од членот 18, а со цел да се воведе проток на точни информации за пресметка и следење на реализација на националните целите, операторот на инсталацијата за преработка има обврска да известува за количеството на преземените отпадни производи предадени за повторна употреба, рециклирање и преработка, поодделно за секој самостоен или колективен постапувач со кој има склучено договор.

Со членот 19 се регулира прашањето за регистрација на производителите и нивните овластени застапници како и постапките за известување во регистарот на производители кој подетално ќе се регулира како дел од Регистарот на производители во Законот за прошириена одговорност на производителот во управување со посебните текови на отпад.

Член 20 ги утврдува условите за определување на малиот производител, како и неговите обврски за регистрација ида води евидентија за количеството на отпадни производи кои ги пуштаат на пазарот во Република Северна Македонија како и обврската и еднаш годишно да уплаќа паушал од 6000 денари на сметка на Министерството за животна средина и просторно планирање.

Со членот 21 се регулираат обврските на производителот за финансирање на управувањето со отпадни производи со кое се обезбедува дека производителите се должни да преземат целосна одговорност со финансирање на целиот систем на собирање , третман , повторна употреба, преработка и отстранување. Со ова законско решение се дава максимален ефект на концептот на одговорност на производителот според кое секој производител е одговорен за финансирање на управувањето со отпадот од сопствени производи. Одговорноста за финансирање на управувањето со историски отпад ќе се дели од страна на сите постоечки производители, преку колективни постапувачи за финансирање на кои сите производители кои постојат на пазарот придонесуваат пропорционално кога ќе настанат трошоците. На производителот не му се дозволува, при продажбата на нови производи да им ги прикаже на купувачите, одделно, трошоците за собирање, преработка и отстранување на отпадните производи.

Со предложеното законско решение од членот 22 се регулира обврската за производителот кој има

neni 18, ме qëllim të futjes së rjedhës së informacionit të saktë për llogaritjen dhe monitorimin e realizimit të qëllimeve kombëtare, operatori i instalimit të përpunimit është i detyruar të raportojë mbi sasinë e mbeturinave të prodhimeve të dorëzuarë për ripërdorimin, riciklimin dhe përpunimin, veçmës për secilin individ ose vepruesh kolektiv me të cilin ka një kontratë.

Neni 19 rregullon çështjen e regjistrimit të prodhuesve dhe përfaqësuesve të tyre të autorizuar si dhe procedurat për raportimin në regjistrin e prodhuesve të cilat do të rregullohen më hollësishë si pjesë e Regjistrat të Prodhuesve në Ligjin për Përgjegjësinë e Zgjatur të Prodhuesve në Menaxhimin e Veçantë me Rrjedhat e mbeturinave.

Neni 20 përcakton kushtet për përcaktimin e prodhuesit të vogël, si dhe detyrimet e tij për regjistrim dhe evidencë për sasinë e mbeturinave të prodhimeve të lëshuara në treg në Republikën e Maqedonisë Veriore si dhe detyrimin për të paguar një shumë prej 6000 denarë një herë në vit në Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor.

Neni 21 rregullon detyrimet e prodhuesit për të financuar menaxhimin e mbeturinave të prodhimeve, i cili siguron që prodhuesit janë të detyruar të marrin përgjegjësinë e plotë duke financuar të gjithë sistemin e mbledhjes, trajtimit, ripërdorimit, përpunimit dhe asgjësimit. Me këtë vërtetim ligor i jepet efekt maksimal konceptit të përgjegjësisë së prodhuesit, sipas të cilit secili prodhues është përgjegjës për financimin e menaxhimit me mbeturinat nga produktet e tyre. Përgjegjësia për financimin e menaxhimit historik të mbeturinave do të ndahet nga të gjithë prodhuesit ekzistues, përmes përmes vepruesh kolektiv për financim të cilëve të gjithë prodhuesit në treg u kontribuojnë proporcionalisht kur bëhen shpenzimet. Prodhesit nuk i lejohet, para shitjeve së produkteve të reja, t'u tregojë konsumatorëve, veç e veç, shpenzimet për grumbullimin, përpunimin dhe asgjësimin e mbeturinave të prodhimeve.

Me vërtetimin ligor të propozuar nga nenii 22 rregullohet detyrimi për prodhuesin i cili është i

седиште во друга држава и продава производи во Република Северна Македонија со комуникација на далечина, е должен да одреди и овласти застапник со седиште во Република Северна Македонија кој ќе биде одговорен за исполнување на обврски на производител во согласност со овој закон.

Со членот 23, 24, 25 и 26 се регулираат прашањата за надоместок за управување со отпадни производи и отпадни возила што производителот ќе ги плаќа врз основа на принципот на загадувачот плаќа, според категорија вид на производ во ден/ килограми или парче. Ова законско решение ги вклучува и обврските за водење на евидентија на пресметаниот и уплатен надоместок, правото за враќање на уплатениот надоместок во случаи на извоз на производите.

Средствата од надоместокот се приход на органот за животната средина и ќе се користат преку Програма за управување со посебните текови на отпад, која се донесува согласно прописите за проширена одговорност на производителот, и истата е наменета за реализација на проекти кои придонесуваат кон заштитата на животната средина и подобро управување со отпадот.

Со член 27 се воведува обврска според која секој производител треба, кога пласира на пазарот производи, да обезбеди финансиска гаранција за да се обезбеди управувањето со отпадните производи како и да се спречи трошоците за управувањето да се пренесат на државата или на останатите производители на начин кој ќе биде регулиран согласно прописит за проширена одговорност.

Со членот 29 се регулира правото на производителот, доколку одлучи да не го плаќа надоместок за управување со отпадни производи и отпадни возила да може да обезбеди дозвола за самостојно управување со отпадни производи и отпадни возила или да ги пренесе своите обврски за управување со со пристапување и склучување на договор со колективен постапувач.

Во системите на собирање, складирање ,повторна употреба, третман и преработка со предлог законот пооделно се утврдуваат овие системи за секој дополнителен тек на отпад , како посебни обврски за производителот.

Со предложените законски решенија во членовите од 30 до 40 се транспонира Директивата

vendosur në një vend tjetër dhe shet produkte në Republikën e Maqedonisë Veriore me komunikim në distancë, është i detyruar të caktojë dhe autorizojë një përfaqësues me vendbanim në Republikën e Maqedonisë Veriore i cili do të jetë përgjegjës për përbushjen e detyrimeve të prodhuesit në përputhje me këtë ligj.

Nenet 23, 24, 25 dhe 26 rregullojnë çështjet e kompensimit për menaxhimin me mbeturinat e prodhimeve dhe mbeturinat e automjeteve që prodhuesi do të paguajë bazuar në parimin e ndotësit paguan, sipas kategorisë së llojit të produktit në ditë / kg ose copë. Ky vendim ligjor përfshin detyrimet për mbajtjen e regjistrave të kompensimit të llogaritur dhe të paguar, të drejtën për të kthyer kompensimin e paguar në rastet e eksportimit të prodhimeve.

Fondet nga kompensimi janë të ardhura nga organi për mjedisin jetësor dhe do të përdoren përmes Programit për menaxhimin e rrymave speciale të mbetjeve, i cili miratohet në përputhje me rregulloret për përgjegjësi të zgjeruar të prodhuesit, dhe ka për qëllim realizimin e projekteve që kontribuojnë për mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe menaxhim më të mirë të mbeturinave.

Neni 27 paraqet një detyrim sipas të cilit çdo prodhues duhet, kur vendos produkte në treg, të sigurojë një garanci financiare për të siguruar menaxhimin me mbeturinat e prodhimeve si dhe për të parandaluar transferimin e kompensimit të menaxhimit te shteti ose te prodhuesit e tjerë në një mënyrë që do të rregullohet në përputhje me rregulloren e përgjegjësisë së zgjeruar.

Neni 29 rregullon të drejtën e prodhuesit, nëse ai vendos të mos paguajë kompensimin për menaxhimin mbeturinave të prodhimeve dhe mbeturinave të automjeteve për të qenë në gjendje të marrë një licencë për menaxhim të pavarur të mbeturinave të prodhimeve dhe mbeturinave të automjeteve ose për të transferuar detyrimet e tij për menaxhimin e qasjes dhe lidhja e një marrëveshje me një vepru kolektiv.

Në sistemet e grumbullimit, magazinimit, ripërdorimit, trajtimit dhe përpunimit, propozim-ligji përcakton këto sisteme veçmas për çdo rrjedhë shtesë të mbeturinave, si detyrime të veçanta për prodhuesin.

Vendimet ligjore të propozuara në nenet 30 deri 40 transpozojnë Direktivën 2000/53 / EC) për automjetet

2000/53/EZ) за отпадни возила. Со предложените законски решенија во членот 30 и 31 се утврдени кванитативни цели за повторна употреба, рециклирање и преработка, кои треба да се постигнат во определен период до постигнување на пропишаните цели согласно оваа директива, а се со цел за да се намали негативното влијанието од отпадните возила врз животната средина. Со предложеното законско решение се зема во предвид дека постигнување на целите зависи од староста на возниот парк (недостаток на кодирани делови, недостаток на информации за местото на загадувачките супстанции кои при разглобувањето можат да ги онечистат материјалите за рециклирање, неможност материјалите со различни технички карактеристики да се одвојат едни од други за да се рециклираат и слично) како и од нивото на технолошки развој на инсталациите за третман, па до наведените целни години (2025-та и 2031-та) постигнатиот степен на повторна употреба и преработка т.е. повторна употреба и рециклирање можно е да биде понизок од пропишаниот. Сепак, до целните години, очекувано е состојбата со возниот парк континуирано да се подобрува, па и пропишаните цели да бидат постигнати. Исто така со предложеното законско решение се воведува можноста, по потреба да може Владата на Република Северна Македонија да ги корегира овие цели согласно планските документи од прописите за управување со отпад.

Исто така производителот на возила, согласно начелото на одговорност на производител треба да обезбеди систем за собирање на отпадни возила од крајните корисници, за постигнување на целите од собирање и повторна употреба преработка и рециклирање, доколку се подгответи да ги вратат и каде е технички изводливо отпадни делови изведен во текот на поправка на патичките возила (член 31).

Производителот секоја година ги утврдува сопствените цели за повторна употреба, преработка и рециклирање врз основа на минималните цели за собирање.

Во членот 32 се пропишува правен основ за пропишување на методологија за утврдување и пресметка на национаните цели за повторна употреба, рециклирање и преработка врз основа на кои и производителите и стручниот орган ќе

е mbetura Vendimet ligjore tё propozuara nё nenet 30 dhe 31 pёrcaktojnё objektiva sasiorё pёr ripёrdorimin, riciklimin dhe riciklimin, tё cilat duhet tё arrihen nё njё periudhё tё caktuar deri nё arritjen e qёllimeve tё pёrshkruara nё pёrputhje me kёtё Direktivё, me qёllim qё tё qё tё zvogёlohet ndikimi negativ i mbeturinave tё automjeteve mbi mjedisin jetёsor. Vёrtetimi ligjor i propozuar merr parasysh qё arritia e qёllimeve varet nga mosha e parkut tё automjeteve (mungesa e pjesёve tё koduara, mungesa e informacionit pёr vendndodhjen e ndotёsve qё mund tё zbёrthejnё materiale tё riciklueshme gjatё cmontimit, paaftёsia e materialeve me karakteristika tё ndryshme tekniqe tё ndahan nga njёri-tjetri pёr tu ricikluar, etj.) si dhe nga niveli i zhvillimit teknologjik tё instalimeve tё trajtimit, deri nё vitet e caktuara tё synuara (2025 dhe 2031) shkalla e arritur e ripёrdorimit dhe pёrputnimit, dmth. ripёrdorimi dhe ricikli mund tё janё mё tё ulёta se sa eshtё pёrshkruar. Sidoqoftё, deri nё vitet e synuara, pritet qё situata me parkun e automjeteve tё pёrmirёsitet vazhdimesht, nё menyrё qё tё arrihen qёllimet e pёrshkruara. Gjithashtu, vendimi i propozuar ligjor paraqet mundesinё, nёse eshtё e nevojshme, pёr Qeverinё e Republikёs sё Maqedonisё Veriore pёr tё korriguar kёto qёllime nё pёrputhje me dokumentet e planifikimit tё rregulloreve tё menaxhimit tё mbeturinave.

Gjithashtu prodhuesi i automjeteve, nё pёrputhje me parimin e pёrgjegjёsisё sё prodhuesit duhet tё sigurojё njё sistem pёr mbledhjen e mbeturinave tё automjeteve nga pёrdoruesit pёrfundimtarё, pёr tё arritur objektivat e mbledhjes dhe ripёrdorimit tё pёrputnimit dhe riciklimit, nёse ata janё tё gatshёm t'i kthejnё ato dhe ku teknikisht pjesёt e mundshme tё mbetjeve tё larguara gjatё riparimit tё automjeteve tё patrullёs (neni 31).

Çdo vit prodhuesi pёrcakton qёllimet e veta pёr ripёrdorimin, pёrputimin dhe riciklimin bazuar nё caqet minimale tё mbledhjes.

Neni 32 pёrshkruan njё bazё ligjore pёr pёrshkrimin e njё metodologjie pёr pёrcaktimin dhe llogaritjen e synimeve kombёtare pёr ripёrdorimin, riciklimin dhe pёrputnimin, nё bazё tё sё cilёs prodhuesit dhe organi profesional do tё janё nё gjendje tё monitorojnё dhe

можат да ги следат и утврдуваат целите за повторна употреба и рециклирање и преработка, до постигнување на целните вредности.

Со предложеното законско решение од членот 33 сопственикот , како краен корисник отпадното возило може да го предаде на собирно место или во инсталација за третман. Крајниот корисник нема да сноси трошоци за предавањето, освен кога недоставува пр. моторот или други делови битни за функција на возилото или отпадното возило е целосен отпад. Производителите може да ги сносят сите трошоци или значителен дел од нив за спроведување на овие мерки пришто нормалното функционирање на пазарот не треба да биде попречено.

Со членот 34 се воведува потврда за уништување на отпадно возила , која ќе се користи како услов за дерегистрирање на отпадното возило од страна на крајниот корисник односно сопственик.

Потврди може да издава операторот на инсталацијата за третман. Потврди може да издава и собирачот во собирно место, во име на операторот на инсталацијата за третман со којшто има склучено договор.

За да се следи издавањето на потврдите потребно е да се воведе електронска евиденција од страна на собирачот и операторот на инсталацијата, кои податоците со користење на онлајн алатка ќе ги внесуваат во електронската евиденција на потврдите која ќе ја води стручниот орган.

Со предложените законски решенија на членовите 35 и 36 се пропишани условите за работа на собирачот кој собира времено чува и складира отпадни возила, согласно условите за складирање пропишани со членот 37, како и обврска за водење на евиденција и известување. Собирачот , доколку има склучено договор со самостоен или колективен постапувач, тогаш евиденцијата ја води посебно. Во останатите случаи собирачот води евиденција и известува согласно прописите за управување со отпад.

Со член 37 се утврдуваат барања за операции за складирање и операциите за третман. Операторот на инсталацијата за третман треба да поседува дозвола , согласно прописите за управување со отпад како и третман на отпадните возила како и оперциите за складирање и третман да ги врши согласно пропишаните барања за третман и складирање на отпад. Третман на отпадните

përcaktojnë synimet për ripërdorimin dhe riciklimin dhe përpunimi, derisa të arrihen qëllimet e caktuara. Me propozimin e vendimit ligjor nga neni 33, pronari, si përdorues i fundit, mund të dorëzojë mbeturinat e automjetit në një pikë grumbullimi ose në një instalim për trajtim. Përdoruesi përfundimtar nuk do të bartë shpenzime për transferim, përveç kur mungon p.sh. motori ose pjesët e tjera të rëndësishme përfunksionin e automjetit ose mbeturinave të automjeteve janë mbeturina të plota.

Prodhuesit mund të mbajnë të gjitha ose një pjesë të shpenzimeve për aplikimin e këtyre masave para funksionimit normal të tregut i cili nuk duhet të pengohet.

Neni 34 paraqet një vërtetim për shkatërrimin e mbeturinave të automjeteve, e cila do të përdoret si kusht për çregjistrimin e mbeturinave të automjeteve nga përdoruesi përfundimtar ose pronari.

Vërtetimet mund të lëshohen nga operatori i instalimit të trajtimit. Faturat mund të lëshohen gjithashtu nga mbledhësi në pikën e grumbullimit, në emër të operatorit të instalimit të trajtimit me të cilin ai ka lidhur një kontratë.

Për të monitoruar lëshimin e vërtetimeve, është e domosdoshme futja e regjistrave elektronikë nga ana e mbledhësit dhe operatori i instalimit, të cilët do të fusin të dhënat duke përdorur mjetin online në regjistrat elektronikë të vërtetimeve, të cilat do të mbahen nga organi profesional.

Zgjidhjet e propozuara ligjore të neneve 35 dhe 36 përshkruajnë kushtet e punës së mbledhësit i cili përkohësisht mbledh dhe ruan automjete të mbetur, në përputhje me kushtet e magazinimit të përshkruara në nenin 37, si dhe detyrimin për të mbajtur regjistra dhe raporte. Mbledhësi, përderisa ka lidhur një marrëveshje me një veprues të pavarur ose kolektiv, atëherë ai i mban regjistrat veç e veç. Në raste të tjera, mbledhësi mban regjistra dhe raporte në përputhje me rregulloret e menaxhimit të mbeturinave.

Neni 37 përcakton kërkesat për operacionet e magazinimit dhe operacionet e trajtimit. Operatori i instalimit të trajtimit duhet të ketë një leje, në përputhje me rregulloret për menaxhimin e mbeturinave, si dhe trajtimin e mbeturinave të automjeteve, si dhe operacionet për ruajtjen dhe trajtimin për t'u kryer në përputhje me kërkesat e pëershkruara për trajimin dhe magazinimin e

возила е поврзан со фактот дека отпадните возила се комплексен состав на делови и материјали од кои некои имаат опасни својства зарадишто се бара и примената на најдобри достапни техники Операторот, води евидентија и известува за количини на преземени и повторно употребени, рециклирани и преработени отпадни возила, делови и материјали поодделно за самотоен или колективен постапувач, доколку има склучено договор.

Во системите за управување со отпадни производи, производителот согласно начелото на прошиrena одговорност обезбедува системи за собирање, повторна употреба, рециклирање и преработка на отпадни гуми, отпадни масла и отпаден текстил на територијата на целата држава. За таа цел производителот обезбедува собирни места, каде крајните корисници можат да ги предаваат отпадните производи и каде се обезбедува повратен прием во местата за прифаќање кај трговци и достапност на собирните места што ги обезбедува производителот, самостојно или преку колективен постапувач со собирачите и во собирните центри кои се управувани од локалната самоуправа. (член 41,45, 46 и 49).

Во системот за собирање на отпадни гуми, отпаден текстил и отпадни масла од членовите 42, 48 и 50 се прави разлика помеѓу првично собирање на отпадни производи до негово, собирање и времено чување и складирање на отпадните производи и подготовкa за предавање во инсталација за соодветно управување.

Поседувачите на овие отпадни производи кои ги создаваат во процесот на нивното работење не се сметаат како субјекти кои треба да потпаднат под начелото на прошиrena одговорност и не подлежат на обврската за да се поседува дозвола за собирање и првично складирање, но се одговорни за правилното управување со отпадни гуми, отпадни масла и отпаден текстил согласно овој закон и прописите за управување со отпад. Законот дава можност поседувачите на отпадните производи, доколку сакаат да можат да се приклучат кон системи на самостоен или колективен постапувач.,

Собирачот кој собира времено чува и складираа отпадни производи , води евидентија и известува

mbeturinave .

Trajtimi i mbeturinave t  automjeteve lidhet me faktin se mbeturinat e automjeteve jan  nj  p rb rje komplekse e pjes ve dhe materialeve, disa prej t  cilave kan  veti t  rrezikshme p r shkak t  t  cilave k rkohet zbatimi i teknikave m  t  mira n  dispozicion. Operatori mban sh nime dhe raporte mbi sasit  e automjeteve, pjes ve dhe materialeve t  mbetjeve t  sekuestruara dhe t  rip rdorura, t  ricikluara dhe t  ricikluara ve mas p r nj  individ ose vprues kolektiv, p rderisa ka t  lidhur nj  kontrat .

N  sistemet p r menaxhimin me mbeturinat e prodhimeve, prodhuesi n  p rputhje me parimin e p rgjegj sis  s  zgjatur siguron sisteme p r mbledhjen, rip rdorimin, riciklimin dhe p rpunimin e mbeturinave t  gomave, mbeturinave t  vajrave dhe mbeturinave t  tekstilit n  t  gjith  vendin.

P r k t  q llim, prodhuesi siguron pikat e grumbullimit, ku p rdoruesit p rfundimtar  mund t  dor ojn  mbeturinat e prodhimeve dhe ku sigurohet pranim i kthyesh m n  pikat e pritjes tek tregtar t dhe disponueshm ria e pikave t  grumbullimit t  siguruara nga prodhuesi, individualisht ose p rimes nj  vpruesi kolektiv me mbledh sit dhe qendrat mbledh se. t  cilat menaxhohen nga vet qeverisja lokale. (Nenet 4, 45, 46 dhe 49).

N  sistemin e mbledhjes s  mbeturinave t  gomave, mbeturinave t  tekstilit dhe mbeturinave t  vajrave nga nenet 42, 48 dhe 50, b het nj  dallim midis mbledhjes fillestare t  mbeturinave t  prodhimeve deri n  t , mbledhjes dhe ruajtjes s  p rkohshme dhe magazinimit t  mbeturinave t  prodhimeve dhe p rgatitjes p r dor zim n  nj  instalim p r menaxhim t  duhur.

Pronar t e k tyre mbeturinave t  prodhimeve q  ata krijojn  gjat  procesit t  funksionimit t  tyre nuk konsiderohen si subjekte q  duhet t  bien n n parimin e p rgjegj sis  s  zgjatur dhe nuk i n nshtrohen detyrimit t  ken  nj  leje p r mbledhjen dhe ruajtjen fillestare, por jan  p rgjegj s p r menaxhimin e duhur me mbeturinat e gomave, mbeturinat e vajrave dhe mbeturinat e tekstilit n  p rputhje me k t  ligj dhe rregulloret e menaxhimit t  mbeturinave. Ligji u jep mund sin  pronar ve t  mbeturinave t  prodhimeve, p rderisa ata duan t  lidhen n  sistem si nj  vprues i pavarur ose kolektiv. Mbledh si i cili p rkoh sish mbledh dhe ruan mbeturina t  prodhimeve, mban regjistra dhe

согласно прописите за управување со отпад. Доколку склучил договор со самостоен или колективен постапувач тогаш евидентијата и известувањето ги води и спроведува посебно.(член 51).

Исто така со предложените решенија од член 52 се овозможува воспоставување на единствен функционален систем за одделно собирање на отпадните производи на локално односно регионално ниво, и се редефинира и зголемува одговорноста на градоначалникот.

Според предложеното законско решение, колективните односно самостојните постапувачи соработуваат со градоначаниците на општините и регионалните систем за управување со отпад. За преземање на заеднички мерки за поттикнување на одделно собирање, како и воспоставување на соодветна инфраструктура се склучуваат договори. Предложеното законско решение воспоставува исти правила и постапки за сите колективни и самостојни постапувачи во однос на нивното работење, услови и начин на склучување на договорите ,спроведување на активности за известување и подигнување на јавната свест.

Со членот 53 се регулираат обврските на крајни корисници, за постапување со отпадните производи и нивното предавање на места пропишан со овој закон.

Со предложените законски решенија во членот 54 се регулираат постапките за известување со податоци и информации за количините пуштена на пазарот во Република Северна Македонија стапките на собирање, подготовкa за повторна употреба, преработка или рециклирање и отстранување, кои се неопходни за следење на постигнувањето на целите утврдени со овој закон кон стручниот орган.

Во членот 55 се воведува обврската на стручниот орган за воспоставување и водење на база на податоци која ќе ги содржи пропишаните податоците и информации добиени при регистрација на производителите и обврските за известување за управување со производите и отпадните производи. кои ќе бидат дел од Базата на податоци и Информативниот систем за отпад, кој се воспоставува и води согласно прописите за управување со отпад и прописите за проширена одговорност.

Со член 56 се овозможува преку склучување на

raporton нë përputhje me rregulloret e menaxhimit të mbeturinave. Nëse ai ka lidhur një marrëveshje me një veprues të pavarur ose kolektiv, atëherë registrat dhe raportimet mbahen dhe zbatohen veçmas (neni 51).

Gjithashtu, me propozim vendimet nga nenii 52 mundësohet krijimi i një sistemi të vetëm funksional për mbledhjen e veçantë të mbeturinave të produkteve në nivelin lokal ose rajonal, dhe ripërcaktimin dhe rritjen e përgjegjësisë së kryetarit të bashkisë.

Sipas propozim vendimit të ligjit, vepruesit kolektivë ose të pavarur bashkëpunojnë me kryetarët e komunave dhe sistemin rajonal të menaxhimit të mbeturinave. Për marrjen e masave të përbashkëta për të inkurajuar mbledhjen e veçantë, si dhe për të krijuar infrastrukturën e duhur lidhen marrëveshje. Zgjidhja ligjore e propozuar përcakton të njëjtat rregulla dhe procedura për të gjithë vepruesit kolektivë dhe të pavarur në lidhje me punën e tyre, kushtet dhe mënyrën e lidhjes së kontratave, kryerjen e aktiviteteve reportuese dhe ngritjen e vetëdijes publike.

Neni 53 rregullon detyrimet e përdoruesve të fundit, për trajtimin me mbeturinat e prodhimeve dhe dërgimin e tyre në vendet e pëershkruara me këtë ligj. Zgjidhjet ligjore të propozuara në nenin 54 rregullojnë procedurat për raportimin e të dhënave dhe informacionit mbi sasitë e lëshuara në treg në Republikën e Maqedonisë Veriore, nivelet e grumbullimit, përgatitjen përi ripërdorim, përpunimin ose riciklimin dhe asgjësimin, të cilat janë të nevojshme për të monitoruar arritjen dhe objektivat e vendosura me këtë ligj deri te organi profesional.

Neni 55 paraqet detyrimin e organit profesional për krijimin dhe udhëheqjen e një baze të të dhënave që do të përbajë të dhënat e pëershkruara dhe informacionin e marrë gjatë regjistrimit të prodhuesve dhe detyrimet e raportimit për menaxhimin e prodhimeve dhe mbeturinave të prodhimeve e cila do të jetë pjesë e Bazës së të Dhënave dhe Sistemit të Informacionit të Mbetjeve, i cili është krijuar dhe udhëhequr në përputhje me rregulloret e menaxhimit të mbeturinave dhe rregulloret e përgjegjësisë së zgjeruar.

Neni 56 mundëson që duke lidhur marrëveshje

доброволни договори помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање или Владата на Република Северна Македонија, производителите и други економските оператори за да постигнат повисоки цели од оние утврдени со овој закон. Доброволните договори можат да вклучат и взаемни обврски за воведување на сертифицирани системи за управување со животната средина, со што ќе се обезбеди висок степен на заштита на животната средина и здравјето на луѓето при управувањето со отпадни производи.

Надзорот е најзначаена ефикасна алатка за правилно спроведување на законот. Со членовите од 57 до 66 се регулирани прашањата од системот за надзор на надлежните инспекциски органи, вклучувајќи ја и постапката за опомена.

Со членовите 67 до 73 се предвидуваат ефективни пропорционални прекршочни санкции, за правни и физички лица одговорни за управување производи и отпадни производи кога ќе бидат прекршени одредбите од овој закон, вклучувајќи ги и постапките за порамнување и посредување.

Во поглавјето на преодни и завршни одредби се предвидени рокови за отпочување на примена на одредени одредби од законот, рок за донесување на подзаконските акти и рок за влегување во сила на овој закон, вклучувајќи го и рокот на почетокот на неговата примена.

## II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Постојниот систем за управување отпадни гуми, отпадни масла, и отпадни возила е регулиран со Законот за управување со отпад.

Имено, на територијата на Република Северна Македонија во моментот не постои систем за самостојно и колективно управување со отпадни производи и отпадни возила кои ги спроведуваат обврските на производителите што произлегуваат од овој закон, а особено поврзни со постигнувањето на националните цели за собирање и на целите за повторна употреба, преработка и рециклирање.

Досегашното спроведување на закони од областа на управување со другите текови на отпад како што се пакување, батерии и акумулатори, електрична и електронска опрема покажа дека во

vullnetare ndërmjet Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor ose Qeverisë së Republikës së Maqedonisë Veriore, prodhuesit dhe operatorët e tjerë ekonomikë të arrijnë qëllime më të larta se ato tē përcaktuara me këtë ligj. Marrëveshjet vullnetare mund tē përfshijnë detyrime tē ndërsjella pēr futjen e sistemeve tē çertifikuara tē menaxhimit tē mjedisit jetësor, tē cilat do tē sigurojnë një shkallë tē lartë tē mbrojtjes së mjedisit jetësor dhe shëndetit tē njeriut nē menaxhimin e mbeturinave tē prodhimeve.

Mbikëqyrja është mjeti më i rëndësishëm dhe efektiv pēr zbatimin e duhur tē ligjit. Nenet 57 deri 66 rregullojnë çështjet nga sistemi i mbikëqyrjes së organeve kompetente tē inspektimit, përfshirë procedurën e vërejtjes.

Nenet 67 deri 73 parashikojnë sanksione efektive proporcionale tē kundërvajtjes pēr personat juridikë dhe fizikë përgjegjës pēr menaxhimin e prodhimeve dhe mbeturinave tē prodhimeve kur shkelen dispozitat e këtij ligji, përfshirë procedurat e zgjidhjes dhe ndërmjetësimit.

Kapitulli mbi dispozitat kalimtare dhe përfundimtare përcakton afatet pēr fillimin e zbatimit tē disa dispozitave tē ligjit, afatin pēr miratimin e akteve nënligjore dhe afatin pēr hyrjen nē fuqi tē këtij ligji, përfshirë afatin pēr fillimin e zbatimit tē tij.

## II. LIDHJA E NDËRSJELLË E VENDIMEVE TË PËRFSHIRA NË DISPOZITAT E PROPOZUARA

Sistemi aktual pēr menaxhimin e mbeturinave tē gomave, mbeturinave tē vajrave dhe mbeturinave tē automjeteve rregullohet me Ligjin pēr Menaxhimin me Mbeturinat.

Gjegjësish, nē territorin e Republikës së Maqedonisë Veriore pēr momentin nuk ka sistem pēr menaxhim tē pavarr dhe kolektiv tē mbeturinave dhe mbeturinave tē automjeteve që zbatojnë detyrimet e prodhuesve që dalin nga ky ligj, dhe veçanërisht janë tē lidhur me arritjen e qëllimeve kombëtare pēr mbledhjen dhe qëllimet pēr ripërdorim, përpunim dhe riciklim.

Zbatimi i deri tanishëm i ligjeve nē fushën e menaxhimit tē rrymave tē tjera tē mbeturinave, tē tilla si paketimi, bateritë dhe akumulatorët, pajisjet elektrike dhe elektronike ka treguar se nē Republikë së Maqedonisë Veriore ekziston potencial pēr

Република Северна Македонија постои потенцијал за собирање на отпад, вклучувајќи ги и отпадните производи и отпадни возила што припаѓа на други посебните текови, како и за негова соодветна преработка и рециклирање. Воедно, се увиде дека досегашниот систем има одредени слабости во собирањето и преработката на кои се поврзани пред се недостаток на потребна инфраструктура. Единиците на локалната самоуправа со досегашната пракса покажаа недоволна активност, слаба координација и соработка со самостојните и колективните постапувачи, недоволно расположливи капацитети и ресурси.

Од друга страна, количеството на отпадните производи кои се создаваат како последица на обилната понуда на пазарот и континуирано растечката потрошувачката, е загрижувачки фактор.

Пристапот на циркуларна економија во управувањето со отпадни производи и отпадни возила има огромен потенцијал овие производи да ги зачуваат своите вредности колку е можно подолго.

Ваквата состојба покрај директното влијание врз животната средина има и индиректно влијание врз економскиот развој затоа што истото значи губиток на ресурси кои можат да бидат употребени, а индиректно влијае и на отварањето на нови работни места.

Усогласувањето со европското законодавство треба целосно да ја санираат состојбата и досегашната пракса. Предлог законот пропишува постапки и мерки кои значајно придонесуваат за одржливо производство и потрошувачка преку, како прв приоритет, спречување на создавањето на отпадни производи и дополнително, преку повторна употреба, рециклирање и други видови на преработка на отпадните производи и отпадните возила со цел минимизирање на отстранувањето на отпадот, што конечно води кон ефикасно користење на ресурсите и продуцирање на вредни секундарни сировини.

mbledhjen e mbeturinave, përfshirë mbeturinat e prodhimeve dhe mbeturinat e automjeteve që i përkasin rrjedha të tjera të veçanta, si dhe përpunimin dhe riciklimin e duhur të tij. Në të njëjtën kohë, u kuptua se sistemi aktual ka disa dobësi në mbledhjen dhe përpunimin, të cilat lidhen kryesisht me mungesën e infrastrukturës së nevojshme. Njësitë e vetëqeverisjes lokale me praktikën aktuale kanë treguar aktivitet të pamjaftueshmë, koordinim dhe bashkëpunim të dobët me aktorë të pavarur dhe kolektivë, kapacitete dhe burime të pamjaftueshme në dispozicion.

Nga ana tjetër, sasia e mbeturinave të prodhimeve të gjeneruara si rezultat i furnizimit të bollshëm në treg dhe konsumit në rritje të vazhdueshme, është një faktor shqetësues.

Qasja e ekonomisë rrethore ndaj menaxhimit të mbeturinave të prodhimit dhe mbeturinave të automjeteve ka potencial të madh që këto produkte të ruajnë vlerën e tyre për aq kohë sa të jetë e mundur.

Kjo situatë, përveç ndikimit të drejtpërdrejtë në mjedisin jetësor, ka edhe një ndikim indirekt në zhvillimin ekonomik sepse nënkupton një humbje të burimeve që mund të përdoren, dhe ndikon indirekt në krijimin e vendeve të reja të punës.

Pajtueshmëria me legjislacionin evropian duhet të rregullojë plotësisht situatën dhe praktikën aktuale. Propozim-Ligji përshkruan procedurat dhe masat që kontribuojnë në mënyrë të konsiderueshme në prodhimin dhe konsumin e qëndrueshmë, si një përparësi të parë, parandalimin e gjenerimit të mbeturinave të prodhimit dhe përveç kësaj, përmes ripërdorimit, riciklimit dhe llojeve të tjera të përpunimit të produkteve të mbeturinave dhe automjeteve të mbeturinave në mënyrë që të minimizohet depozitimi i mbeturinave, i cili në fund çon në përdorimin efikas të burimeve dhe prodhimin e lëndëve të para dytësore të vlefshme.

### III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со оглед на тоа што Република Северна Македонија како земја кандидат за влез во ЕУ е обврзана да го усогласи своето законодавство со

### III. PASOJAT QË DO TË DALIN NGA VENDIMET E PROPOZUARA

Duke qenë se Republika e Maqedonisë Veriore si një vend кандидат пër anëtarësim në BE është e detyruar të harmonizojë legjislacionin e saj me legjislacionin e

законодавството на Европската Унија, што од своја страна значи и обврска за примена на сите европски стандарди и најдобри практики, усвојувањето на предложените законски решенија и нивното спроведување ќе обезбедат правилно управување со возила, текстил, гуми и масла како и отпадни производи и отпадни возила ќе биде и значаен придонес во заштитата на животната средина и здравјето на луѓето.

Управувањето со овие производи и како отпадни производи преку одржливо производство и потрошувачка, спречување на создавањето на отпадни производи создавање на ефикасен систем за собирање, повторна употреба, рециклирање и други видови на преработка, со цел минимизирање на отстранувањето на отпадот ќе овозможи да се достигнат и исполнат барањата.

Bashkimit Evropian, që do të thotë detyrim për të zbatuar të gjitha standardet evropiane dhe praktikat më të mira, miratimin e zgjidhjeve ligjore të propozuara dhe zbatimi i tyre do të sigurojë menaxhimin e duhur me automjete, tekstile, goma dhe vajra si dhe mbeturina të prodhimeve dhe mbeturinave të automjeteve do të jetë një kontribut i rëndësishëm në mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe shëndetit të njeriut.

Menaxhimi i këtyre produkteve dhe si produkte të mbeturinave përmes prodhimit dhe konsumit të qëndrueshëm, parandalimit të gjenerimit të mbeturinave, krijimit të një sistemi efikas për mbledhjen, ripërdorimin, riciklimin dhe lloje të tjera të përpunimit, në mënyrë që të minimizohet asgjësimi i mbetjeve do të lejojë arritjen dhe përbushjen e kërkuesat.